

Службен весник

на Република Македонија

Број 116

4 август 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

Стр.		Стр.
3585.	Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за рехабилитација на магистралните и регионалните патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка и Јавното претпријатие за државни патишта.....	4
3586.	Закон за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура	5
3587.	Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи	6
3588.	Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи	7
3589.	Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование.....	7
3590.	Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование.....	9
3591.	Закон за изменување на Законот за високото образование.....	10
3592.	Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита.....	11
3593.	Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби	16
3594.	Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Винаца	16
3595.	Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Винаца	17
3596.	Одлука за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....	17
3597.	Одлука за давање согласност на Годишна сметка за работењето за 2011 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје.....	18

	Стр.		Стр.
3598. Одлука за давање согласност на Финансискиот годишен извештај за работењето за 2011 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје	18	3610. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година.....	26
3599. Одлука за давање согласност на Ценовникот за извршување на водостопански услуги за 2014 година...	18	3611. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година.....	26
3600. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на продажни цени за објектот 3.1, Ламела А, Ламела Б, Ламела В, Ламела Г и подземен паркинг - Комплекс источна индустриска зона во Скопје донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.....	18	3612. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година	27
3601. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2013 година.....	19	3613. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола	27
3602. Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2013 година	19	3614. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Министерството за финансии	27
3603. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	19	3615. Одлука за продажба на недвижна ствар.....	28
3604. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето за 2012 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје	25	3616. Одлука за продажба на недвижна ствар.....	29
3605. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за работењето за 2012 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје	25	3617. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот - самовработување со кредитирање.....	30
3606. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето за 2013 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје	25	3618. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука	30
3607. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за работењето за 2013 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје	25	3619. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Министерството за труд и социјална политика	30
3608. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година	25	3620. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за внатрешни работи	31
3609. Одлука за одобрување на работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година	26	3621. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	31
		3622. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса	31
		3623. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса	32
		3624. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Надзорен одбор за супервизија на имплементацијата на системот за итни повици Е - 112 во Република Македонија	32

	Стр.		Стр.
3625. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициентот за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	32	3638. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите (*).....	110
3626. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 3.....	33	3639. Програма за дополнување на Годишната програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2014 година	142
3627. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 2.....	34	3640. Тарифник за висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи	143
3628. Одлука за давање на согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија	35	3641. Тарифник за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско- катастарскиот информационален систем	146
3629. Програма за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2014/2015 година.....	36	3642. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	151
3630. Правилник за изменување на Правилникот за постапката за добивање А - интегрирана еколошка дозвола (*).....	37	3643. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	151
3631. Одлука за содржината на ревизијата на годишните финансиски извештаи и на работењето на банка	79	3644. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	152
3632. Одлука за дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство	98	3645. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	154
3633. Одлука за поврзувањето со информатичкиот систем на Народната банка на Република Македонија.....	98	3646. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	154
3634. Одлука за измена на Одлуката за единствената тарифа на надоместоките за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија	106	3647. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	154
3635. Одлука за пуштање во оптек на кована пара за колекционерски цели	109	3648. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	155
3636. Одлука за пуштање во оптек на кована пара за колекционерски цели	109	3649. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	155
3637. Наредба за дополнување на Наредбата за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во 2014 година	109	3650. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	155
		3651. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	156
		3652. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	156
		3653. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	156
		3654. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	157
		3655. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	157
		3656. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	158
		3657. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	158
		3658. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	159
		3659. Решение од Комисијата за заштита од конкуренцијата.....	160
		Огласен дел	1-32

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3585.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА И ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Се прогласува Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за рехабилитација на магистралните и регионалните патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка и Јавното претпријатие за државни патишта, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.

Бр. 07-3061/1
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА И ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Република Македонија го гарантира намирувањето на обврските и исполнувањето на одредбите од Договорот за заем за финансирање на Проектот за рехабилитација на магистралните и регионалните патишта кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка и Јавното претпријатие за државни патишта во износ од 52.000.000 ЕВРА, во рокови и услови предвидени во Договорот за заем, доколку Јавното претпријатие за државни патишта не ги исполнува и сервисира обврските од Договорот за заем.

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од член 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка и Јавното претпријатие за државни патишта за финансирање на Проектот за рехабилитација на магистралните и регионалните патишта.

Член 3

Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за заем од член 1 на овој закон, како и сервисирањето на заемот ќе го врши Јавното претпријатие за државни патишта од приходите кои ги остварува, во рокови и услови утврдени во Договорот за заем.

Член 4

Рокот за отплата на заемот од член 1 од овој закон е 23 години, со вклучен грејс период од 6 години.

Каматната стапка е шестмесечен ЕУРИБОР плус варијабилан распон.

На денот на повлекувањето на средствата од заемот, Јавното претпријатие за државни патишта ќе и плати на Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка еднакратна провизија во износ од 0,25 % од износот на заемот.

Заемот ќе се отплаќа на 34 полугодишни рати, на секој 15-ти октомври и 15-ти април во годината.

Член 5

За регулирање на меѓусебните права и обврски кои произлегуваат од Договорот за заем и Договорот за гаранција Министерството за финансии и Јавното претпријатие за државни патишта ќе склучат посебен договор.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J

PËR GARANCI TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË TË OBLIGIMEVE SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT PËR REHABILITIMIN E RRUGËVE RAJONALE DHE LOKALE, QË DO TË LIDHET NDËRMJET BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM-BANKËS BOTËRORE DHE NDËRMARRJES PUBLIKE PËR RRUGË SHTETËRORE

Neni 1

Republika e Maqedonisë e garanton pëmbushjen e obligimeve dhe plotësimin e dispozitave të Marrëveshjes për hua për financimin e Projektit për rehabilitimin e rrugëve rajonale dhe lokale, që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Bankës Botërore dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore në shumë prej 52 000 000 euro, në afate dhe kushte të parapara në Marrëveshjen për hua, nëse Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore nuk i plotëson dhe servison obligimet nga Marrëveshja për hua.

Neni 2

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i këtij ligji përcaktohen në Marrëveshjen për hua, që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Bankës Botërore dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore për financimin e Projektit për rehabilitimin e rrugëve rajonale dhe lokale.

Neni 3

Të gjitha obligimet që rezultojnë nga Marrëveshja e për hua nga neni 1 i këtij ligji, si dhe servisimin e huas do t'i kryejë Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore nga të hyrat që i realizon, në afate dhe kushte të përcaktuara në Marrëveshjen për hua.

Neni 4

Afati i pagesës së huas nga neni 1 i këtij ligji është 23 vite, me grejs periudhë të përfshirë prej 6 vitesh.

Shkalla e kamatës është EURIBOR gjashtëmujor plus shtetërore variabile.

Në ditën e tërheqjes së mjeteve të huas, Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore do t'i paguajë Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Bankës Botërore provizion të njëhershëm në shumë prej 0,25% të shumës së huas.

Huaja do të paguhet në 34 këste gjysmëvjetore, në çdo 15 tetor dhe 15 prill të vitit.

Neni 5

Për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të ndërsjella që rezultojnë nga Marrëveshja për hua dhe Marrëveshja për garanci, Ministria e Financave dhe Ndërmarrja Publike për Rugë Shtetërore do të lidhin marrëveshje të veçantë.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3586.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за рибарство и аквакултура, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.

Бр. 07-3062/1
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА

Член 1

Во Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008, 47/11, 67/10, 53/11, 95/12 и 164/13) по членот 28 се додава нов член 28 - а, кој гласи:

„Член 28 - а

Во случај на непотпишување на понудениот договор за концесија на риби по избор на правно лице како најповолен понудувач или во случај на раскинување на договорот, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува Решение за исклучување на правното лице од сите идни постапки за доделување на концесија на риби во период од три години од денот на донесување на решението. За втора негативна референца периодот на исклучување изнесува пет години, а при трета негативна референца на правното лице му се дава Решение за трајно исклучување за учество во понатамошните постапки за доделување на концесии за риби.

Министерството изготвува листа со негативни референци на правни лица што се објавува на веб-страницата на министерството.

Забраната за учество во сите идни постапки за доделување на концесија на риби се однесува на правното лице и на капитално, управувачки и роднински поврзани фирми, како и на основачите на правното лице кое има негативна референца, неговите содружници и членовите на органите на управување, како и поврзаните правни лица и заинтересираната страна согласно одредбите од Законот за трговски друштва.

Министерството го известува правното лице за донесување на решението, а правното лице има право на жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки.“

Член 2

Членот 33 се менува и гласи:

„Концесионерот е должен да води дневна евиденција за уловената риба во електронска форма. Концесионерот е должен на дневна основа да доставува евиденција за количината на уловот на риби до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Државниот инспекторат за земјоделство.

Евиденција од став 1 на овој член се води во електронска форма и особено ги содржи следните податоци:

- влез и излез на рибарите во риболовната вода,
- количина на улов по видови,
- количина на маломерна риба по видови,
- број и вид на риболовна опрема и алат,
- евиденција и документи за продажба на рибата по денови и
- податоци за рибарот.

Формата и содржината на образецот за дневна евиденција на риболовните подрачја од став 1 на овој член како и начинот на нејзиното водење ќе го пропише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со Правилник на кој согласност дава Владата на Република Македонија.“

Член 3

Во членот 36-и во ставот 3, точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и формата и содржината на уверението за положен испит.“

Член 4

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбите од членот 2 од овој закон кои ќе започнат да се применува по шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PESHKATARI DHE AKUAKULTURË

Neni 1

Në Ligjin për peshkatari dhe akuakulturë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 7/2008, 47/11, 67/10, 53/11, 95/12 dhe 164/13) pas nenit 28 shtohet nen i ri 28-a, si vijon:

„Neni 28-a

Në rast të mosnënshkrimit të marrëveshjes së ofruar për koncesion të peshqve pas zgjedhjes së personit juridik si ofrues më i volitshëm ose në rast të prishjes së marrëveshjes, ministri i Bujqësisë Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, miraton Aktvendim për përjashtim të personit juridik nga të gjitha procedurat e ardhshme të ndarjes së koncesionit për peshq në periudhë prej tre vitesh nga dita e miratimit të aktvendimit. Për referencën e dytë negative periudha e përjashtimit është pesë vjet, ndërsa gjatë referencës të tretë negative personit juridik i jepet aktvendim për përjashtim të përhershëm nga pjesëmarrja në procedurat e mëtejshme për ndarjen e koncesioneve të peshqve.

Ministria përpilon listë me referenca negative të personave juridikë që publikohen në ueb-faqen e Ministrisë.

Ndalimi për pjesëmarrje në të gjitha procedurat e ardhshme për dhënie të koncesionit të peshqve ka të bëjë me personin juridik dhe firma të lidhura me kapital menaxhim dhe familjarisht, dhe, si dhe me themeluesit e personit juridik që ka referencë negative, bashkëpronarët e

tij dhe anëtarët e organeve të menaxhimit, si dhe personat e lidhur juridikë dhe palën e interesuar në pajtim me dispozitat e Ligjit për shoqëri tregtare.

Ministria e njofton personin juridik për miratimin e aktvendimit, ndërsa personi juridik ka të drejtë ankese te Komisioni Shtetëror për Furnizime Publike."

Neni 2

Neni 33 ndryshohet si vijon:

"Koncesionari është i obliguar që të mbajë evidencë ditore në formë elektronike për peshqit e kapur. Koncesionari është i obliguar që në bazë ditore të dorëzojë evidencë për sasinë e peshqve të kapur në Ministrinë e Bujqësisë Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë.

Evidenca nga paragrafi 1 i këtij neni mbahet në formë elektronike dhe në veçanti i përmban këto të dhëna:

- hyrjen dhe daljen e peshkatarëve në ujërat e peshkimit,
- sasinë e kapur sipas llojeve,
- sasinë e peshqve në sasi të vogla sipas llojeve,
- numrin dhe llojin e pajisjes dhe veglave të peshkimit mjeteve tjera,
- evidencën dhe dokumentet për shitjen e peshqve sipas ditëve dhe
- të dhëna për peshkatarin.

Formën dhe përmbajtjen e formularit për evidencë ditore të rajoneve të peshkimit nga paragrafi 1 i këtij neni si dhe mënyrën e mbajtjes së tij, do t'i përcaktojë ministri i Bujqësisë Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave me Rregullore për të cilën jep pëlqim Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Neni 3

Në nenin 36-i paragrafi 3, pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "dhe formën dhe përmbajtjen e vërtetimit për provimin e dhënë."

Neni 4

Aktet e parapara nënligjore me këtë ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi ditën e ardhshme nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, përveç dispozitave të nenit 2 të këtij ligji të cilat do fillojnë të zbatohen pas gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

3587.

Brз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.

Бр. 07-3063/1
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 42/14), насловот на членот 174 се менува и гласи: „Прекинување на договор за вработување со навршени години пензиски стаж“.

Член 2

Во член 174 по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4) кои гласат:

„(2) Работникот од ставот (1) на овој член, со писмена изјава до Министерството може да побара да му се продолжи договорот за вработување најмногу до навршување на 45 години пензиски стаж, без оглед на неговите години на возраст.

(3) Писмената изјава од ставот (2) на овој член, работникот ја дава најдоцна до 31 август во тековната година за продолжување на договорот за вработување од ставот (1) на овој член, а за секое натамошно продолжување на договорот за вработување од ставот (2) на овој член, изјавата ја дава еднаш годишно, а најдоцна до 31 август во тековната година за продолжување на договорот за вработување за наредната година.

(4) Министерството е должно по дадената изјава од ставот (2) на овој член, да го продолжи договорот за вработување најмногу до навршување на 45 години пензиски стаж на работникот, без оглед на неговите години на возраст.“

Ставот (2) станува став (5).

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 42/14).

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNË TË BRENDSHME

Neni 1

Në Ligjin për punë të brendshme („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 42/14), titulli i nenit 174 ndryshohet si vijon: „Ndërprerja e marrëveshjes për punësim me vite të mbushura të stazhit pensional“.

Neni 2

Në nenin 174 pas paragrafit (1) shtohet tre paragrafë të rinj (2), (3) dhe (4) si vijojnë:

„(2) Punëtori nga paragrafi (1) i këtij neni, me deklaratë me shkrim në Ministri mund të kërkojë që t'i vazhdohe marrëveshja për punësim më së shumti deri në mbushjen e 45 vjetëve të stazhit pensional, pa marrë parasysh vitet e tij të moshës.

(3) Deklaratën me shkrim nga paragrafi (2) i këtij neni, punëtori e jep më së voni deri më 31 gusht të vitit rrjedhës për vazhdim të marrëveshjes për punësim nga paragrafi (1) i këtij neni, ndërsa për çdo vazhdim të mëtejshëm të marrëveshjes për punësim nga paragrafi (2) i këtij neni, deklaratën e jep një herë në vit, ndërsa më së voni deri në 31 gusht të vitit rrjedhës për vazhdimin e marrëveshjes për punësim për vitin e ardhshëm.

(4) Ministria është e obliguar pas deklaratës së dhënë nga paragrafi (2) i këtij neni, t'ia vazhdojë marrëveshjen për punësim më së shumti deri në mbushje të 45 vjetëve të stazhit pensional punëtorit, pa marrë parasysh vitet e tij të moshës.“

Paragrafi (2) bëhet paragraf (5).

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, ndërsa do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për punë të brendshme („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 42/14).

3588.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.

Бр. 07-3064/1
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 92/2009, 35/10, 36/11, 158/11, 114/12 и 187/13), насловот на членот 129-е се менува и гласи: „Прекинување на договор за вработување со навршени години пензиски стаж“.

Член 2

Во член 129-е по ставот (1) се додаваат три нови става (2), (3) и (4), кои гласат:

„(2) Овластеното службено лице од ставот (1) на овој член, со писмена изјава до Министерството може да побара да му се продолжи договорот за вработување најмногу до навршување на 45 години пензиски стаж, без оглед на неговите години на возраст.

(3) Писмената изјава од ставот (2) на овој член, овластеното службено лице ја дава најдоцна до 31 август во тековната година за продолжување на договорот за вработување од ставот (1) на овој член, а за секое натамошно продолжување на договорот за вработување од ставот (2) на овој член, изјавата ја дава еднаш годишно, а најдоцна до 31 август во тековната година за продолжување на договорот за вработување за наредната година.

(4) Министерството е должно по дадената изјава од ставот (2) на овој член, да го продолжи договорот за вработување најмногу до навршување на 45 години пензиски стаж на овластеното службено лице, без оглед на неговите години на возраст.“

Ставот (2) станува став (5).

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
ПЕР НДРШИМИН ДНЕ ПЛОТЭСИМИН Е ЛИГИТ
ПЕР ПУНЭ ТЭ БРЕНДСХМЕ

Neni 1

Нë Лигин пëр пунë тë брëндшмë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 92/2009, 35/10, 36/11, 158/11, 114/12 dhe 187/13), titulli i nenit 129-e ndryshohet si vijon: "Ndërprerja e marrëveshjes për punësim me vite të mbushura të stazhit pensional".

Neni 2

Нë nenin 129-e pas paragrafit (1) shtohen tre paragrafë të rinj (2), (3) dhe (4), si vijojnë:

"(2) Personi i autorizuar zyrtar nga paragrafi (1) i këtij neni, me deklaratë me shkrim në Ministri mund të kërkojë që t'i vazhdohe marrëveshja për punësim më së shumti deri në mbushjen e 45 vjetëve të stazhit pensional, pa marrë parasysh vitet e tij të moshës.

(3) Deklaratën me shkrim nga paragrafi (2) i këtij neni, personi i autorizuar zyrtar e jep më së voni deri më 31 gusht të vitit rjedhës për vazhdim të marrëveshjes për punësim nga paragrafi (1) i këtij neni, ndërsa për çdo vazhdim të mëtejme të marrëveshjes për punësim nga paragrafi (2) i këtij neni, deklaratën e jep një herë në vit, ndërsa më së voni deri në 31 gusht të vitit rjedhës për vazhdimin e marrëveshjes për punësim për vitin e ardhshëm.

(4) Ministria është e obliguar pas deklaratës së dhënë nga paragrafi (2) i këtij neni, t'ia vazhdojë marrëveshjen për punësim më së shumti deri në mbushje të 45 vjetëve të stazhit pensional personit të autorizuar zyrtar, pa marrë parasysh vitet e tij të moshës."

Paragrafi (2) bëhet paragraf (5).

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3589.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за основното образование,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.

Бр. 07-3069/1
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008, 33/10, 116/110, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13 и 41/14) во членот 71 по ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи:

„(12) На ученик кој не се јавил на екстерното проверување на постигањата на успехот и истото не го оправдал со медицинска белешка, односно со потврда/доказ за учество на државен или меѓународен натпревар, му се запишува оценката недоволен (1) во свидетелството, која влијае на општиот успех на ученикот.“

Ставовите (12), (13), (14) и (15) стануваат ставови (13), (14), (15) и (16).

Член 2

Во член 97 во ставовите (7) и (8) зборот „извештајот“ се заменува со зборовите „објавениот извештај“.

Ставот (9) се менува и гласи:

„Извештајот со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците, Државниот испитен центар го објавува на веб страницата на Државниот испитен центар и на Министерството во втората недела на месец септември во тековната година. По исклучок, доколку во периодот кога се објавува извештајот од овој став се одржуваат избори за претседател на Република Македонија, за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, односно за членови на советите на општините и Советот на градот Скопје и за избор на градоначалник на општина и градоначалник на град Скопје, извештајот се објавува првиот нареден ден по завршувањето на изборите.“

Во ставот (15) зборовите: „31 август“ се заменуваат со зборовите: „најдоцна 15 дена од денот на објавувањето на збирниот извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците“.

Член 3

Во член 133 по ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат:

„(3) Директорот на основното училиште се разрешува во рок од 15 дена од страна на градоначалникот, пред истекот на мандатот, ако не постапи согласно член 97 ставовите (14) и (15) од овој закон.

(4) Директорот се разрешува од страна на министерот во рок од 15 дена по истекот на рокот од став (3) на овој член, доколку градоначалникот не постапи согласно став (3) на овој член.“

Член 4

Во член 174-а по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност во мандатна постапка државниот просветен инспектор ќе му изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице ако не постапи согласно членот 97 ставови (14) и (15) од овој закон.“

Член 5

Извештајот со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците за учебната 2012/2013 година, Државниот испитен центар ќе го објави на веб страницата на Државниот испитен центар и на Министерството во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Решенијата за зголемување, односно за намалување на платите на наставниците согласно извештајот со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците за учебната 2013/2014 година ќе се донесат согласно одредбите од член 2 на овој закон со кои се врши изменување на членот 97 став (15) од овој закон.

Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за основното образование.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ARSIMIN FILLOR

Neni 1

Në Ligjin për arsimin fillor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 33/10, 116/110, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13 dhe 41/14) në nenin 71 pas paragrafit (11) shtohet paragraf i ri (12), si vijon:

"(12) Nxënësit i cili nuk është paraqitur në kontrollin eksterne të arritjeve të suksesit dhe të njëjtin nuk e ka arsyetuar me shënim mjekësor, përkatësisht vërtetim/dëshmi për pjesëmarrje në garë shtetërore ose ndërkombëtare, i shënohet nota pamjaftueshëm (1) në dëftesë, e cila ndikon në suksesin e përgjithshëm të nxënësit."

Paragrafët (12), (13), (14) dhe (15) bëhen paragrafë (13), (14), (15), dhe (16).

Neni 2

Në nenin 97 në paragrafët (7) dhe (8) fjala "raportit" zëvendësohet me fjalët: "raportit të publikuar".

Paragrafi (9) ndryshon si vijon:

"Raportin me rezultate nga kontrolli i realizuar eksterne i arritjeve të suksesit të nxënësve, Qendra Shtetërore e Provimeve e publikon në ueb faqen e Qendrës Shtetërore të Provimeve dhe të Ministrisë në javën e dytë të muajit shtator në vitin rrjedhës. Me përjashtim, nëse në periudhën kur publikohet raporti nga ky paragraf mbahen zgjedhje për President të Republikës së Maqedonisë, për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, përkatësisht për anëtarë të këshillave të komunave dhe Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për zgjedhje të kryetarit të komunës dhe kryetarit të Qytetit të Shkupit, raporti publikohet ditën e parë të ardhshme pas përfundimit të zgjedhjeve."

Në paragrafin (15) fjalët: "31 gusht" zëvendësohen me fjalët: "më së voni 15 ditë nga dita e publikimit të raportit përmbledhës me rezultate nga kontrolli i realizuar eksterne i arritjeve të suksesit të nxënësve".

Neni 3

Në nenin 133 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

"(3) Drejtori i shkollës fillore shkarkohet në afat prej 15 ditësh nga kryetari i komunës para skadimit të mandatit, nëse nuk vepron në pajtim me nenin 97 paragrafët (14) dhe (15) të këtij ligji.

(4) Drejtori shkarkohet nga ministri në afat prej 15 ditëve pas skadimit të afatit nga paragrafi (3) i këtij neni, nëse kryetari i komunës nuk vepron në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni."

Neni 4

Në nenin 174-a pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Gjorbë në shumë prej 600 euro në kundërvlerë me denarë në procedurë mandatore inspektori shtetëror i arsimit do t'i shqiptojë për kundërvajtje personit përgjegjës në personin juridik nëse nuk vepron në pajtim me nenin 97 paragrafët (14) dhe (15) të këtij ligji."

Нени 5

Raportin me rezultate nga kontrolli i realizuar ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve për vitin shkollor 2012/2013, Qendra Shtetërore e Provimeve do ta publikojë në ueb faqen e Qendrës Shtetërore të Provimeve dhe të Ministrisë në afat prej dhjetë ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Нени 6

Aktvendimet për zmadhimin, përkatësisht zvogëlimin e rrogave të mësimit në pajtim me raportin me rezultatet nga kontrolli i realizuar ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve për vitin shkollor 2013/2014, do të miratohen në pajtim me dispozitat e nenit 2 të këtij ligji, me të cilat bëhet ndryshimi i nenit 97 paragrafi (15) të këtij ligji.

Нени 7

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për arsimin fillor.

Нени 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3590.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.

Бр. 07-3070/1
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008, 33/10, 116/110, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13 и 41/14) во членот 45 - а по ставот (11) се додава нов став (12), кој гласи:

„(12) На ученик кој не се јавил на екстерното проверување на постигањата на успехот и истото не го оправдал со медицинска белешка, односно со потврда/доказ за учество на државен или меѓународен натпревар, му се запишува оценката недоволен (1) во свидетелството, која влијае на општиот успех на ученикот.“

Ставовите (12), (13), (14) и (15) стануваат ставови (13), (14), (15) и (16).

Член 2

Во член 70-а во ставовите (7) и (8) зборот „извештајот“ се заменува со зборовите: „објавениот извештај“.

Ставот (9) се менува и гласи:

„Извештајот со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците, Државниот испитен центар го објавува на веб страницата на Државниот испитен центар и на Министерството во втората недела на месец септември во тековната година. По исклучок, доколку во периодот кога се објавува извештајот од овој став се одржуваат избори за претседател на Република Македонија, за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, односно за членови на советите на општините и Советот на градот Скопје и за избор на градоначалник на општина и градоначалник на град Скопје, извештајот се објавува првиот нареден ден по завршувањето на изборите.“

Во ставот (15) зборовите: „31 август“ се заменуваат со зборовите: „најдоцна 15 дена од денот на објавувањето на збирниот извештај со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците“.

Член 3

Во член 93 по ставот (1) се додаваат два нови ставови (2) и (3), кои гласат:

„(2) Директорот на средното училиште се разрешува во рок од 15 дена од страна на градоначалникот, пред истекот на мандатот, ако не постапи согласно член 70-а ставовите (14) и (15) од овој закон.

(3) Директорот се разрешува од страна на министерот во рок од 15 дена по истекот на рокот од став (2) на овој член, доколку градоначалникот не постапи согласно став (2) на овој член.“

Член 4

Во член 109-б по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност во мандатна постапка државниот просветен инспектор ќе му изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице ако не постапи согласно член 70-а ставовите (14) и (15) од овој закон.“

Член 5

Извештајот со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците за учебната 2012/2013 година, Државниот испитен центар ќе го објави на веб страницата на Државниот испитен центар и на Министерството во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 6

Решенијата за зголемување, односно за намалување на платите на наставниците согласно извештајот со резултати од спроведеното екстерно проверување на постигањата на успехот на учениците за учебната 2013/2014 година ќе се донесат согласно одредбите од член 2 на овој закон со кои се врши изменување на член 70-а став (15) на овој закон.

Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за средното образование.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ARSIMIN E MESËM

Neni 1

Në Ligjin për arsimin e mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 103/2008, 33/10, 116/110, 156/10, 18/11, 15/11, 6/12, 100/12, 24/13 dhe 41/14) në nenin 45-a pas paragrafit (11) shtohet paragraf i ri (12), si vijon:

"(12) Nxënësit i cili nuk është paraqitur në kontrollin ekstern të arritjeve të suksesit dhe të njëjtën nuk e ka arsyetuar me shënim mjekësor, përkatësisht me vërtetim/dëshmi për pjesëmarrje në garë shtetërore ose ndërkombëtare, i shënohet nota pamjaftueshëm (1) në dëftesë, e cila ndikon në suksesin e përgjithshëm të nxënësit."

Paragrafët (12), (13), (14) dhe (15) bëhen paragrafë (13), (14), (15) dhe (16).

Neni 2

Në nenin 70 – a në paragrafët (7) dhe (8) fjala "raportit" zëvendësohet me fjalët: "raportit të publikuar".

"(9) Raportin me rezultate nga kontrolli i realizuar ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve, Qendra Shtetërore e Provimeve e publikon në ueb faqen e Qendrës Shtetërore të Provimeve dhe të Ministrisë në javën e dytë të muajit shtator në vitin rrjedhës. Me përjashtim, nëse në periudhën kur publikohet raporti nga ky paragraf mbahen zgjedhje për President të Republikës së Maqedonisë, për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, përkatësisht për anëtarë të këshillave të komunave dhe Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për zgjedhje të kryetarit të komunës dhe kryetarit të Qytetit të Shkupit, raporti publikohet ditën e parë të ardhshme pas përfundimit të zgjedhjeve."

Në paragrafin (15) fjalët: "31 gusht" zëvendësohen me fjalët: "më së voni 15 ditë nga dita e publikimit të raportit përmbledhës me rezultate nga kontrolli i realizuar ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve".

Neni 3

Në nenin 93 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3), si vijojnë:

"(2) Drejtori i shkollës së mesme shkarkohet në afat prej 15 ditëve nga kryetari i komunës para skadimit të mandatit, nëse nuk vepron në pajtim me nenin 70-a paragrafët (14) dhe (15) të këtij ligji.

(3) Drejtori shkarkohet nga ministri në afat prej 15 ditëve pas skadimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni, nëse kryetari i komunës nuk vepron sipas paragrafit (2) të këtij neni."

Neni 4

Në nenin 109-b pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Gjobë në shumë prej 600 euro në kundërvlerë me denarë në procedurë mandatore inspektori shtetëror i arsimit do t'i shqiptojë për kundërvajtje personit përgjegjës në personin juridik nëse nuk vepron në pajtim me nenin 70-a paragrafët (14) dhe (15) të këtij ligji."

Neni 5

Raportin me rezultate nga kontrolli i realizuar ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve për vitin shkollor 2012/2013, Qendra Shtetërore e Provimeve do ta publikojë në ueb faqen e Qendrës Shtetërore të Provimeve dhe të Ministrisë në afat prej dhjetë ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 6

Aktvendimet për zmadhimin, përkatësisht për zvogëlimin e rrogave të mësimdhënësve në pajtim me raportin me rezultatet nga kontrolli i realizuar ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësve për vitin shkollor 2013/2014, do të miratohen në pajtim me dispozitat e nenit 2 të këtij ligji me të cilat kryhet ndryshimi i nenit 70-a paragrafi (15) të këtij ligji.

Neni 7

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për arsimin e mesëm.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3591.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за високото образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.

Бр. 07-3072/1
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008, 103/2008, 2620/09, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 и 41/14) во член 147 во ставот 1 зборовите: „наполнило 65 години старост“ се заменуваат со зборовите: „го продолжило договорот за вработување согласно прописите за работните односи“.

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за високото образование.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR ARSIMIN E LARTË

Neni 1

Në Ligjin për arsimin e lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13 dhe 41/14) në nenin 147 në paragrafin 1 fjalët: "i ka mbushur 65 vjet moshë" zëvendësohen me fjalët: "e ka vazhduar marrëveshjen për punësim në pajtim me rregullat për marrëdhënie pune".

Neni 2

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për arsimin e lartë.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3592.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 31 јули 2014 година.

Бр. 07-3074/1
31 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Во Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14 и 44/14), во членот 10 став 1 по алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„мерки за располагање со имотот кој центарот за социјална работа го стекнал по основ на склучен договор за доживотно издржување.“

Член 2

Во членот 45 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Подносител, односно носител на правото на социјална парична помош е невработено лице, кое активно бара работа согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.

Агенцијата за вработување на Република Македонија - надлежниот центар за вработување е должен по службена должност да доставува еднаш месечно до центарот список на корисници на социјална парична помош кои активно бараат работа.“

Ставот 3 станува став 5.

Член 3

Во членот 54 став 1 алинеја 1 по зборот: „кое“, се додаваат зборовите: „два пати“, а сврзникот: „и“ се заменува со точка и запирка.

По алинеја 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„ - носителот на правото на социјална парична помош кој не е лице кое активно бара работа.“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Центарот е должен на лицето кое еднаш одбило понуда за вработување, обука, преквалификација или доквалификација заради вработување, да му достави писмено известување со опомена за последиците доколку по втор пат одбие понуда за вработување, обука, преквалификација или доквалификација.“

Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: „алинеи 1 и 2“ се бришат.

Ставот 3 станува став 4.

Ставот 4, кој станува став 5 се менува и гласи:

„Агенцијата за вработување на Република Македонија - надлежниот центар за вработување веднаш по евидентирање на податоците од ставот 1 на овој член по електронски пат го известува надлежниот центар.“

Член 4

Во членот 72 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

„Право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице може да оствари лице чиј годишен нето приход по сите основи изнесува најмногу до вкупниот годишен износ на просечни нето месечни плати исплатени за секој месец за претходната година.

Центарот врши задолжителен увид во домот на подносителот на барањето заради утврдување на фактичката состојба и изготвува записник за основаноста на барањето за остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, кој има влијание врз остварувањето на правото.“

Ставот 2 станува став 4.

Член 5

Во членот 73 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„При утврдување на обемот на потребата за помош и нега од друго лице се зема во предвид и бартеловиот индекс, кој е составен дел на мислењето издадено од матичниот лекар на подносителот на барањето.“

Член 6

Во член 74 во ставот 3 по зборот „установа“ запирката се брише.

Член 7

Во членот 75 по ставот 2 се додаваат три нови ставови 3, 4 и 5, кои гласат:

„За потребата за помош и нега од друго лице се доставува конзилијарно мислење и наод од најмалку тројца лекари специјалисти од соодветни специјалности, издадено од клиничките болници, Градска општа болница „8 ми Септември“-Скопје, ЈЗУ-Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“-Скопје и Универзитетски клиници.

По исклучок на став 3 од овој член се доставува отпусно писмо со специјалистички извештај и/или друга медицинска документација.

Формата и содржината на конзилијарното мислење со наод, медицинската документација, како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење со наод поблиску го пропишуваат министерот за здравство во соработка со министерот за труд и социјална политика.“

Член 8

Во членот 78 по зборовите: „потребната документација“ се додаваат зборовите: „образецот за дадено мислење од страна на матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго лице“.

Член 9

По член 79 се додава нов член 79-а кој гласи:

„Правото на еднократна парична помош се определува за секој центар поодделно во зависност од вкупниот број на жители на подрачјето за кое е надлежен центарот.

Во зависност од вкупниот број на жители се определува износот на еднократната парична помош и на годишно ниво изнесува:

- до 10.000 жители, 300.000 денари годишно,
- од 10.001-20.000 жители, 360.000 денари годишно,
- од 20.001-30.000 жители, 420.000 денари годишно,
- од 30.001-40.000 жители, 480.000 денари годишно,
- од 40.001-50.000 жители, 540.000 денари годишно,
- од 50.001-60.000 жители, 600.000 денари годишно,
- од 60.001-70.000 жители, 660.000 денари годишно,
- од 70.001-80.000 жители, 720.000 денари годишно,
- од 80.001-90.000 жители, 780.000 денари годишно,
- од 90.001-100.000 жители, 840.000 денари годишно,
- над 100.001 жители, 900.000 денари годишно.

Износот на еднократна парична помош определен на годишно ниво од ставот 2 на овој член може да се зголеми со одлука на Владата на Република Македонија по предлог на министерот за труд и социјална политика.

Во годишно определениот износ од ставот 2 не влегуваат еднократната парична помош за дете или младинец без родители и без родителска грижа, кој по пополнување на 18-годишна возраст ја напушта установата или згрижувачкото семејство, заради негово адаптирање во социјалната средина и за лице и семејство заради претрпена природна непогода или епидемија“.

Член 10

Во членот 84-а ставот 5 се менува и гласи:

„Правото на додаток на слепило и мобилност се остварува врз основа на конзилијарно мислење и наод од најмалку тројца лекари специјалисти од соодветните специјалности од терцијарна здравствена установа (Универзитетски клиника во Скопје).“

Ставот 6 се менува и гласи:

„Во постапка по жалба против решението на центарот одлучуваат тројца лекари специјалисти од соодветните специјалности од терцијарна здравствена установа (Универзитетски клиника во Скопје) кои не го донеле конзилијарното мислење во прв степен.“

Ставот 8 се менува гласи:

„Министерот за труд и социјална политика во соработка со министерот за здравство го пропишува начинот за остварување на правото на слепило и мобилност, потребната документација, составот на лекарите специјалисти од став 5 и 6 на овој член, формата и содржината на конзилијарното мислење како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење.“

По ставот 8 се додава нов став 9 кој гласи:

„Право на додаток на слепило и мобилност може да оствари лице чиј годишен нето приход по сите основи изнесува најмногу до вкупниот годишен износ на просечни нето месечни плати исплатени за секој месец за претходната година.“

Член 11

Во членот 84 –б по ставот 1 се додаваат три нови ставови 2, 3 и 4, кои гласат:

„Правото на додаток за глувост се остварува врз основа на конзилијарно мислење и наод од најмалку тројца лекари специјалисти од соодветните специјалности од терцијарна здравствена установа (Универзитетски клиника во Скопје).

Во постапка по жалба против решението на центарот одлучуваат тројца лекари специјалисти од соодветните специјалности од терцијарна здравствена установа (Универзитетските клиника во Скопје) кои не го донеле конзилијарното мислење во прв степен.

Право на додаток за глувост може да оствари лице чиј годишен нето приход по сите основи изнесува најмногу до вкупниот годишен износ на просечни нето месечни плати исплатени за секој месец за претходната година.

Ставот 2 станува став 5.

Ставот 3, кој станува став 6 се менува гласи:

„Министерот за труд и социјална политика во соработка со министерот за здравство го пропишува начинот за остварување на правото на глувост, потребната документација, составот на лекарите специјалисти од ставови 2 и 3 на овој член, формата и содржината на конзилијарното мислење како и надоместокот за издавање на конзилијарно мислење.“

Член 12

По членот 198-г се додава нов член 198-д кој гласи:

„Член 198-д

Наодот, оцената и мислењето за потребата од помош и нега од друго лице, конзилијарното мислење и наод за додаток за слепило и мобилност и додаток за глувост, по случаен избор подлежат на ревизија.

Начинот на вршење на ревизија од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за здравство во соработка со министерот за труд и социјална политика.

Доколку по извршената ревизија се донесе мислење кое што е спротивно на наодот, оцената и мислењето за потребата од помош и нега од друго лице или конзилијарното мислење и наод за додаток за слепило и мобилност и додаток за глувост, центарот е должен да постопаи по мислењето и да донесе решение за престанок на правото“.

Член 13

Во член 209 по зборот: „лице“се додава записка и зборовите: „право на додаток за слепило и мобилност и додаток за глувост“.

Член 14

Во членот 213 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Корисникот кој остварил право од социјална заштита на начин утврден во член 209 од овој закон, не може да го оствари одреденото право додека не ги врати неосновано примените парични средства.“

Член 15

По членот 215 се додава нов член 215-а кој гласи:

„Член 215-а

Средствата за финансирање на социјалната заштита се обезбедуваат и преку наплата за услуги во одделни постапки кои се водат во центарот согласно закон, на посебна сметка на министерството.

Корисниците на права на парична помош од социјалната заштита и заштитата на децата се ослободени од плаќање на услугите од ставот 1 на овој член.

Видот на услугите и цените на обрасците што ги издава центарот ги утврдува министерот, по претходна согласност на Владата на Република Македонија.“

Член 16

По членот 253 се додава нова Глава XI-а и нов наслов КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ и три нови члена 253-а, 253-б и 253-в кои гласат:

„Глава XI

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 253-а

Одговорното лице кај правното лице и стручниот работник кои ќе постапат спротивно на одредбите од член 79-а за противправно доделување на еднократна парична помош ќе одговараат за кривично дело и ќе бидат казнети со казна затвор до една година.

Член 253-б

Одговорното лице кај правното лице и стручниот работник кои учествувале во постапката на утврдување на потребата за остварување на правото на паричен надоместок за неа од друго лице, додаток за слепило или мобилност и додаток за глувост во своето работење не-основано утврдило постоење на одредено право, ќе одговара за кривично дело и ќе бидат казнети со казна затвор до три години.

Член 253-в

Кога доктор специјалист учествувал во донесување-то на наод, оценка и мислење или дал конзилијарно мислење за потребата за помош и неа од друго лице, постојана парична помош, додаток за слепило и мобилност и додаток за глувост кој содржи неистинити и неточни податоци за здравствената состојба на лицето за остварување на одредено право ќе одговара за кривично дело и ќе биде казнет со казна затвор до три години.

Член 17

Во членот 254 во став 1 по алинеја 1 се додава нова алинеја 2, кој гласи:

„ - не достави писмена опомена до корисникот за последиците од одбиена понуда за вработување (член 54 став 2 од овој закон).“

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Глоба во износ од 150 до 300 евра во денарска против вредност ќе се изрече и на раководителот на одделението во установата за социјална заштита за прекшоците од ставот 1 на овој член.“

Член 18

Корисниците на социјална парична помош кои што се невработени лица центарот ќе ги упати до месно надлежниот центар за вработување, во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 19

Правото на паричен надоместок за помош и неа од друго лице, додаток за слепило или мобилност и додаток за глувост остварени пред влегување во сила на овој закон подлежат на ревизија.

Корисниците на правото на паричен надоместок за помош и неа од друго лице, додаток за слепило или мобилност и додаток за глувост ќе продолжат да го користат правото според одредбите на овој закон.

Член 20

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 21

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за социјалната заштита.

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR MBROJTJE SOCIALE

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje sociale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 9/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14 dhe 44/14), në nenin 10 paragrafi 1 pas alinesë 4 shtohet aline e re 5 si vijon:

"-masa për disponim me pronë që qendra për punë sociale e ka marrë në bazë të marrëveshjes së lidhur për mbajtje të përgjeshme."

Neni 2

Në nenin 45 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4 si vijojnë:

"Parashtruesi, përkatësisht bartësi i të drejtës së ndihmës sociale në para është person i papunësuar, i cili në mënyrë aktive kërkon punë në pajtim me Ligjin për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë.

Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë - qendra kompetente për punësim detyrohet me detyrë zyrtare të dorëzojë një herë në muaj në qendër listë të shfrytëzuesve të ndihmës sociale në para të cilët në mënyrë aktive kërkojnë punë."

Paragrafi 3 bëhet paragraf 5.

Neni 3

Në nenin 54 paragrafi 1 alineja 1 pas fjalës "që", shtohen fjalët "dy herë", ndërsa lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Pas alinesë 1 shtohet aline e re 2, si vijon:

"-bartësi i të drejtës së ndihmës sociale në para, i cili nuk është person i cili në mënyrë aktive kërkon punë."

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:

"Qendra është e obliguar që personit i cili njëherë ka refuzuar ofertë për punësim, trajnim, rikualifikim ose kualifikim plotësues për punësim, t'i dorëzohet njoftim me shkrim me vërejtje për pasojat nëse për herë të dytë refuzon ofertë për punësim, trajnim, rikualifikim ose kualifikim plotësues."

Në paragrafin 2 që bëhet paragraf 3 fjalët: "alinetë 1 dhe 2" shlyhen.

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.

Paragrafi 4 që bëhet paragraf 5 ndryshohet si vijon:

"Agjencia për Punësim e Republikës së Maqedonisë - qendra kompetente për punësim menjëherë pas evidentimit të të dhënave nga paragrafi 1 i këtij neni në formë elektronike e informon qendrën kompetente."

Neni 4

Në nenin 72 pas paragrafit 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3 si vijojnë:

"Të drejtë për kompensim në para për ndihmë dhe kujdes nga personi tjetër mund të realizojë personi të hyrat vjetore neto të të cilit në të gjitha bazat arrijnë më së shumti deri te shumata e përgjithshme vjetore e rrogave neto mesatare mujore të paguara për çdo muaj për vitin paraprak.

Qendra kryen këqyrje të detyrueshme në shtëpinë e parashtruesit të kërkesës për përcaktim të gjendjes faktike dhe përgatit procesverbal për bazën e kërkesës për realizimin e të drejtës së kompensimit në para për ndihmë dhe kujdes nga person tjetër, i cili ka ndikim mbi realizimin e të drejtës."

Paragrafi 2 bëhet paragraf 4.

Neni 5

Në nenin 73 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

"Gjatë përcaktimit të vëllimit të nevojës për ndihmë dhe kujdes nga person tjetër merret parasysh edhe indeksi i bartelit, i cili është pjesë përbërëse e mendimit të dhënë nga mjeku amë i parashtruesit të kërkesës."

Neni 6

Në nenin 74 në paragrafin 3 pas fjalës: "institucion", presja shlyhet.

Neni 7

Në nenin 75 pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafë të rinj 3, 4 dhe 5 si vijojnë:

"Për nevojën për ndihmë dhe kujdes nga person tjetër dorëzohet mendim i konsiliumit dhe konstatim prej së paku tre mjekëve specialistë nga specializime përkatëse, i lëshuar nga spitalet klinike, Spitali i Përgjithshëm i Qytetit "8 Shtatori" – Shkup, ISHP-Klinika Universitare për Sëmundje Kirurgjike "Shën Naum Ohridski"-Shkup dhe Klinikat Universitare.

Me përjashtim të paragrafit 3 të këtij neni dorëzohet fletëlëshim me raport specialistik dhe/ose dokumentacion tjetër mjekësor.

Formën dhe përmbajtjen e mendimit të konsiliumit me konstatim, dokumentacionin mjekësor, si dhe kompensimin për lëshimin e mendimit të konsiliumit me konstatim, më afërsisht e përcaktojnë ministri i Shëndetësisë në bashkëpunim me ministrin e Punës dhe Politikës Sociale."

Neni 8

Në nenin 78 pas fjalëve: "dokumentacionin e nevojshëm" shtohen fjalët: "formularin për mendim të dhënë nga mjeku amë për nevojën për ndihmë dhe kujdes nga person tjetër".

Neni 9

Pas nenit 79 shtohet nen i ri 79-a, si vijon:

"E drejta e ndihmës së njëhershme në para përcaktohet për çdo qendër veças varësisht nga numri i përgjithshëm i banorëve të rajonit për të cilin është kompetent qendra.

Varësisht nga numri i përgjithshëm i banorëve përcaktohet shuma e ndihmës së njëhershme në para dhe në nivel vjetor është:

- deri në 10 000 banorë, 300 000 denarë në vit,
- prej 10 001-20 000 banorë, 360 000 denarë në vit,
- prej 20 001-30 000 banorë, 420 000 denarë në vit,
- prej 30 001- 40 000 banorë, 480 000 denarë në vit,
- prej 40 001- 50 000 banorë, 540 000 denarë në vit,
- prej 50 001- 60.000 banorë, 600 000 denarë në vit,
- prej 60 001- 70 000 banorë, 660 000 denarë në vit,
- prej 70 001- 80 000 banorë, 720 000 denarë në vit,
- prej 80 001- 90 000 banorë, 780 000 denarë në vit,
- prej 90 001- 100 000 banorë, 840 000 denarë në vit,
- mbi 100 001 banorë, 900 000 denarë në vit.

Shuma e ndihmës së njëhershme në para e përcaktuar në nivel vjetor nga paragrafi 2 i këtij neni, mund të rritet me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë me propozim të ministrit të Punës dhe Politikës Sociale.

Në shumën e përcaktuar vjetore nga paragrafi 2 nuk hyjnë ndihma e njëhershme në para për fëmijë ose të ri pa prindër dhe pa përkujdesje prindërore, që pas mbushjes së moshës 18 vjeçare e lëshon institucionin ose familjen përkujdesëse, për shkak të adaptimit të tij në mjedisin social dhe për person dhe familje për fatkeqësi të pësuar natyrore ose epidemi."

Neni 10

Në nenin 84-a paragrafi 5 ndryshohet si vijon:

"E drejta e shtesës për verbëri dhe mobilitet realizohet në bazë të mendimit të konsiliumit dhe konstatimit prej së paku tre mjekëve specialistë nga specializime përkatëse nga institucioni shëndetësor terciar (Klinikat Universitare në Shkup)."

Paragrafi 6 ndryshohet si vijon:

"Në procedurë për ankesë kundër vendimit të qendrës vendosin tre mjekë specialistë nga specializime përkatëse nga institucion shëndetësor terciar (Qendrat Klinike në Shkup) që nuk e kanë miratuar mendimin e konsiliumit në shkallë të parë."

Paragrafi 8 ndryshohet si vijon:

"Ministri i Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me ministrin e Shëndetësisë e përcakton mënyrën e realizimit të së drejtës së verbërisë dhe mobilitetit, dokumentacionin e nevojshëm, përbërjen e mjekësve specialistë nga paragrafët 5 dhe 6 të këtij neni, formën dhe përmbajtjen e mendimit të konsiliumit, si dhe kompensimin për lëshimin e mendimit të konsiliumit."

Pas paragrafit 8 shtohet paragraf i ri 9 si vijon:

"Të drejtën e kompensimit të verbërisë dhe mobilitetit mund ta realizojë personi të hyrat vjetore neto të të cilit në të gjitha bazat arrijnë më së shumti deri te shuma e përgjithshme vjetore e rrogave neto mesatare mujore të paguara për çdo muaj për vitin paraparak."

Neni 11

Në nenin 84-b pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafë të rinj 2, 3 dhe 4 si vijojnë:

"E drejta e shtesës për shurdhëri realizohet në bazë të mendimit të konsiliumit dhe konstatimit nga së paku tre mjekë specialistë nga specializimet përkatëse nga institucioni shëndetësor terciar (Klinika universitare në Shkup).

Në procedurë për ankesë kundër aktvendimit të qendrës, vendosin tre mjekë specialistë nga specializimet përkatëse nga institucioni terciar shëndetësor (Klinikat Universitare në Shkup), të cilët nuk e kanë miratuar mendimin e konsiliumit në shkallë të parë.

Të drejtën e shtesës për shurdhëri mund ta realizojë personi të hyrat vjetore neto të të cilit në të gjitha bazat arrijnë më së shumti deri te shuma e përgjithshme vjetore e rrogave neto mesatare mujore të paguara për çdo muaj për vitin paraparak."

Paragrafi 3 që bëhet paragraf 6 ndryshohet si vijon:

"Ministri i Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me ministrin e Shëndetësisë e përcakton mënyrën për realizimin e të drejtës për shurdhëri, dokumentacionin e nevojshëm, përbërjen e mjekëve specialistë nga paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni, formën dhe përmbajtjen e mendimit të konsiliumit si dhe kompensimin për dhënien e mendimit të konsiliumit."

Neni 12

Pas nenit 198-g shtohet nen i ri 198 – d si vijon:

"Neni 198-d

Konstatimi, vlerësimi dhe mendimi për nevojën për ndihmë dhe kujdes nga personi tjetër, mendimi i konsiliumit dhe konstatimi për shtesë për verbëri dhe mobilitet dhe shtesë për shurdhëri, me zgjedhje të rastësishme i nënshtrohen revizionit.

Mënyrën e kryerjes së revizionit nga paragrafi 1 i këtij neni i përcakton ministri i Shëndetësisë në bashkëpunim me ministrin për Punë dhe Politikë Sociale.

Nëse pas realizimit të revizionit miratohet mendim i cili është në kundërshtim me konstatimin, vlerësimin dhe mendimin për nevojën për ndihmë dhe kujdes nga personi tjetër ose mendimin e konsiliumit dhe konstatimin për shtesë për verbëri dhe mobilitet dhe shtesë për shurdhëri, qendra është e detyruar të veprojë sipas mendimit dhe të miratojë aktvendim për ndërprerjen e të drejtës."

Neni 13

Në nenin 209 pas fjalës "person" shtohen presja dhe fjalët: "e drejta e shtesës për verbëri dhe mobilitet dhe shtesës për shurdhëri".

Neni 14

Në nenin 213 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:

"Shfrytëzuesi i cili ka realizuar të drejtë nga mbrojtja sociale në mënyrë të përcaktuar në nenin 209 të këtij ligji, nuk mund ta realizojë të drejtën e caktuar derisa nuk i kthen mjetet në para të pranuar pa bazë."

Neni 15

Pas nenit 215 shtohet nen i ri 215 -a si vijon:

"Neni 215-a

Mjetet për financim të mbrojtjes sociale sigurohen edhe nëpërmjet arkëtimit për shërbime në procedura të caktuara që mbahen në qendër në përputhje me ligjin, në llogari të posaçme të ministrisë.

Shfrytëzuesit e të drejtës së ndihmës në para nga mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve janë të liruar nga pagesa e shërbimeve nga paragrafi 1 i këtij ligji.

Llojin e shërbimeve dhe çmimet e formularëve që i jep qendra i përcakton ministri, me pëlqim paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë."

Neni 16

Pas nenit 253 shtohet Kapitull i ri XI-a dhe titull i ri DIPSOZITA NDËSHKUESE dhe tre nene të reja 253-a, 253-b dhe 253-v si vijojnë:

"Kapitulli XI

DISPOZITA NDËSHKUESE

Neni 253-a

Personi përgjegjës te personi juridik dhe punëtori profesional të cilët do të veprojnë në kundërshtim me dispozitat nga neni 79-a për ndarje të paligjshme të ndihmës së njëhershme në para do të përgjigjen për vepër penale dhe do të dënohen me dënim me burg deri në një vit.

Neni 253-b

Personi përgjegjës te personi juridik dhe punëtori profesional të cilët kanë marrë pjesë në procedurën e përcaktimit të nevojës për realizimin e të drejtës së kompensimit me para për kujdes nga personi tjetër, shtesë për verbëri ose mobilitet dhe shtesë për shurdhëri në punën e vet në mënyrë të pabazuar ka përcaktuar ekzistimin e të drejtës së caktuar, do të përgjigjen për vepër penale dhe do të dënohen me dënim me burg deri në tre vjet.

Neni 253-v

Kur mjeku specialist ka marrë pjesë në miratimin e konstatimit, vlerësimit dhe mendimit ose ka dhënë mendim të konsiliumit për nevojën për ndihmë dhe kujdes nga personi tjetër, ndihmë të vazhdueshme me para, shtesë për verbëri dhe mobilitet dhe shtesë për shurdhëri i cili përmban të dhëna të pavërteta dhe të pasakta për gjendjen shëndetësore të personit për realizimin e të drejtës së caktuar do të përgjigjet për vepër penale dhe do të dënohet me dënim me burg deri në tre vjet."

Neni 17

Në nenin 254 në paragrafin 1 pas alinesë 1 shtohet aline e re 2 si vijon:

"- nuk dorëzon vërejtje me shkrim te shfrytëzuesi për pasojat nga oferta e refuzuar për punësim (neni 54 paragrafi 2 të këtij ligji)."

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:

"Gjohë në shumë prej 150 deri në 300 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe udhëheqësit të seksionit në institucionin për mbrojtje sociale për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni."

Neni 18

Shfrytëzuesit e ndihmës sociale në para që janë persona të papunësuar qendra do t'i dërgojë në qendrën e vendit kompetente për punësim, në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 19

E drejta e kompensimit me para për ndihmë dhe kujdes nga personi tjetër, shtesa për verbëri ose mobilitet dhe shtesa për shurdhëri të realizuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji i nënshtrohen revizionit.

Shfrytëzuesit e të drejtës për kompensim me para për ndihmë dhe kujdes nga personi tjetër, shtesë për verbëri ose mobilitet dhe shtesë për shurdhëri do të vazhdojnë ta shfrytëzojnë të drejtën sipas dispozitave të këtij ligji.

Neni 20

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 21

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për mbrojtje sociale.

Neni 22

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3593.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012, 23/2013 и 163/2013) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ**Член 1**

Концесијата за користење на вода за флаширање за комерцијални потреби на локалитет П'клиште општина Ранковце се доделува заради создавање на услови за експлоатација на подземните води, производство на негазирана, газирана и ароматизирана вода и ревитализација на рурален и полунапуштен крај.

Со оглед на фактот дека правото за користење на подземната вода за флаширање за комерцијални потреби се стекнува со доделување на концесија, како единствен начин за вршење на оваа дејност е доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање определена со оваа одлука.

Член 2

Основни цели за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби е користење на водата како општо добро за производство на пакувана вода за пиење и создавање на услови за локален економски развој.

Член 3

Предмет на концесијата е користење на подземни води за флаширање за комерцијални потреби на локалитет П'клиште, општина Ранковце, на концесииски простор обележан со координати:

T	Y	X
1	7587798	4679978
2	7587817	4679982
3	7587828	4679977
4	7587836	4679957
5	7587834	4679915
6	7587821	4679873
7	7587801	4679876
8	7587806	4679907
9	7587806	4679964

Концесијата за користење на подземна вода за флаширање ќе се додели на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за животна сре-

дина и просторно планирање формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ги подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот, а на предлог на министерот за животна средина и просторно планирање тендерската документација се доставува на одобрување до Владата на Република Македонија.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесијата за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 3.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1124/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3594.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седница одржана на 29.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ВИНИЦА**Член 1**

Со оваа одлука на општина Виница се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија опфатено со Извод од Урбанистички план за село Лески бр.09-628/2 од 10.09.2013 година, со вкупна површина од 1.016 м² кое претставува:

- дел од КП бр.1024 во површина од 13 м² евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од 8 м² евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од 17 м² евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од 106 м² евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од 122 м² евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од 3 м² евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од 1 м² евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од 79 м² евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1024 во површина од 8 м² евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
- дел од КП бр.1025 во површина од 54 м² евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
- дел од КП бр.296 во површина од 81 м² евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;

- дел од КП бр.296 во површина од 5 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
 - дел од КП бр.296 во површина од 26 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
 - дел од КП бр.296 во површина од 3 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
 - дел од КП бр.296 во површина од 113 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
 - дел од КП бр.1021 во површина од 6 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
 - дел од КП бр.366 во површина од 3 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
 - дел од КП бр.587 во површина од 25 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
 - дел од КП бр.1023 во површина од 148 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
 - дел од КП бр.1023 во површина од 29 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
 - дел од КП бр.1022 во површина од 123 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
 - дел од КП бр.1022 во површина од 1 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
 - дел од КП бр.290 во површина од 26 м2 евидентирана во Имотен лист бр.135 КО-Лески; и
 - дел од КП бр.289 во површина од 16 м2 евидентирана во Имотен лист бр.135 КО-Лески;
 заради изградба на Фекална канализација за село Лески, општина Винаца.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука, се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1145/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3595.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13 и 163/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ВИНИЦА

Член 1

Со оваа одлука на општина Винаца се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија опфатено со Извод од Урба-

нистички план за село Лески бр.09-256/2 од 16.04.2013 година и Извод од Генерален урбанистички план за град Винаца бр.09-338/2 од 25.04.2013 година, со вкупна површина од 2.846 м2 кое претставува:

-дел од КП бр.11486 во површина од 11 м2 евидентирана во Имотен лист бр.2 КО-Винаца;
 -дел од КП бр.11488 во површина од 127 м2 евидентирана во Имотен лист бр.2 КО-Винаца;
 -дел од КП бр.11443 во површина од 125 м2 евидентирана во Имотен лист бр.2 КО-Винаца;
 -дел од КП бр.11441 во површина од 12 м2 евидентирана во Имотен лист бр.2 КО-Винаца;
 -дел од КП бр.10666/2 во површина од 36 м2 евидентирана во Имотен лист бр.2 КО-Винаца;
 -дел од КП бр.11495 во површина од 140 м2 евидентирана во Имотен лист бр.2 КО-Винаца;
 -дел од КП бр.11490 во површина од 142 м2 евидентирана во Имотен лист бр.2 КО-Винаца;
 -дел од КП бр.11436/1 во површина од 13 м2 евидентирана во Имотен лист бр.3 КО-Винаца;
 -дел од КП бр.10687 во површина од 3 м2 евидентирана во Имотен лист бр.3 КО-Винаца;
 -дел од КП бр.2709 во површина од 894 м2 евидентирана во Имотен лист бр.353 КО-Градец;
 -дел од КП бр.1021 во површина од 99 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
 -дел од КП бр.1022 во површина од 631 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
 -дел од КП бр.805 во површина од 57 м2 евидентирана во Имотен лист бр.136 КО-Лески;
 -дел од КП бр.1024 во површина од 189 м2 евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески;
 -дел од КП бр.1024 во површина од 30 м2 евидентирана во Имотен лист бр.137 КО-Лески; и
 -дел од КП бр.863/1 во површина од 337 м2 евидентирана во Имотен лист бр.135 КО-Лески;
 заради изградба на Водовод Винаца-с.Лески, општина Винаца.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука, се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1146/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3596.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТТУГУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со јавно наддавање да се оттуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува:

Градежна парцела бр.17.1, составена од КП бр. 1668/71, евидентирана во ИЛ бр.1 за КО Здуње со површина од 7.691 м², а врз основа на Согласност бр.10-670/2 од 11.4.2014 година на Агенцијата за млади и спорт, со која се откажува од потребата за изградба на објект од јавен интерес, утврден со закон со намена Д-З спорт и рекреација.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе Општина Македонски Брод, согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Македонски Брод број 12-5059/2 од 28.2.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/2012).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2672/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3597.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-те претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНА СМЕТ-
КА ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2011 ГОДИНА НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ –
СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за работењето за 2011 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје, број 02-84/6 од 28.2.2014 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3262/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3598.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-те претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА
2011 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Финансискиот годишен извештај за работењето за 2011 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ -Скопје, број 02-84/5 од 28.02.2014 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3262/2
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3599.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавни-те претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ УСЛУГИ
ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот за извршување на водостопански услуги за 2014 година бр. 02-474/1 од 16.7.2014 година, донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие „Стрежево“- Битола, на седницата, одржана на 16.7. 2014 година.

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3512/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3600.

Врз основа на член 99 став (9) од Законот домување на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОБЈЕКТОТ 3.1, ЛАМЕЛА А, ЛАМЕЛА Б, ЛАМЕЛА В, ЛАМЕЛА Г И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВО СКОПЈЕ ДОНЕСЕНА ОД ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на продажни цени за објектот 3.1, Ламела А, Ламела Б, Ламела В, Ламела Г и подземен паркинг - Комплекс источна индустриска зона во Скопје, донесена од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје бр. 02-5669/11-2 од 7.5.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4925/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3601.

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, број 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2013 година, усвоена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта, број 02-1613/4 од 28.2.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5014/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3602.

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, број 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2013 година, усвоен од Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта, број 02-3821/5 од 30.5.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5014/2
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3603.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реденб р.	шифра	артикал	шифра	количина
1	Палети	Мермер ступ.2/	116	1
2	Палети	Гранит црн	117	1
3	Палети	Мермер бел пло.3/1	118	1
4	Палети	Мермер сив дол пл.	119	6
5	Палети	Ниш 150*25*25*	121	4
6	Палети	Мермер пл. за спом.	122	2
7	Палети	Гра. пл. за спом.	123	1
8	Палети	Гра. ступчиња	125	2
9	Палети	Гранит црн	126	2
10	Палети	Мермер бел пло	137	1
11	Палети	Мермер бел сту. Пло.	135	2
12	Палети	Мермер сив 6см	117	1
13	Палети	Палети Мермер сив 2см	160	1
14	Палети	Мермер сив 3см	161	1
15	Палети	Мермер бел 2см	162	1
16	Палети	Мермер сив 2см	163	1
17	Палети	Мермер сив 3см 2/1	164	1
18	Палети	Мермер сив-бел 3см	165	1
19	Палети	Мермер сив 2-3см	166	1
20	Плоча	Мермер плоч.160*90	167	2
21	Плоча	Мермер пл.160*90*1	165	2

22	Плочи	Мермер пл.130*25*1	169	15
23	Плочи	Мермер пл.170*100*	170	4
24	Плочи	Мермер пл.150*70*1	171	3
25	Плочи	Мермер пл.200*90*1	172	4
26	Палети	Гранит 2/1	173	1
27	Палети	Мермер за спомен. 6	174	1
28	Палети	Мермер сив 3см	175	1
29	Палети	Мермер сив 3см	176	1
30	Палети	Мермер бел 2/1	177	1
31	Палети	Мермер сив 3см	178	1
32	Палети	Мермер сив 2см	179	1
33	Палети	Мермер сив-бел 2см	180	1
34	Палети	Мермер сив-бел 2см	181	1
35	Палети	Гранит	182	1
36	Палети	Гранит	183	1
37	Палети	Гранит	184	1
38	Палети	Гранит	185	1
39	Палети	Мермер 3см	186	1
40	Палети	Мермер 3см	187	1
41	Палети	Мермер 3см	188	1
42	Палети	Гранит 2-3 см	189	1
43	Палети	Мермер 2-3см	190	1
44	Палети	Мермер 3см	191	1
45	Палети	Мермер 2-3см	192	1
46	Палети	Мермер бел	193	1
47	Палети	Гранит 2 см 2/1	194	1
48	Палети	Мермер сив 2-3см	195	1
49	Палети	Гранит 2-3 см	196	1
50	Палети	Мермер сив 3см	197	1
51	Палети	Мермер сив 3см	198	1
52	Палети	Мермер бел 10см	199	1
53	Палети	Мермер бел 3см	200	1
54	Палети	Мермер сив 6см дп	201	1
55	Блок	Мебел 250*40*30	202	1

56	Блок	Мебел 160*30*30	203	1
57	Палети	Мермер бел плочи	204	11
58	Палети	Мермер бел дол.пл.	205	1
59	Палети	Мермер сив 2/1	206	1
60	Палети	Мермер сив 3см дп	207	1
61	Палети	Мермер ступ 2/1	208	1
62	Палети	Мермер дол.пл.10дм	209	1
63	Палети	Гр.увоз.дол.пло.	210	1
64	Палети	Мермер сив 3см дп	211	1
65	Палети	Трав.ступ.дол.пл.	212	1
66	Палети	Трав.дол.плочи	213	1
67	Палети	Травертин рефус	214	2
68	Палети	Травер.ступчиња	215	1
69	Палети	Мермер бе.бдп.	216	1
70	Палети	Мермер сив 3-6 дп	217	1
71	Палети	Мермер бел.бдп.	218	1
72	Палети	Мермер бел-сив 2/1	219	1
73	Палети	Мермер бел.6 плочи	220	1
74	Палети	Мермер сив 6 плочи	221	1
75	Палети	Мермер сив пласт 2/1	222	1
76	Палети	Ступчиња 2/1	223	1
77	Палети	Мермер дол. плочи	224	2
78	Палети	Мермер бел 3 плочи	225	1
79	Палети	Гранит плочи 2/1	226	1
80	Палети	Мермер бел 6 см	227	1
81	Палети	Гранит плочи 62/1	228	1
82	Палети	Гранит	229	1
83	Палети	Мермер ст.сив-бел2/	230	1
84	Палети	Мермер сиви плочи	231	1
85	Палети	Мермер сив реф.6	232	4
86	Палети	Мермер сив пл.6 см	233	1
87	Палети	Мермер бел 12см	234	1
88	Палети	Гранит пл.дебели	235	1

89	Палети	Мермер сив дол.пло	236	1
90	Палети	Гранит 3 2/1	237	1
91	Палети	Мермер бел 5 до пл.2	238	1
92	Палети	Мермер сив-бел 3/2	239	1
93	Палети	Мермер бел	240	1
94	Палети	Мермер сив	241	1
95	Палети	Мермер сив-бел 3/1	242	1
96	Палети	Мермер бел пл.2/1	243	1
97	Палети	Мермер сив реф 2/1	244	1
98	Палети	Мермер сив-бел 6 2/	245	1
99	Палети	Мермер бел пл.3/1	246	1
100	Палети	Гранит фрезован	247	1
101	Палети	Мермер бел ступ 2/1	248	1
102	Палети	Мермер бел пл.фрез	249	1
103	Палети	Гран.плочи	250	1
104	Палети	Гранит 2/1	251	1
105	Палети	Мермер сив 3/1	252	1
106	Палети	Мермер сив 6см	253	1
107	Палети	Мермер сив-бел пл 2/	254	1
108	Палети	Мермер сив 6 2/1	255	1
109	Палети	Мермер бел сту 2/1	256	1
110	Палети	Мермер сив-бел пл 3/1	257	1
111	Палети	Мермер сив-бел пл 3	258	1
112	Палети	Ступ пл раз.дим.	259	1
113	Палети	Оникс пл.шупли	260	1
114	Палети	Мермер пл бе-си 2/1	261	1
115	Палети	Мермер пл бе-си 2/1	262	1
116	Палети	Гранит 6см	263	1
117	Палети	Оникс шупли 2/1	264	1
118	Палети	Мермер.бел. плочки	265	1
119	Палети	Мермер сив 20см	266	1

120	Палети	Гранит 2/1	267	1
121	Палети	Мермер бел.пл 3/1	268	1
122	Палети	Гранит 2/1	269	1
123	Палети	Мермер бел 4см	270	1
124	Палети	Гран-мер.2/1	271	1
125	Палети	Травертин 2/1	272	1
126	Палети	Разни мермери	273	1
127	Палети	Гранит 3/1	274	1
128	Палети	Гранит	275	1
129	Палети	Гран-мермер 3/1	276	1
130	Блок	Мер.260*110*70		1
131	Блок	Мер.240*130*70		1
132	Блок	Гра.180*100*45		1
133	Блок	Мер.250*110*70		1
134	Блок	Мер.240*110*70		1
135	Палети	Гранит		2
136	Палети	Мермер разни димензии		1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на општина Прилеп.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на општина Прилеп, со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 42-5174/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3604.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2012 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето за 2012 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје, број 02-102/6-1 од 26.2.2013 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-5291/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3605.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2012 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за работењето за 2012 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје, број 02-102/6-1 од 26.2.2013 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5291/2
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3606.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7. 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2013 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето за 2013 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје, број 02-132/2-1 од 28.2.2014 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5291/3
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3607.

Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2013 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за работењето за 2013 година на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје, број 02-132/2-1 од 28.2.2014 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5291/4
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3608.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година и тоа:

- Ристо Новачевски - претседател на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5300/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3609.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година и тоа:

- Шеваљ Цеку - извршен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5300/2
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3610.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година и тоа:

- Исљам Ибраими - неизвршен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5300/3
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3611.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година и тоа:

- Диме Јовановски - неизвршен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5300/4
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3612.

Врз основа на член 383 став 1 точка 4 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Македонија“, бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014 и 41/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЧЛЕНОТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува работењето на членот на Одборот на директори на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје за 2013 година и тоа:

-Жаклина Трајковска - неизвршен независен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5300/5
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3613.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за правда - Биро за судски вештачења му престанува користењето на движна ствар патничко моторно

возило „SKODA OKTAVIA“ тип SLX 1.6; број на шасија TMBZZZ1U4W2097154; број на мотор AKL 313375, година на производство 1998, сила на мотор 74, работна зафатнина на мотор 1595 см3; седишта 5, со регистарски таблички SK 862 SI.

Член 2

Движна ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.

Член 3

Директорот на Бирото за судски вештачења склучува договор со директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5397/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3614.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВари НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за финансии се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари - објекти, кои се наоѓаат на ул. „Св.Стефан“, запишани во Имотен лист бр.1318 за КО Конско, сопственост на Република Македонија и тоа:

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда преземена при конверзија на податоците од стариот ел.систем - Зграда во здравство, влез 1, кат 1, во површина од 941 м2;

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда преземена при конверзија на податоците од стариот ел.систем - Логии, балкони и тераси, влез 1, кат 1, во површина од 103 м2;

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда преземена при конверзија на податоците од стариот ел.систем - Зграда во здравство, влез 1, кат 2, во површина од 955 м2;

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда преземена при конверзија на податоците од стариот ел. систем - Логии, балкони и тераси, влез 1, кат 2, во површина од 53 м²;

- КП бр.2742/1, број на зграда 1, намена на зграда преземена при конверзија на податоците од стариот ел. систем - Зграда во здравство, влез 1, кат ПР, во површина од 1850 м²;

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти Б2-4, влез 1, кат К, број 1, намена на посебен дел од зграда П, во површина од 27 м²;

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти Б2-4, влез 1, кат К, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 1028 м²;

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти Б2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда П, во површина од 432 м²;

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти Б2-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 1024 м² и

- КП бр.2742/3, број на зграда 1, намена на зграда и други објекти Б2-4, влез 1, кат СУ, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, во површина од 338 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5426/1
22 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3615.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии во с. Манастир, Прилеп лоцирана на КП 318, адреса на зградата – Полич, Зграда 1, намена на зграда ОПОЗП влез 1, ПРИЗ, намена на посебен дел од зграда П, со површина од 93,41 м² запишана во Имотен лист бр. 131 за КО Манастир.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 4.897,00 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на објектот на износ од 457.421,00 денари или 7.418,00 евра.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува проценетата вредност по метар квадратен на недвижноста, намалена за 30% и истата изнесува 3.428,00 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижната ствар која е предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;

- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;

- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од објавата, се доставува до Министерството за финансии во рок од 10 дена од денот на објавување на објавата;

- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5% од почетната цена на недвижната ствар, односно 16.010,00 денари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигната крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронското јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање – најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рок за уплата на средствата од најповолната понуда изнесува 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рок за враќање на уплатениот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од 3 дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5539/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3616.

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии во с. Манастир, Прилеп лоцирана на КП 318, адреса на зградите – Полич, Зграда 2, намена на зграда Г2, влез 1, ПРИЗ, намена на посебен дел од зграда П, со површина од 1.171,91 м2, запишана во Имотен лист број 131 за КО Манастир.

Член 2

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 4.758,00 денари, утврдена согласно Проценката од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на објектот на износ од 5.575.869,00 денари или 90.424,00 евра.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува проценетата вредност по метар квадратен на недвижноста, намалена за 30% и истата изнесува 3.331,00 денари за метар квадратен.

Член 3

Објавата за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижната ствар која е предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;

- почетната цена по метар квадратен за недвижната ствар која е предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;

- пријавата за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од објавата, се доставува до Министерството за финансии во рок од 10 дена од денот на објавување на објавата;

- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за финансии;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5% од почетната цена на недвижната ствар, односно 195.155,00 денари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигната крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронското јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање – најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижната ствар изнесува 1% од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижната ствар;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рок за уплата на средствата од најповолната понуда изнесува 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рок за враќање на уплатениот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемнизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од 3 дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница:

www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5539/2
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3617.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОЕКТОТ - САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за формирање на Управен одбор на Проектот - Самовработување со кредитирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/08, 154/08, 26/10, 72/10, 166/10, 14/12, 144/12, 177/13 и 72/14), во членот 1, став 1 во точката 2 зборовите: „Душко Миновски“ се заменуваат со зборовите: „Виолета Димитриева“.

Во став 2 во точката 1, зборовите: „Горан Јовановски“ се заменуваат со зборовите: „Менка Гугулевска“.

Во точката 2, зборовите: „Мирјанка Алексевска“ се заменуваат со зборовите: „Младен Фрчковски“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5662/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3618.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Опис	Количина	Инвентарен број	Вредност во денари
1	Работно биро дрвено 130/75/75	1	134038	4.464,00
2	Работно биро дрвено 130/70/72	1	133756	3.144,00
3	Работна столица со тркала	1	137619	1.926,00
4	Работна столица Ергоном 3-П	1	137882	3.024,00
5	Работна столица Ергоном 3-П	1	137827	3.024,00
6	Работна столица Ергоном2	1	137893	2.663,00
7	Работно биро дрвено 136/80	1	134064	2.866,00
Вкупно:				21.111,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за образование и наука.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со министерот за образование и наука, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5663/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3619.

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за труд и социјална политика се даваат на трајно користење без надоместок недвижни ствари – објекти, запишани во Имотен лист бр. 6552 за КО Крушево-вон г.р. сопственост на Република Македонија и тоа:

-КП бр. 2201, број на зграда 1, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 44м²,
-КП бр. 2202, број на зграда 1, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 88м²,
-КП бр. 2202, број на зграда 2, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 81м²,
-КП бр. 2202, број на зграда 3, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 65м²,
-КП бр. 2202, број на зграда 4, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 110м²,
-КП бр. 2204, број на зграда 1, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 69м²,
-КП бр. 2204, број на зграда 2, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 129м²,
-КП бр. 2204, број на зграда 3, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 109м²,
-КП бр. 2204, број на зграда 4, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 71м²,
-КП бр. 2204, број на зграда 5, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 68м²,

-КП бр. 2204, број на зграда 6, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 108м²,
- КП бр. 2204, број на зграда 7, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 19м², и
- КП бр. 2204, број на зграда 7, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, во површина од 255м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5693/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3620.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седница, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Казнено поправна установа- Казнено поправен дом Идризово му престанува користењето на недвижни ствари лоцирани на КП бр. 522, КО Идризово, евидентирани во ИЛ бр. 1084, сопственост на Република Македонија и тоа:

- земјиште под зграда 1 со површина од 1.524 м²
- земјиште под зграда 2 со површина од 433 м²
- земјиште под зграда 3 со површина од 1.343 м²
- земјиште под зграда 4 со површина од 703 м²
- земјиште под зграда 5 со површина од 1.085 м²
- земјиште под зграда 6 со површина од 809 м²
- земјиште под зграда 7 со површина од 602 м²
- земјиште под зграда 8 со површина од 4.420 м²
- земјиште под зграда 9 со површина од 1.493 м²
- земјиште под зграда 10 со површина од 63 м²
- земјиште под зграда 11 со површина од 207 м²
- земјиште под зграда 12 со површина од 208 м²
- земјиште под зграда 13 со површина од 161 м²
- земјиште под зграда 14 со површина од 245 м²
- земјиште под зграда 15 со површина од 520 м²
- дворно место со површина од 108.234 м²

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Казнено поправна установа - Казнено поправен дом Идризово и Министерството за внатрешни работи, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5795/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3621.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари - патнички моторни возила и тоа:

1. Патничко моторно возило: марка ZASTAVA, тип Yugo Tempo, број на шасија VX1145A0001052245, број на мотор 1541210, регистарска ознака SK-741-KU, година на производство 1998, работна зафатнина на моторот 1116 см³, сила на моторот 40,5 kW/ks, боја на каросеријата- сина 98.

2. Патничко моторно возило: марка ZASTAVA, тип Yugo, број на шасија VX1145A0000848833, број на мотор 239322, регистарска ознака SK-018-MU, година на производство 1989, работна зафатнина на моторот 903 см³, сила на моторот 33 kW/ks, боја на каросеријата - бела 01.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5886/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3622.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14 и 101/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИ- ФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси

на Македонската радио-телевизија и тоа: с. Свиништа, општина Охрид, со вкупно 33 (триесет и три) семејни домаќинства.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5902/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3623.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/2013, 13/2014, 44/2014 и 101/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија и тоа:

- с. Брезово, општина Демир Хисар, со вкупно 30 (триесет) семејни домаќинства.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6009/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3624.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАДЗОРЕН ОДБОР ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ИТНИ ПОВИЦИ Е - 112 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за формирање на Надзорен одбор за супервизија на имплементацијата на системот за итни повици Е - 112 во Република Македонија, број 51-3603/3 од 29 јуни 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/2010 и 97/2014), член 3 се менува и гласи:

„Членови на Надзорниот одбор се:

1. Душко Петровски, Центар за управување со кризи
2. Берат Ајдари, Центар за управување со кризи
3. Дејан Василевски, Министерство за информатичко општество и администрација
4. Јордан Ламановски, Министерство за внатрешни работи
5. Јане Стојанов, Министерство за внатрешни работи
6. Сашо Ангелковски, Министерство за внатрешни работи
7. прим. д-р Киро Салвани, Министерство за здравство
8. Климент Арсов, Дирекција за заштита и спасување
9. Борис Арсов, Агенција за електронски комуникации“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6055/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3625.

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012 и 170/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014 и 99/2014), во табелата:

- алинејата „директор на Бирото за лекови – 3,0“ се брише.

- по алинејата „директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи -2,9“ се додава нова алинеја која гласи:

- „директор на Агенцијата за лекови – 3,3“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-6246/1
23 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3626.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12) и член 62 став 4 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 75/13, 79/13, 164/13 и 41/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.8.2014 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН ГАС ВО РЕГИОН 3

1. Оправданост за јавно приватно партнерство

Член 1

Оправданоста за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 3 произлегува од фактот што порастот на цената на енергенсите во идниот период ќе биде со висока стапка, а граѓаните како и субјектите од комерцијалниот и јавниот сектор потешко ќе може да ги сервисираат финансиските обврски со постојните енергенси.

Обезбедувањето на евтин енергенс ќе доведе до поквалитетно загревање и ладење на резиденцијалните, комерцијалните и јавните објекти, намалување на производните трошоци и заштедување на финансиски средства како за граѓаните, така и за комерцијалниот и јавниот сектор.

2. Цели на јавно приватно партнерство

Член 2

Главна цел на јавно приватно партнерство е обезбедување на квалитетни, оптимални услови во работата на јавни установи од аспект на квалитетно загревање на јавните објекти со добивање на топлинска енергија од систем кој користи енергенс кој е поекономичен, еколошки чист и заштедува финансиски средства, односно ги намалува трошоците во однос на постојниот начин на загревање и систем кој е одржлив на долг рок, како и за ладење, како и обезбедување на евтин енергенс на комерцијалниот сектор за да може да ја зголемат конкурентноста, односно пониски производни цени за производите и услугите кои се нудат на пазарот, како и подигање на нивото на условите за квалитетно одвивање на јавните дејности, подигање на еколошките стандарди, подигање на еколошката свест во регионот, обезбедување на средства за нови инвестиции и од зашедата и други, како намалување на CO₂ во атмосферата, поголема заштита на животна средина и сл.

3. Предмет на јавното приватно партнерство

Член 3

Предметот на јавното приватно партнерство е регион 3 кој го сочинуваат: општина Маврово и Ростуша, општина Гостивар, општина Брвеница, општина Врапчиште, општина Желино, општина Боговиње, општина Тетово, општина Теарце, општина Јегуновце, општина Охрид, општина Дебарца, општина Струга, општина Вевчани, општина Центар Жупа, општина Кичево, општина Македонски Брод, општина Дебар, општина Пласница, општина Ресен, општина Битола, општина Новаци, општина Могила, општина Демир Хисар, општина Кривогаштани, општина Долнени и општина Крушево и истиот опфаќа:

-изградба на примарна и секундарна дистрибутивната мрежа на природен гас согласно Законот за енергетика и Законот за градење,

-инвестирање во терцијална мрежа (приклучоци) до сите крајни потрошувачи (јавни институции, резиденцијални и комерцијални корисници) вклучувајќи ја и опремата за мерење и регулација (МРС),

-дистрибуција на природен гас,

-управување со системот за дистрибуција на природен гас,

-одржување и развој на дистрибутивниот систем и

-инвестирање во адаптација/набавка на опрема за производство на топлинска енергија кај постоечките објекти.

4. Основни услови за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство

Член 4

Основни услови за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство :

-висината на надоместок за приклучок на дистрибутивната мрежа кој ќе го плаќаат крајните корисници (приклучна такса);

-висина на концесиски надоместок ;

-искуство во оперирање со дистрибутивни системи за природен гас во урбани средини и

-времетраење на договорот за јавно приватно партнерство.

Другите услови за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство се определуваат во тендерската документација.

5. Вид, начин и рок на постапка

Член 5

Постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 3 ќе се спроведе како постапка на конкурентен дијалог во согласност со Законот за јавни набавки.

Постапката ќе се спроведе во рок не подолг од девет месеци, од денот на објавувањето на оваа одлука.

Постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 3 ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 3 формирана од Владата на Република Македонија.

Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 3, ќе треба да подготви тендерска документација, нацрт договор и јавен оглас.

Комисија за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 3, ќе треба да ја подготви тендерската документација во рок не подолг од 15 дена од денот на формирање на комисијата и да ја достави на одобрување до Владата на Република Македонија.

Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 3 го објавува јавниот повик за доделување на јавно приватно партнерство во рок не подолг од пет дена од денот на одобрување на тендерската документација.

6. Надоместок за реализација на договорот за јавно приватно - партнерство

Член 6

Надоместокот за реализација на договорот за јавно приватно - партнерство кој треба да го плаќа приватниот партнер, треба да изнесува најмалку 1% од остварениот годишен приход од оперирањето со дистрибутивниот систем за природен гас, остварен од страна на приватниот партнер.

7. Времетраење на договорот за јавно приватно партнерство

Член 7

Времетраењето на договорот за јавно приватно партнерство изнесува 20 години, од денот на влегувањето во сила на договорот за јавно приватно партнерство.

8. Висина на надоместок за тендерска документација

Член 8

Висината на надоместокот за издавање на тендерска документација се определува во износ од 2.500 евра во денарска противвредност, по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на подигањето на тендерската документација.

9. Влегување во сила

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6376/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

3627.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012) и член 62 став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2011, 136/2011, 75/2013, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И РАЗВИВАЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ НА ПРИРОДЕН ГАС ВО РЕГИОН 2

1. Оправданост за јавно приватно партнерство

Член 1

Оправданоста за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во Регион 2 произлегува од фактот што порастот на цената на енергенсите во идниот период ќе биде со висока стапка, а граѓаните како и субјектите од комерцијалниот и јавниот сектор потешко ќе може да ги сервисираат финансиските обврски со постојните енергенси.

Обезбедувањето на евтин енергенс ќе доведе до поквалитетно загревање и ладење на резиденцијалните, комерцијалните и јавните објекти, намалување на производните трошоци и заштедување на финансиски средства како за граѓаните, така и за комерцијалниот и јавниот сектор.

2. Цели на јавно приватно партнерство

Член 2

Главна цел на јавно приватно партнерство е обезбедување на квалитетни, оптимални услови во работата на јавни установи од аспект на квалитетно загревање на јавните објекти со добивање на топлинска енергија од систем кој користи енергенс кој е поекономичен, еколошки чист и заштедува финансиски средства, односно ги намалува трошоците во однос на постојниот начин на загревање и систем кој е одржлив на долг рок, како и за ладење, како и обезбедување на евтин енергенс на комерцијалниот сектор за да може да ја зголемат конкурентноста, односно пониски производни цени за производите и услугите кои се нудат на пазарот, како и подигање на нивото на условите за квалитетно одвивање на јавните дејности, подигање на еколошките стандарди, подигање на еколошката свест во регионот, обезбедување на средства за нови инвестиции од заштедата и други, како намалување на CO2 во атмосферата, поголема заштита на животна средина и сл.

3. Предмет на јавното приватно партнерство

Член 3

Предметот на јавното приватно партнерство е регион 2 кој го сочинуваат општина Штип, општина Карбинци, општина Зрновци, општина Чешиново - Облешево, општина Пробиштип, општина Кочани, општина Македонска Каменица, општина Делчево, општина Пехчево, општина Винаца, општина Берово, општина Гевгелија, општина Богданци, општина Валандово, општина Дојран, општина Ново Село, општина Босилово,

општина Василево, општина Конче, општина Радовиш, општина Струмица, општина Липково, општина Куманово, општина Старо Нагоричане, општина Ранковце, општина Кратово, општина Крива Паланка, општина Свети Николе, општина Велес, општина Лозово, општина Чашка, општина Градско, општина Росоман, општина Неготино, општина Демир Капија, општина Кавадарци и општина Прилеп и истиот опфаќа:

- изградба на примарна и секундарна дистрибутивната мрежа на природен гас согласно Законот за енергетика и Законот за градење,
- инвестирање во терцијална мрежа (приклучоци) до сите крајни потрошувачи (јавни институции, резиденцијални и комерцијални корисници) вклучувајќи ја и опремата за мерење и регулација (МРС),
- дистрибуција на природен гас,
- управување со системот за дистрибуција на природен гас,
- одржување и развој на дистрибутивниот систем и
- инвестирање во адаптација/набавка на опрема за производство на топлинска енергија кај постоечките објекти.

4. Основни услови за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство

Член 4

Основни услови за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство :

- висината на надоместок за приклучок на дистрибутивната мрежа кој ќе го плаќаат крајните корисници (приклучна такса);
- висина на концесиски надоместок ;
- искуство во оперирање со дистрибутивни системи за природен гас во урбани средини и
- времетраење на договорот за јавно приватно партнерство.

Другите услови за воспоставување на договор за јавно приватно партнерство се определуваат во тендерската документација.

5. Вид, начин и рок на постапка

Член 5

Постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 2 ќе се спроведе како постапка на конкурентен дијалог во согласност со Законот за јавни набавки.

Постапката ќе се спроведе во рок не подолг од девет месеци, од денот на објавувањето на оваа одлука.

Постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 2 ќе ја спроведе Комисија за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 2 формирана од Владата на Република Македонија.

Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 2, ќе треба да подготви тендерската документација, нацрт договор и јавен оглас.

Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 2, ќе треба да ја подготви тендерската документација во рок не подолг од 15 дена од денот на формирање на комисијата и да ја достави на одобрување до Владата на Република Македонија.

Комисијата за спроведување на постапката за доделување на договорот за јавно приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба, управување, одржување и развивање на дистрибутивниот систем на природен гас во регион 2 го објавува јавниот повик за доделување на јавно приватно партнерство во рок не подолг од пет дена од денот на одобрување на тендерската документација.

6. Надоместок за реализација на договорот за јавно приватно - партнерство

Член 6

Надоместокот за реализација на договорот за јавно приватно - партнерство кој треба да го плаќа приватниот партнер, треба да изнесува најмалку 1% од остварениот годишен приход од оперирањето со дистрибутивниот систем за природен гас, остварен од страна на приватниот партнер.

7. Времетраење на договорот за јавно приватно партнерство

Член 7

Времетраењето на договорот за јавно приватно партнерство изнесува 20 години, од денот на влегувањето во сила на договорот за јавно приватно партнерство.

8. Висина на надоместок за тендерска документација

Член 8

Висината на надоместокот за издавање на тендерска документација се определува во износ од 2.500 евра во денарска противвредност, по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на подигањето на тендерската документација.

9. Влегување во сила

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6377/1
1 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

3628.

Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 49/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во соп-

ственост на Република Македонија бр. 01-3/1 од 12.6.2000 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија, на седницата одржана на 29.7.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6421/1
29 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3629.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14 и 44/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.7.2014 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

I. Појдовна основа

Програмата за условен паричен надоместок за средно образование има за цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието за ученици во средно образование од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош.

Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни парични надоместоци за учениците, кое право е условено со запишување и посетување на средното образование и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во средно образование од домаќинства корисници на правото на социјална парична помош, како и реализација на задолжителното средно образование во Република Македонија.

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година септември 2014/ јуни 2015 година.

II. Корисници

Корисници на оваа програма се ученици од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош и од домаќинства на кои им мирува правото на социјална парична помош (во понатамошниот текст: корисник).

Корисникот остварува условен паричен надоместок за средно образование доколку:

- не остварува право на детски додаток, согласно со Законот за заштита на децата,
- е запишан како редовен ученик во средно училиште,
- редовно ја завршил претходната учебна година во која користел условен паричен надоместок, и
- е на средношколска возраст, согласно Законот за средно образование.

Корисникот користи условен паричен надоместок за средно образование, под следниве услови:

- се додека е редовен ученик и
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на реализирани часови.

Условениот паричен надоместок за средно образование престанува во следниве случаи:

- корисникот матурирал во средно училиште,
- корисникот повеќе не е на средношколска возраст,
- корисникот го прекинал посетувањето на средно училиште,
- доколку правото е остварено врз основа на невисинити или нецелосни податоци,
- корисникот остварил право на детски додаток,
- примателот на надоместокот поднесе барање за престанок на правото на условен паричен надоместок за средно образование и
- домаќинството не е веќе корисник на социјална парична помош.

Исплатата на условениот паричен надоместок ќе се врши на мајката на корисникот, а доколку на мајката од оправдани причини не може да и се исплати надоместокот, исплатата ќе се врши на носителот на правото на социјална парична помош, определен од страна на центарот за социјална работа (во натамошниот текст: примател на надоместок).

Примателот на надоместокот, исплатата на условениот паричен надоместок за средно образование ја враќа доколку:

- примил износ повисок од износот утврден со оваа програма и
- примил неоснована исплата врз основа на невисинити или нецелосни податоци, за кои знаел или морал да знае дека се невисинити или нецелосни.

Условениот паричен надоместок за средно образование остварен врз основа на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2013/2014 година, а за кој не е извршена исплата од било која причина, ќе се изврши дополнителна исплата на примателот на надоместокот, согласно со оваа програма.

Примателот на надоместокот има обврска да го извести центарот за социјална работа за секоја промена која се однесува на:

- промена на статусот на примателот на надоместокот и на корисникот,
- промена на училиште (корисникот го променил или го напуштил училиштето) и
- промена на домашната адреса.

III. Мерки

Годишниот износ на условениот паричен надоместок за средно образование во учебната 2014/2015 година по корисник изнесува 12.000 денари.

Исплатата ќе се врши во четири еднакви износи од по 3.000 денари на примателот на надоместокот, по завршување на секој од мерните периоди, утврдени со оваа програма.

Поднесување на барање

Примателот на надоместокот може да поднесе барање за остварување на условен паричен надоместок за средно образование, почнувајќи од 1 септември 2014 година, а најдоцна до 31 март 2015 година.

Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош пред 1 септември 2014 година и поднел барање до 30 септември, ќе оствари право на условен паричен надоместок од првиот мерен период.

Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош по 1 септември 2014 година, ќе оствари право на условен паричен надоместок од денот на поднесување на барањето, а ќе се вклучи во оваа програма во наредниот период за исплата.

Користење на правото

Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши се додека домаќинството го користи правото на социјална парична помош и корисникот го исполни условот за присуство на наставата од 85%, од реализираните наставни часови за секој од мерните периоди, предвидени со оваа програма.

Проверката на исполнетост на условот за исплата на условениот паричен, ќе се врши за секој од следниве мерни периоди:

- прв мерен период од 1.9.2014 година до 31.10.2014 година,
- втор мерен период од 1.11.2014 година до 31.12.2014 година,
- трет мерен период од 20.1.2015 година до 31.3.2015 година и
- четврт мерен период од 1.4. 2015 година до крајот на наставната година.

Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши во следниве периоди за исплата:

- за првиот мерен период до 15.12.2014 година,
- за вториот мерен период до 15.2.2015 година,
- за третиот мерен период до 15.5.2015 година,
- за четвртиот мерен период до 31.7.2015 година и
- дополнителна исплата за позитивно решени жалби и задоцнето известување од страна на училиштата до 31.10.2015 година.

IV. Носители

Оваа програма ќе ја спроведат: Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјална работа, Министерството за образование и наука, средните училишта и Министерството за финансии, согласно со Прирачникот за администрирање на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование, донесен од Министерството за труд и социјална политика.

V. Извори на средства

Средствата за условени парични надоместоци за средно образование се обезбедени преку Договорот за заем со Меѓународната Банка за обнова и развој -

Светска банка за Проектот за условени парични надоместоци во износ од 19.300.000,00 евра. Потребните годишни средства за реализирање на оваа програма се 108.000.000,00 денари.

Се проценува, дека со Програмата за условен паричен надоместок за средно образование ќе бидат опфатени 9.000 ученици од домаќинствата кои се корисници на социјална парична помош. Годишниот износ на надоместокот за условениот паричен надоместок за средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги исполни условите изнесува 12.000,00 денари.

Исплатата на средствата за Програмата за условен паричен надоместок за образование за учебната 2014/2015 година, ќе се врши на ист начин како и исплатата на правото на социјална парична помош.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6176/1
29 јули 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3630.

Врз основа на член 96 став (2), 99 став (2), 101 став (3), 103 став (5), 107 ставови (3) и (13), 108 став (9), 109 став (2), 113 став (2) и 118 став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 187/13 и 42/14), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
СТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ А - ИНТЕГРИРАНА
ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА (*)

Член 1

Во Правилникот за постапката за добивање на А-интегрирана еколошка дозвола („Службен весник на Република Македонија“ бр.4/06), Прилозите 1 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1 и 3 кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-8104/1
25 јули 2014 година
Скопје

Министер
за животна средина и
просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

(*) Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство

ПРИЛОГ 1

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ

А-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

I ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПЕРАТОРОТ/БАРАТЕЛОТ

I.1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Име на компанијата ¹	
Правен статус	
Сопственост на компанијата	
Адреса на седиштето	
Поштенска адреса (доколку е различна од погоре споменатата)	
Матичен број на компанијата ²	
Шифра на основната дејност според НДК	
SNAP код ³	
NOSE код ⁴	
Број на вработени	
Овластен претставник	
Име	
Единствен матичен број	
Функција во компанијата	
Телефон	
Факс	
e-mail	

¹ Како што е регистрирана во Централен регистар на РМ, важечка на денот на апликацијата² Копија од регистрацијата треба да се вклучи во Додатокот I.1³ Selected nomenclature for sources of air pollution, дадено во Анекс 1 од Додатокот на Упатството за подготовка на образецот за А - Дозвола за усогласување со А - интегрирана еколошка дозвола (во понатамошниот текст : Упатство)⁴ Nomenclature for sources of emission, дадено во Анекс 1 од Упатството

I.1.1. Сопственост на земјиштето

Име и адреса на сопственикот(ците) на земјиштето на кое активностите се одвиваат (доколку е различна на барателот именуван погоре).

Име на сопственикот	
Адреса	

I.1.2 Сопственост на објектите

Име и адреса на сопственикот(ците) на објектите и помошните постројки во кои активността се одвива (доколку е различно од барателот спомнат погоре).

Име на сопственикот	
Адреса	

I.1.3 Вид на барањето⁵

Одбележете го соодветниот дел

Нова инсталација	
Постоечка инсталација	
Значителна измена на постоечка инсталација	
Престанок со работа	

I.2 Информации за инсталацијата

Име на инсталацијата ⁶	
Адреса на која инсталацијата е лоцирана, или каде ќе биде лоцирана	
Координати ⁷ на локацијата според Националниот координатен систем (10 цифри -5 Исток, 5 Север)	
Категорија на индустриски активности кои се предмет на барањето ⁸	
Проектиран капацитет	

Да се вклучат копии од сите важечки дозволи на денот на аплицирањето во Прилогот бр. I.2.

Да се вклучат сите останати придружни информации во Прилогот бр. I.2.

⁵ Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата

⁶ Се однесува на името на инсталацијата како што е регистрирана или ќе биде регистрирана во Централен регистар на РМ. Да се вклучи копија на регистрацијата во Прилог I.2

⁷ Мапи на локацијата со географска положба и јасно назначени граници на инсталацијата треба да се поднесат во Прилогот I.2

⁸ Внеси го (ги) кодот и активността(те) наброени во Прилог I од Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/05). Доколку инсталацијата вклучува повеќе технологии кои се цел на интегрирано спречување и контрола на загадувањето, кодот за секоја технологија треба да се означи. Кодовите треба јасно да се одделени меѓу себе.

1.2.1. Информации за овластеното контакт лице во однос на дозволата

Име	
Единствен матичен број	
Адреса	
Функција во компанијата	
Телефон	
Факс	
е-маил	

I.3 Информации поврзани со измени на добиена А-интегрирана еколошка дозвола

Операторот/барателот да пополни само во случај на измена на добиената А-интегрирана еколошка дозвола.

Име на инсталацијата (според важечката интегрирана еколошка дозвола)	
Датум на поднесување на апликацијата за А-интегрирана еколошка дозвола	
Датум на добивање на А-интегрираната еколошка дозвола и референтен број од регистарот на добиени А-интегрирани еколошки дозволи	
Адреса на која инсталацијата или некој нејзин релевантен дел е лоциран	
Локација на инсталацијата (регион, општина, катастарски број)	
Причина за аплицирање за измена во интегрираната дозвола	

Опис на предложени измени.

II ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за намалувањето и третман на загадувањето и искористување на отпадот, постапките за работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи (теренски планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа) и

останати поединости, извештаи и помошна документација кои се потребни да ги опишат сите аспекти на активността.

Овде треба да се вклучи приказ на развитокот на процесите.

ПРИЛОГ II треба да содржи листа на сите постапки/процеси од одделните делови кои се одвиваат, вклучувајќи дијаграми на постапки за секој од нив со дополнителни релевантни информации.

III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА

Треба да се наведат детали за структурата на управувањето со инсталацијата. Приложете организациони шеми, како и сите важечки изјави на политики за управувањето со животната средина.

Наведете дали постои сертифициран Систем за управување со животната средина за инсталацијата.

Доколку постои сертифициран систем за управување со животната средина за инсталацијата, наведете за кој стандард станува збор и вклучете копија од сертификатот за акредитација.

Овие информации треба да го сочинуваат Прилог III.

IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, ДРУГИ СУПСТАНЦИИ И ЕНЕРГИИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

IV.1 Да се даде листа на сировини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива и енергија која се произведува или употребува преку активността

Листата(-тите) која е дадена треба да биде сосема разбирлива и треба да се вклучат, сите употребени материјали, горивата, меѓупроизводи, лабораториски хемикалии и производ(и).

Посебно внимание треба да се посвети на материјалите и производите кои се составени или содржат опасни супстанции. Списокот мора да ги содржи споменатите материјали и производи со јасна ознака согласно Анекс II од Додатокот на Упатството.

Табелите IV.1.1 и IV.1.2 мора да се пополнат.

Дополнителни информации треба да се дадат во Прилогот IV.

V РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИТЕ

V.1 Ракување со сировини, меѓупроизводи и производи
Во табелите IV.1.1 и IV.1.2 од Глава IV треба да се набројат сите материјали.

Овде треба да се истакнат детали за условите на складирање, локација во објектот, системот за сегрегација и транспортните системи во објектот. Приложете информации кои се однесуваат на интегрираноста, непропустливоста и финалното тестирање на цевките, резервоарите и областите околу постројките.

Дополнителните информации треба да бидат дел од Прилогот V.1

V.2 Опис на управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијата
За секој отпаден материјал, дадете целосни податоци:

- (а) Името;
- (б) Опис и природа на отпадот;
- (в) Извор;
- (г) Каде е складиран и карактеристики на просторот за складирање;
- (д) Количина/волумен во m^3 и тони;
- (е) Период или периоди на создавање;
- (ж) Анализи (да се вклучат методи на тестирање и Контрола на Квалитет);
- (з) Кодот според Европскиот каталог на отпад.

Во случај кога одреден отпад се карактеризира како опасен, во информацијата треба да биде јасно нагласено, согласно дефиницијата за опасен отпад од Законот за отпад.

Сумарните табели V.2.1 и V.2.2 треба да се пополнат, за секој отпад соодветно. Потоа, треба да се даде информација за Регистрацискиот број на Лиценцата/дозволата на претприемачот за собирање на отпад или на операторот за одложување/повторна употреба на отпадот, како и датумот на истекување на важечките дозволи.

Дополнителните информации треба да го сочинуваат Прилогот V.2

V.3 Одложување на отпадот во границите на инсталацијата
(сопствена депонија)

За отпадоците кои се одложуваат во границите на инсталацијата, треба да се поднесат целосни детали за местото на одложување (вклучувајќи меѓу другото процедури за селекција на локацијата, мапи на локацијата со јасна назначеност на заштитените водни зони, геологија, хидрогеологија, план за работа, составот на отпадот, управување со гасови и исцедокот и грижа по затворање на локацијата).

Дополнителните информации да се вклучат во Прилогот V.3.

VI ЕМИСИИ

VI.1 Емисии во атмосферата

VI.1.1 Детали за емисија од точкasti извори во атмосферата

Сите емисии од точкasti извори во атмосферата треба детално да бидат објаснети. За емисии од парни котли со топлотен влез над 5 MW и други котли над 250 kW треба да се пополни Табела VI.1.1. За сите главни извори на емисија треба да се пополнат Табелите VI.1.2 и VI.1.3, а Табелата VI.1.4 да се пополни за помали извори на емисија.

Потребно е да се вклучи список на сите извори на емисии, заедно со мапи, цртежи и придружна документација како Прилог VI. Информации за висината на емисиите, висината на покривите и др., исто така, треба да се вклучат и описи и шеми на сите системи за намалување на емисиите.

Барателот треба да го наведе секој извор на емисија од каде се емитираат супстанциите наведени во Анекс III од Додатокот на Упатството.

За емисии надвор од белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните вредности од белешките за НДТ. Со тоа треба да се означат конкретни цели и временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена, потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во белешките за НДТ. Секој неуспех во постигнување на граничните вредности од белешките за НДТ треба да биде објаснет и оправдан.

VI.1.1.1 Фугитивни и потенцијални емисии

Во Табелата VI.1.5 да се даде листа на детали за фугитивните и потенијалните емисии.

Согласно активностите наведени во Правилникот за максимално дозволени концентрации и количество и за други штетни материи што може да се испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување во врска со ограничувањето на емисиите од испарливи органски соединенија при употреба на органски раствори во поединечни активности и инсталации:

- наведете дали емисиите се во границите дадени во гореспоменатиот Правилник, и доколку не се, како тие ќе се постигнат.

Целосни детали и сите дополнителни информации треба да го сочинуваат Прилогот VI.1.2.

VI.2 Емисии во површинските води

За емисии во површинските води треба да се пополната Табелите VI.2.1 и VI.2.2

Листа на сите емисиони точки, заедно со мапите, цртежите и придружната документација треба да се вклучи во Прилогот VI.2

Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитираат супстанции наведени во Анекс IV од Додатокот на Упатството.

Потребно е да се дадат детали за сите супстанции присутни во сите емисии, согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класификација на водите. Мора да бидат вклучени сите истекувања на површински води и сите поројни води од дождови кои се испуштаат во површинските води. За сите точки на истекување треба да биде дадена географска положба на националниот координативен систем (10 цифри, 5И, 5С). Треба да се наведе идентитетот и типот на реципиентот (река, канал, езеро и др.)

За емисии надвор од белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се приложи изготвен план за подобрување, насочен кон постигнување на граничните вредности од белешките за НДТ. Со тоа треба да се означат конкретни цели и временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во белешките за НДТ. Секој неуспех во постигнување на граничните вредности од белешките за НДТ треба да биде објаснет и оправдан.

VI.3 Емисии во канализација

Потребно е да се комплетираат Табелите VI.3.1 и VI.3.2

Сумарната листа на изворите на емисии, заедно со мапите, цртежите и дополнителната документација треба да се вклучи во Прилог VI.3. Потребно е да се дадат детали за сите супстанции присутни во било кои емисии, согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класификација на водите. Исто така, во Прилогот VI.3 треба да се вклучат сите релевантни информации за канализацијата приемник, вклучувајќи и системи за намалување/третирање на отпадни води кои не се досега опишани.

За емисии надвор од белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните вредности од белешките за НДТ. Со тоа треба да се означат конкретни цели и временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во белешките за НДТ. Секој неуспех во постигнување на граничните вредности од белешките за НДТ треба да биде објаснет и оправдан. Дадете детали за сите емисии кои може да имаат влијание на интегритетот на канализацијата и на безбедноста во управувањето и одржувањето на канализацијата.

VI.4 Емисии во почвата

За емисии во почва да се пополнат Табелите VI.4.1 и VI.4.2

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки материи во подземните води, како и постапките за спречување на нарушување на состојбата на било кои подземни водни тела.

Барателот треба да обезбеди детали за видот на супстанцијата (земјоделски и неземјоделски отпад) кој треба да се расфрла на почвата (отпадна мил, пепел, отпадни течности, кал и др.) како и предложените количества на апликација, периоди на испуштање и начинот на испуштање (испусна цевка, резервоар).

За емисии надвор од белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните вредности од белешките за НДТ. Со тоа треба да се означат конкретни цели и временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во белешките за НДТ.

Секој неуспех во достигнување на граничните вредности од белешките за НДТ треба да биде објаснет и оправдан.

VI.5 Емисии од бучава

Дадете детали за изворот, локацијата, природата, степенот и периодот или периодите на емисиите на бучава кои се направени или ќе се направат.

Табела VI.5.1 треба да се комплетира, како што е предвидено за секој извор.

Придружната документација треба да го сочинува Прилогот VI.5

За емисии надвор од опсегот предвиден со Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава, потребно е да се направи целосна проценка на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните вредности од белешките за НДТ. Со тоа треба да се означат конкретни цели и временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во белешките за НДТ.

VI.6 Вибрации

Податоци (и опис на вибрациите) треба да се предвидат или да се однесуваат на изминатата година.

Идентификувај ги изворите на вибрации кои влијаат врз животната средина надвор од границите на постројката и забележи ги резултатите на мерењата или пресметките кои се изведувале. Во извори на вибрации може да се вклучат и бучавата од транспортот што се одвива во инсталацијата. За новите инсталации или за измените во инсталациите се вклучуваат сите извори на вибрации и било кои вибрации кои настануваат за време на градбата. Сите извори треба да се опишат во графички анекси.

Дополнителна документација треба да го сочинува Прилогот VI.6

VI.7 Извори на нејонизирачко зрачење

Идентификувај ги изворите на нејонизирачко зрачење (светлина, топлина и др.) кои влијаат на животната средина надвор од хигиенската зона на постројката и забележи ги резултатите на мерењата или пресметките кои се извршени.

VII СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА

VII.1 Опишете ги условите на теренот на инсталацијата

Обезбеди податоци за состојбата на животната средина (воздухот, површинската и подземна вода, почвата, бучавата) кои се однесуваат на изградбата и започнувањето на инсталацијата со работа.

Обезбеди оценка на влијание на било кои емисии во животната средина, вклучувајќи ги и медиумите во кои не се направени емисиите.

Опиши, каде е соодветно, мерки за минимизирање на загадувањето на големи далечини или на територијата на други држави.

VII.2 Оценка на емисиите во атмосферата

Опиши ги постоечките услови во поглед на квалитетот на воздухот со посебна напомена на стандардите за квалитет на амбиентниот воздух.

Да се наведе дали емисиите од главните загадувачки супстанции од Правилникот за максимално дозволени концентрации и количество и за други штетни материји што може да се испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување во атмосферата можат да наштетат на животната средина. Ако е детектиран мирис надвор од границите на инсталацијата да се обезбеди оценка на мирисот во однос на фреквенцијата и локацијата на појавување.

Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени емисии во животната средина, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле.

Во Прилогот VII.2 треба да се дадат модели за дисперзија на емисиите во атмосферата од различните процеси на инсталацијата.

VII.3 Оценка на влијанието врз површинскиот реципиент

Опиши ги постоечките услови во поглед на квалитет на водата со посебно внимание на стандардите за квалитет на животната средина (Уредба за класификација на водите). Треба да се пополни Табелата VII.3.1

Наведете дали емисиите на главните загадувачки супстанции (како што се дефинирани во Анекс IV од Додатокот на Упатството) во водата можат да наштетат на животната средина.

Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени емисии во животната средина, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле.

Детали од оценката и било кои други релевантни информации за реципиентот треба да се поднесат во Прилог VII.3

VII.4 Оценка на влијанието на испуштањата во канализација

Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени емисии во животната средина, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле.

Детали од оценката и кои други дополнителни информации треба да се поднесат во Прилог VII.4

VII.5 Оценка на влијанието на емисиите врз почвата и подземните води

Опиши го постоечкиот квалитет на подземните води, согласно Уредбата за класификација на водите. Табелите VII.5.1 треба да се пополнат.

Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени емисии во почвата (пропусливи слоеви, почви, полупочви и карпести средини), вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле.

Ова вклучува расфрлање по површината, инјектирање во земјата и др.

Деталите за оценката вклучувајќи хидрогеолошки извештај (да се вклучат метеоролошки податоци и податоци за квалитетот на водата, класификација на водопрпусливиот слој, осетливост, идентификација и зонирањето на изворите и ресурсите), како и педолошки извештај треба да се поднесат во Прилогот VII.5. Кога емисиите се насочени директно на или во почвите треба да се направат испитувања на почвите. Треба да се идентификуваат сите осетливи водни тела (како резултат на површински емисии).

VII.5.1 Расфрлање на земјоделски и неземјоделски отпад

Табелите VII.5.2 и VII.5.3 треба да се комплетираат онаму каде што е соодветно. Повеќе информации се достапни во упатството на ова барање. Доколку отпадот се расфрлува на земјиште во туѓа сопственост, да се приложи соодветен договор со сопственикот.

VII.6 Загадување на почвата/подземната вода

Треба да бидат дадени детали за познато минато или сегашно загадување на почвата и/или подземната вода, на или под теренот.

Сите детали вклучувајќи релевантни истражувачки студии, оценки, или извештаи, резултати од мониторинг, лоцирање и проектирање на инсталации на мониторинг, планови, цртежи, документација, вклучувајќи инженеринг за спречување на загадувања, ремедијација и било кои други дополнителни информации, треба да се вклучат во Прилогот VII.6

VII.7 Оценка на влијанието врз животната средина на искористувањето на отпадот во рамките на локацијата и/или негово одлагање

Опиши ги постапките за спречување на создавање отпад и искористување на истиот.

Дадете детали и оценка на влијанието врз животната средина на постоечкото или предложеното искористување на отпадот во рамките на локацијата и/или неговото одлагање, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле.

Овие информации треба да се дел од Прилогот VII.7

VII.8 Влијание на бучавата

Дадете детали и оценка на влијанијата на сите постоечки или предвидени емисии врз животната средина, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле.

Мерења од амбиенталната бучава

Пополнете ја Табелата VII.8.1 во врска со информациите побарани подолу:

1. Наведете ги максималните нивоа на бучава што може да се појават на карактеристични точки на границите на инсталацијата (*наведете го интервалот и траењето на мерењето*).
2. Наведете ги максималните нивоа на бучава што може да се појават на посебни осетливи локации надвор од границите на инсталацијата.
3. Наведете детали за постоечкото ниво на бучава во отсуство на бучавата од инсталацијата.

Во случај кога се надминати граничните вредности дадени со Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава, во Прилогот VII.8 треба да се приложат модели на предвидување, мапи, дијаграми и придружни документи, вклучувајќи детали за намалување и предложени мерки за контрола на бучавата.

VIII ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ, ИЛИ ДОКОЛКУ ТОА НЕ Е МОЖНО, НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ

Опиши ја предложената технологија и другите техники за спречување или каде тоа не е можно, намалување на емисиите од инсталацијата.

VIII.1 Мерки за спречување на загадувањето вклучени во процесот

Треба да бидат вклучени детали за системите за третман/намалување (емисии во воздух и вода), заедно со шеми, доколку е можно.

За секоја идентификувана емисиона точка пополнете Табела VIII.1.1 и вклучете детални описи и шеми за системи за намалување.

Прилогот VIII.1 треба да ги содржи сите други придружни информации.

VIII.2 Мерки за третман и контрола на загадувањето на крајот на процесот

Треба да бидат вклучени детали за системите за третман/намалување (емисии во воздух и вода) заедно со шеми доколку е можно.

Прилогот VIII.2 треба да ги содржи сите други придружни информации.

IX МЕСТА НА МОНИТОРИНГ И ЗЕМАЊЕ НА ПИРМЕРОЦИ

Идентификувајте ги местата на мониторинг и земање на примероци и опишете ги предлозите за мониторинг на емисиите.

Пополнете ја Табелата IX.1.1 (онаму каде што е потребно) за емисиите во воздух, емисии во површински води, емисии во канализација, емисии во почва и за емисии на отпад. За мониторинг на квалитетот на животната средина, да се пополни Табелата IX.1.2 за секој медиум на животната средина и мерно место, поединечно.

Потребно е да се вклучат детали за локациите и методите на мониторингот и земање примероци.

Прилогот IX треба да ги содржи сите други придружни информации.

X ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ

Опишете ги накратко главните алтернативи на предлозите содржани во барањето, доколку постојат такви.

Опишете ги сите еколошки аспекти кои биле предвидени во однос на почисти технологии, намалување на отпад и замена на суровините.

Опишете ги постоечките или предложените мерки, со цел да се обезбеди дека:

1. Најдобрите достапни техники се или ќе се употребат за да се спречи или елиминира или, онаму каде што не е тоа изводливо, генерално да се намали емисијата од активност;
2. не е предизвикано значајно загадување;
3. создавањето на отпад е избегнато во согласност со Законот за отпад; кога отпад се создава, се врши негово искористување, или кога тоа технички и економски е невозможно, се врши негово одлагање и во исто време се избегнува или се намалува неговото влијание врз животната средина;
4. енергијата се употребува ефикасно;
5. превземен се потребните мерки за спречување на несреќи и намалување на нивните последици (како што е детално опишано во Делот XI);
6. превземен се потребните мерки по конечен престанок на активностите со цел избегнување на сите ризици од загадување и враќање на локацијата во задоволителна состојба (како што е детално опишано во Делот XII).

Прилогот X треба да ги содржи сите други придружни информации.

Образложете го изборот на технологијата и дадете образложение (финансиско или друго) зошто не е имплементирана технологијата предложена со белешките за НДТ или БРЕФ документите.

XI ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка дозвола приложуваат предлог-програма за подобрување на работата на инсталацијата и заштитата на животната средина.

XII ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ

XII.1 Спречување на несреќи и итно реагирање

Опиши ги постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги процедурите за итни случаи, со цел намалување на влијанието врз животната средина од емисиите настанати при несреќи или истекување.

Исто така наведете ги превземените мерки за одговор во итни случаи надвор од нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници.

Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените, вклучувајќи пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекин.

Прилогот XII.1 треба да ги содржи сите други придружни информации.

XII.2 Други важни документи поврзани со заштитата на животната средина
Коментарите за други придружни документи како што се: волонтерски учество, спогодби, добиена еко ознака, програма за почисто производство итн. Треба да се содржат во Прилогот XII.2

XIII РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ

Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз животната средина по престанок на целата или дел од активноста, вклучувајќи и мерки за грижа после затворање на потенцијални загадувачки резиденти.

Прилогот XIII треба да ги содржи сите други придружни информации.

XIV НЕТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Нетехничкиот преглед на барањето треба да се вклучи на ова место. Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз животната средина поврзани со изведувачето на активноста/активностите, да ги опише сите постоечки или предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги посочи и нормалните оперативни часови и денови во неделата на посочената активност.

Следните информации мора да се вклучат во нетехничкиот преглед.

Опис на:

- инсталацијата и нејзините активности;
- сировини и помошни материјали, други супстанции и енергија кои се употребуваат или создаваат од страна на инсталацијата;
- изворите на емисии од инсталацијата;
- условите на теренот на инсталацијата и познати случаи на историско загадување;
- природата и квантитетот на предвидените емисии од инсталацијата во секој медиум посебно, како и идентификација на значајните ефекти на емисиите врз животната средина;
- предложена технологија и другите техники за превенција, или каде не е можно, намалување на емисиите од инсталацијата;
- проучени главни алтернативи во однос на изборот на локација и технологии;
- каде што е потребно, мерки за превенција и искористување на отпадот создаден од инсталацијата;
- понатамошни планирани мерки што соодветствуваат со општите принципи на обврските на операторот, т.е.
 - а) Сите соодветни превентивни мерки се превземени против загадувањето, посебно преку примена на најдобрите достапни техники;

- б) не е предизвикано значајно загадување;
 - в) создавањето на отпад е избегнато во согласност со Законот за управување со отпад; кога отпад се создава, се врши негово искористување, или кога тоа технички и економски е невозможно, се врши негово одлагање и во исто време се избегнува или се намалува неговото влијание врз животната средина;
 - г) енергијата се употребува ефикасно;
 - д) превземени се потребните мерки за спречување на несреќи и намалување на нивните последици;
 - е) превземен се потребните мерки по конечен престанок на активностите со цел избегнување на сите ризици од загадување и враќање на локацијата во задоволителна состојба.
- планираните мерки за мониторинг на емисиите во животната средина.

Прилогот XIV треба да ги содржи сите други придружни информации.

XV Изјава

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животната средина и прописите усвоени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите на Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на неговите делови за потребите на друго лице.

Потпишано од: _____ Датум: _____
(во име на организацијата)

Име на потписникот: _____

Позиција во организацијата: _____

Прилог 1 - ТАБЕЛИ

ТАБЕЛА IV.1.1 - Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или се создадени на локацијата

Реф. бр. или шифра	Материјал/Супстанција ⁹	CAS ¹⁰ број	Категорија на опасност ¹¹	Количина (тони)	Годишна употреба (тони)	Природа на употребата	R ¹² Фраза	S ¹³ Фраза

ТАБЕЛА IV.1.2 - Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или се создадени на локацијата

Реф. бр. или шифра	Материјал/Супстанција ⁹	Мирис			Приоритетни супстанции ¹⁴			
		Мирисливост Да/Не	Опис	Праг на осетливост $\mu\text{g}/\text{m}^3$				

ТАБЕЛА V.2.1 - ОТПАД - Користење/одложување на опасен отпад

⁹ Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни супстанции, дадете детали за секоја супстанција¹⁰ Chemical Abstracts Service¹¹ Закон за превоз на опасни материи¹² Според Анекс 2 од Додатокот на Упатството¹³ Листа на приоритетни супстанции согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класификација на водите¹⁴ Листа на приоритетни супстанции согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класификација на водите

Отпаден материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Главен извор ¹⁵	Количина		Преработка/одложување во рамките на самата локација (Начин и локација)	Преработка, реупотреба или рециклирање со превземач (Метод, локација и превземач)	Одложување надвор од локацијата (Метод, локација и превземач)
			тони/месечно	м ³ /месечно			

¹⁵ За секој отпад треба да се посочи основната активност/процес. Треба да се вклучи и отпадот прифатен на местото на локацијата наменето за искористување и одлагање на отпад.

ТАБЕЛА V.2.2 - ОТПАД - Друг вид на користење/одложување на отпад

Опасен материјал	Број од Европски каталог на отпад	Главен извор ¹⁶	Количина		Преработка/одложување во рамките на самата локација ¹⁷	Преработка, реупотреба или рециклирање со превземач (Метод, локација и превземач)	Одложување надвор од локацијата (Метод, локација и превземач)
			тони/месечно	м³/месечно			

¹⁶ За секој отпад треба да се посочи основната активност/процес.¹⁷ Методот на искористување или одлагање на отпадот треба да биде опишан и посочен во Прилогот Е1 Исто така, треба да се вклучи и отпадот прифатен на местото на локацијата наменето за искористување и одлагање на отпад.

ТАБЕЛА VI.1.1 - Емисии од парни котли во атмосферата
(1 страна за секоја точка на емисија)

Точка на емисија:

Точка на емисија Реф. Бр:	
Опис	
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E, 6N)	
Детали за вентилација: Дијаметар:	
Висина на површина (м):	
Датум на започнување со емитирање:	

Карактеристики на емисијата:

Вредности на парниот котел	
Излез на пареа:	kg/h
Топлински излез:	MW
Гориво на парниот котел	
Вид: Максимални вредности на кои горивото согорува: % содржина на сулфур:	kg/h
NO _x	mg/Nm ³ 0° C, 3% O ₂ (течно или гасно гориво), 6% O ₂ (Цврсто гориво)
Максимален волумен на емисија	m ³ /h
Температура	°C (max) °C (min) °C (avg)

- (i) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучи почеток со работа/затворање)

Периоди на емисија (средно)	_____ мин/час	_____ час/ден	_____ ден/год.
--------------------------------	---------------	---------------	----------------

ТАБЕЛА VI.1.2 - Главни емисии во атмосферата
(1 страна за секоја точка на емисија)

Емисиона точка Реф. Бр:	
Извор на емисија:	
Опис:	
Географска локација по Националниот координатен систем (12 цифри, 6E, 6N)	
Детали за вентилација: Дијаметар: Висина на површина (м):	
Датум на започнување со емитирање:	

Карактеристики на емисијата:

(i) Волумен кој се емитира			
Средна вредност/ден	m^3/d	Макс/ден	m^3/d
Максимална вредност/час	m^3/h	Мин. брзина на проток	ms^{-1}
(ii) Други фактори			
Температура	$^{\circ}C (max)$	$^{\circ}C (min)$	$^{\circ}C$ (средна вредност)
Извори од согорување:			
Волуменските изрази како: ☐ суво ☐ влажно			
_____ % O_2			

- (iii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучи почеток со работа/затворање)

Периоди на емисија (средна вредност)	_____ мин/час	_____ час/ден	_____ ден/год.
--------------------------------------	---------------	---------------	----------------

ТАБЕЛА VI.1.4 - Емисии во атмосферата - Помали емисии во атмосферата

Точки на емисија Референтни броеви	Опис	Детали на емисијата ¹⁹			Применет систем за намалување (филтри,)
		Материјал	mg/Nm ³ ²⁰	kg/h	kg/година

¹⁹ Максималните вредности на емисии треба да се зададат за секој емитиран материјал. Концентрациите треба да се наведат за максимум 30 минутен период.²⁰ Концентрациите треба да се базираат при нормални услови на температура и притисок т.е. (0°C, 101,3 kPa). Влажно/суво треба јасно да се истакне. Вклучете референтни услови на кислородот за изнорите на согорување.

ТАБЕЛА VI.15 - Емисии во атмосферата – Потенцијални емисии во атмосферата

Точки на емисија реф. бр. (претставен во дијаграмот)	Опис	Дефекти кои може да предизвика емисијата	Детали за емисијата (Потенцијални макс. емисии) ²¹	
			Материјал	mg/Nm ³ kg/час

²¹ Пресметајте ги потенцијалните максимални емисии за секој идентификуван дефект.

ТАБЕЛА VI.2.1 - Емисии во површински води
(1 страна за секоја емисија)

Точка на емисија:

Точка на емисија Реф. Бр:	
Извор на емисија:	
Локација:	
Референции од Националниот координатен систем (10 цифри, 5E, 5N)	
Име на реципиентот (река, езеро,...)	
Проток на реципиентот:	_____ m³/s проток при суво време _____ m³/s 95% проток
Капацитет на прифаќање на отпад (Дозволен самопречистителен капацитет)	_____ kg/ден

Детали за емисиите:

(i) Емитирано количество			
Просечно/ден	m ³	Максимално/ден	m ³
Максимална вредност/час	m ³		

(ii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање)

Периоди на емисија (средна вредност)	_____ мин/час	_____ час/ден	_____ ден/год.
--------------------------------------	---------------	---------------	----------------

Референтен број на точки на емисија: _____

[illegible]

ТАБЕЛА VI.3.1 - Испуштања во канализација
(1 страна за секоја емисија)

Точка на емисија:

Точка на емисија Реф. Бр:	
Локација на поврзување со канализација:	
Референции од Националниот координатен систем (10 цифри, 5E, 5N)	
Име на превземачот на отпадните води:	
Финално одлагање:	

Детали за емисијата:

(i) Емитирано количество			
Просечно/ден	m ³	Максимално/ден	m ³
Максимална вредност/час	m ³		

(ii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање)

Периоди на емисија (средна вредност)	_____ мин/час	_____ час/ден	_____ ден/год.
---	---------------	---------------	----------------

ТАБЕЛА VI.4.1 - Емисии во почва (1 табела за емисиона точка)

Емисиона точка или област:

Емисиона точка/област Реф. Бр:	
Патека на емисија (бушотини, бунари, пропустливи слоеви, квасење, расфрлување, итн.)	
Локација:	
Референции од Националниот координатен систем (10 цифри, 5E, 5N Север)	
Висина на испустот (во однос на надморската висина на реципиентот):	
Водна класификација на реципиентот (подземното водно тело):	
Оценка на осетливоста од загадување на подземната вода (вклучувајќи го и степенот на осетливост):	
Идентитет и оддалеченост на изворите на подземна вода кои се во ризик (бунари, извори, итн.):	
Идентитет и оддалеченост на површинските водни тела кои се во ризик:	

Детали за емисијата:

(i) Емитиран волумен			
Просечно/ден	m ³	Максимално/ден	m ³
Максимална вредност/час	m ³		

(ii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени или ќе се создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со работа/затворање)

Периоди на емисија (средна вредност)	_____ мин/час	_____ час/ден	_____ ден/год.
---	---------------	---------------	----------------

ТАБЕЛА VI.4.2 - Емисии во почвата - Карактеристики на емисијата (1 табела за емисиона точка)

Референтен број на емисиона точка/област: _____

[illegible]

ТАБЕЛА VI.5.1 - Емисии на бучава - Збирна листа на изворите на бучава

Извор	Емисиона точка Реф. бр.	Опрема Реф. бр.	Звучен притисок ²² dBA на референтната оддалеченост	Периоди на емисија

²² За делови на постројката може да се користат нивоа на интензитет на звучност

ТАБЕЛА VII.3.1 - Квалитет на површинска вода (Лист 1 од 2)

Точка на мониторинг/Референции од Националниот координатен систем

Параметар	Резултати (мг/л)				Метод на земање примерок (зафат, нанос, итн.)	Нормален аналитички опсег	Метод/техника на анализа
	Датум	Датум	Датум	Датум			
pH							
Температура							
Електрична спроводливост EC							
Амониумски азот NH ₄ N							
Хемиска потрошувачка на кислород							
Биохемиска потрошувачка на кислород							
Растворен кислород O ₂ (p-p)							
Калциум Ca							
Кاديум Cd							
Хром Cr							
Хлор Cl							
Бакар Cu							
Железо Fe							
Олово Pb							
Магнезиум Mg							
Манган Mn							

ТАБЕЛА VII.5.1 - Квалитет на подземна вода (Лист 1 од 2)
Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем

Параметар	Резултати (мг/л)				Метод на земање примерок (зафат, нанос, итн.)	Нормален аналитички опсег	Метод/техн ика на анализа
	Датум	Датум	Датум	Датум			
pH							
Температура							
Електрична спроводливост EC							
Амониев азот NH ₄ N							
Растворен кислород							
O ₂ (p-p)							
Остаатоци од испарување (180°C)							
Калциум Ca							
Калиум K							
Хром Cr							
Хлор Cl							
Бакар Cu							
Цијаниди Cn Вкупно							
Железо Fe							
Олово Pb							
Магнезиум Mg							
Манган Mn							
Жива Hg							

ТАБЕЛА VII.5.1 - Квалитет на подземна вода (Лист 2 од 2)

[illegible]

ТАБЕЛА VII.5.2 - Список на сопственици/поседници на земјиштето

Сопственик на земјиштето	Локација каде што се врши расфрлањето	Податоци за мапа	Потреба од фосфорно ѓубре за секоја фарма

Вкупна потреба на фосфорно ѓубре за секој клиент.

ТАБЕЛА VII.5.3 - Распространување

Сопственик на земјиштето/Фармер: _____

Референтна мапа: _____

Идентитет на површината	
Вкупна површина (ha)	
(a) Употреблива површина (ha)	
Тест на почвата за Фосфор mg/l	
Датум на правење на тестот за Фосфор	
Култура	
Побарувачка на Фосфор (kg P/ha)	
Количество на мил расфрлена на самата фарма (m ³ /ha)	
Проценето количество на Фосфор во милта расфрлена на фармата (kg P/ha)	
(б) Волумен што треба да се аплицира (m ³ /ha)	
Аплициран Фосфор (kg P/ha)	
Вкупно количество внесена мил (m ³)	
Вкупна количина што може да се внесе на фармата	
Концентрација на Фосфор во материјалот што се расфрла	кг/Фосфор/м ³
Концентрација на Азот во материјалот што се расфрла	кг/Азот/м ³

ТАБЕЛА VII.8.1 - Оценка на амбиенталната бучава

	Национален координатен систем	Нивоа на звучен притисок		
	(5N,5E)	$L(A)_{E\ell}$	$L(A)_{10}$	$L(A)_{90}$
Граница на инсталацијата				
Место 1:				
Место 2:				
Место 3:				
Место 4:				
Локации осетливи на бучава				
Место 1:				
Место 2:				
Место 3:				
Место 4:				

ЗАБЕЛЕШКА: Сите локации треба да бидат назначени на придружните цртежи.

ТАБЕЛА VIII.1.1 - Намалување/Контрола на третман

Референтен број на емисионата точка: _____

Контролен параметар ²³	Опрема ²⁴	Постојаност на опремата	Калибрација на опремата	Поддршка на опремата

Контролен параметар	Мониторинг кој треба да се изведе ²⁵	Опрема за мониторинг	Калибрирање на опремата за мониторинг

²³ Наброј ги оперативните параметри на системот за третман/намалување кои ја контролираат неговата функција.

²⁴ Наброј ја опремата потребна за правилна работа на системот за третман/намалување.

²⁵ Наброј ги мониторинзите на контролните параметри кои треба да се изведат

ТАБЕЛА IX.1.1 - Мониторинг на емисиите и точки на земање примероци
(1 табела за секоја точка на мониторинг)

Референтен број на емисионата точка: _____

[illegible]

ТАБЕЛА IX.1.2 - Мерни места и мониторинг на животната средина
(1 табела за секоја точка на мониторинг)

Референтен број на точка на мониторинг: _____

Параметар	Фреквенција на мониторинг	Пристап до точките на мониторинг	Метод на земање примероци	Метод на анализа/техника

Прилог 3

БАРАЊЕ ЗА ПРЕНОС НА А-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Регистарски број на апликацијата	
Организација/компанија	
Општина	
Инсталација и адреса	
Класа/Вид на активност	
Дозвола	Приложете копија од дозволата што е цел на преносот
Целосен или делумен пренос на дозволата	Назначете дали се работи за целосен или делумен пренос на дозволата. Доколку се работи за делумен пренос на дозволата, операторот е должен да достави скица на која што е точно назначен делот од инсталацијата што е предмет на преносот.
Име на компанијата превземач	
Адреса на компанијата превземач	
Одговорности и обврски	Ве молиме, приложете документација со која превземачот ги прифаќа сите одговорности и обврски кои се однесуваат на и произлегуваат од дозволата, без оглед на начинот и периодот, вклучувајќи го и периодот пред пренос на дозволата
Детали за компанијата мајка, сопственик на компанијата превземач	Дали компанијата превземач има мајка компанија? Доколку има наведете детали за таа компанија.

Помошни фирми на компанијата превземач	Дали компанијата превземач има полномошни фирми вклучени во управувањето на индустриската инсталација? Доколку има дадете детали за компанијата.
Податоци во врска со претходните дозволи на операторот на кој се пренесува дозволата (превземачот)	Дали се случило на компанијата мајка да биде одбиено барањето за дозвола, поништената дозвола или да биде одбиен како превземач на некоја дозвола? Дадете детали.
Одговорност на превземачот, согласно дозволата	Приложете детали за секое лице кое ќе биде одговорно за активностите од дозволата: 1. Имиња на сите лица кои ќе бидат одговорни за управувањето и надзорот на активностите од дозволата, посебно за управителот на инсталацијата и неговите заменици; 2. Детали за одговорностите на сите горенаведени лица и 3. Детали за образование, обука и искуство што го поседуваат горенаведените.
Проценети трошоци и финансиски услови	Во прилог приложете план на проценетите трошоци за секоја фаза од активността. Планот треба да содржи можни трошоци за: 1. Мониторинг на емисиите и контрола на системите за намалување; 2. Затворање на инсталацијата и ремедиација на локацијата; 3. Активности за чистење на локацијата во случај на можна хаварија и 4. долгорочна грижа за локацијата поради справување со резидуи. Планот треба да вклучува изјава или детали за условите под кои се потпишуваат овие обврски и одговорности.
Надоместок за аплицирање	Согласно член 121 од Законот за животната средина, новиот оператор е должен да плати надоместок за преносот на интегрирана еколошка дозвола.

Ние, долупотпишаните, поднесуваме барање согласно член 118 од Законот за животната средина за пренос на А-интегрирана еколошка дозвола бр. _____ од _____.

(детали за носителот на дозволата)

На _____

(детали за предложениот превземач)

Потпишан: _____

Сопственик на
дозволата:

Потпишан: _____

Превземач на
Дозволата:

Датум:

Датум:

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3631.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и член 106 став 4 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА СОДРЖИНАТА НА РЕВИЗИЈАТА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И НА РАБОТЕЊЕТО НА БАНКА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишува содржината на ревизијата на годишните финансиски извештаи и на работењето на банка, којашто ја врши друштвото за ревизија.

2. Ревизијата од точката 1 се врши во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13 и 43/14), Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), оваа одлука и со другите прописи и практики за вршење ревизија.

II. СОДРЖИНА НА РЕВИЗИЈАТА НА БАНКАТА

3. Ревизијата од точката 1 од оваа одлука се состои од ревизија на годишните финансиски извештаи изготвени од страна на банката врз основа на сметководствената регулатива којашто е во примена и на работењето на банката (во понатамошниот текст: ревизија на банката).

4. По извршената ревизија на банката, друштвото за ревизија треба да изготви извештај за финансиските извештаи на банката, односно да даде мислење за тоа дали годишните финансиски извештаи на банката се изработени во согласност со сметководствената регулатива којашто е во примена, дали финансиските извештаи даваат вистинска и објективна слика или дали ги прикажуваат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на банката на датумот на финансиските извештаи и резултатите од работењето и паричните текови за годината којашто завршува на датумот на финансиските извештаи.

5. Кон извештајот (мислењето) од точката 4 од оваа одлука, друштвото за ревизија треба да ги приложи финансиските извештаи на банката коишто се предмет на ревизијата (билансот на успех, извештајот за сеопфатната добивка, билансот на состојба, извештајот за промените во капиталот и резервите, извештајот за паричниот тек и белешките кон финансиските извештаи), изготвени во согласност со сметководствената регулатива којашто е во примена.

6. Кон извештајот (мислењето) од точката 4 од оваа одлука и кон финансиските извештаи од точката 5 од оваа одлука, друштвото за ревизија треба да ги приложи и:

6.1. Писмото на друштвото за ревизија до управниот одбор на банката.

6.2. Прегледот на корекциите во финансиските извештаи на банката предложени од страна на друштвото за ревизија, и тоа одделно: корекциите коишто банката

ги прифатила и коишто соодветно се внесени во финансиските извештаи, корекциите коишто банката не ги прифатила и прегледот на неисполнетите барања за обелоденување во финансиските извештаи.

6.3. Прегледот на: нивото на материјалноста на финансиските извештаи во целина; нивоата на материјалноста за одредени класи трансакции, салда на сметки и обелоденувања (доколку има) и на материјалноста за извршување на ревизијата, коишто се одредени и се применети од страна на ревизорот при ревизијата на банката.

6.4. Извештаите што банката ги доставува до Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка), за потребите на супервизијата со состојба на датумот на финансиските извештаи, коишто се однесуваат на адекватноста на капиталот, отворената девизна позиција, кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности и други ризици за кои од страна на Народната банка се пропишани соодветни извештаи. Овие извештаи ги подготвува банката и треба да бидат усогласени со финансиските извештаи од точката 5 од оваа одлука. Доколку се извршени корекции на годишните финансиски извештаи, утврдените разлики одделно се искажуваат.

6.5. Додатокот, што содржи најмалку:

6.5.1. Опис на процесот на утврдување на интерниот капитал за покривање на ризиците во согласност со профилот на ризичност на банката и/или нејзиното опкружување, висината на стапката на адекватност на капиталот на датумот на финансиските извештаи, висината на потребната стапка на адекватност на капиталот и активностите предвидени од страна на банката за достигнување и одржување на потребното ниво на сопствени средства и на потребната стапка на адекватност на капиталот (капитален план), како и евентуални препораки на друштвото за ревизија во врска со управувањето со капиталот на банката;

6.5.2. Опис на системот на банката за управување со ризиците, односно опис на стратегијата и политиките за управување со ризиците, организациската поставеност на управувањето со ризиците, интерните акти за идентификување, мерење или оценување, контрола или намалување и следење на одделните ризици, правилата за стрес-тестирање, правилата за воведување нов производ/систем во банката, правилата за користење услуги од надворешни лица, воспоставениот информативен систем (систем за известување), со евентуални препораки на друштвото за ревизија во врска со управувањето со одделните ризици. Друштвото за ревизија треба да ги наведе интерните лимити за изложеност кон одделните ризици, дали тие лимити се почитуваат, како и мерките коишто банката ги презема доколку постои надминување на законските или интерно утврдените лимити. Притоа, треба да се опфатат најмалку ризиците коишто се опфатени со регулативата за управување со ризиците на Народната банка, како и сите останати материјални ризици на кои е изложена банката;

6.5.3. Опис на: методологијата на банката за класификација на клиентот и/или на кредитните изложениности на поединечна и на групна основа; евентуалните разлики во нивото на утврдената исправка на вредноста/посебна резерва на датумот на финансиските извештаи помеѓу друштвото за ревизија и банката (на поединечна и на групна основа); методологијата на банката за вреднување на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања и евентуалните разлики во

нивото на утврдената загуба за оштетување; вреднувањето на позначајните ставки од портфолиото за тргување; спроведените позначајни отписи; како и позначајните судски спорови;

6.5.4. Опис на усогласеноста на работењето на банката со прописите. Доколку друштвото за ревизија воочи значителни неправилности и неусогласености со прописите и интерните акти на банката, треба задолжително да ги наведе во овој дел од додатокот, вклучително и евентуалните мерки коишто банката ги презела за надминување на неусогласеностите;

6.5.5. Опис на точноста и комплетноста на извештаите од точката 6, потточка 6.4 од оваа одлука, што банката ги доставува до Народната банка за потребите на супервизијата;

6.5.6. Опис на функционирањето на системите на внатрешна контрола и извршувањето на функцијата на внатрешната ревизија во согласност со прописите, како и евентуални препораки за унапредување;

6.5.7. Опис на сигурноста на информативниот систем од аспект на неговата усогласеност со работењето и со целите на банката, заштитата на податоците и воспоставените системи за контрола, како и евентуални препораки за унапредување. Друштвото за ревизија треба да даде коментар дали банката донесла и применила политики и интерни акти за сигурноста на информативниот систем;

6.5.8. Опис на точноста и комплетноста на податоците коишто банката е должна да ги објави, согласно со регулативата на Народната банка за објавување извештаи и податоци од страна на банката;

6.5.9. Опис на системот на банката за спречување перење пари;

6.5.10. Опис на значајните промени во правната и организациската структура на банката, значајните промени во обемот и структурата на финансиските активности на банката, како и опис на случаите и причините за ненадејно заминување на лице со посебни права и одговорности од банката;

6.5.11. Прашалници коишто се во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел, пополнети и потпишани од страна на друштвото за ревизија.

7. Ревизијата на годишните финансиски извештаи и на работењето на банкарската група треба да опфати и:

7.1. Опис на применетиот метод на консолидација. Доколку матичното лице на банкарската група го променило методот на консолидација во годината за која финансиските извештаи и работењето се предмет на ревизија, ревизорот треба да ја истакне промената, да ги наведе причините поради кои таа е направена и да ги прикаже ефектите од таа промена врз консолидираните финансиски извештаи;

7.2. Ефекти од консолидацијата;

7.3. Опис на составот на банкарската група, при што за секоја членка на групата се наведуваат: називот, седиштето, претежната дејност, износот на активата и капиталот, учеството на матичното лице во вкупниот број акции и во акциите со право на глас на секој член на банкарската група;

7.4. Назив на друштвото/друштвата за ревизија коишто ја извршиле ревизијата на членките во банкарската група, како и мислењето на ревизорот за нивните финансиски извештаи;

7.5. Листа на другите финансиски институции и друштвата за помошни банкарски услуги коишто се подредени лица во банкарската група, но се исклучени од консолидацијата за супервизорски цели, со наведување на причините заради кои се исклучени од консолидацијата;

7.6. Опис на системите за управување со ризик на банкарската група, преку опис на усвоените политики за управување со ризици и интерните акти за идентификување, мерење или оценување, контрола или намалување и следење на одделните ризици, со евентуални препораки на друштвото за ревизија во врска со управувањето со одделните ризици.

III. СОРАБОТКА И ИЗВЕСТУВАЊЕ

8. Друштвото за ревизија е должно да ги достави извештајот (мислењето) од точката 4 од оваа одлука, финансиските извештаи од точката 5 од оваа одлука и елементите од точката 6 од оваа одлука, согласно со одредбите од Законот за банките.

9. Доколку банката ги прифатила корекциите во годишните финансиски извештаи од точката 6 потточка 6.2 од оваа одлука, треба да ги направи соодветните измени во своите деловни книги најдоцна во рокот во кој се доставува месечниот извештај за состојбата и прометот на сите сметки за 30 јуни од тековната година.

10. Банката е должна, во рок од 15 дена по усвојувањето на извештајот од страна на собранието, да го објави извештајот од извршената ревизија на годишните финансиски извештаи, и тоа на следниов начин:

- на својата интернет-страница да ги објави: извештајот (мислењето) на друштвото за ревизија од точката 4 од оваа одлука и финансиските извештаи од точката 5 од оваа одлука. Тие остануваат на интернет-страницата на банката најмалку до објавувањето на извештајот за следната година;

- во барем еден дневен весник да ги објави: извештајот (мислењето) на друштвото за ревизија од точката 4 од оваа одлука и финансиските извештаи од точката 5 од оваа одлука, без белешките кон финансиските извештаи.

Банката којашто е предмет на консолидирана супервизија е должна да го објави извештајот за извршената ревизија на консолидирана основа, на начинот утврден во ставот 1 од оваа точка, во рок од 15 дена од усвојувањето на извештајот од страна на собранието на матичното лице на банкарската група.

11. Банката е должна да достави копија од објавата во дневен весник, од точката 10 став 1 алинеја 2 од оваа одлука, до Народната банка во рок од пет дена од објавувањето.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

12. Одредбите од оваа одлука што се однесуваат на банките соодветно се применуваат и на филијалите на странските банки и на штедилниците.

13. Со стапувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за содржината на ревизијата на работењето и на годишните финансиски извештаи на банката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/07).

14. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

О. бр. 02-15/VIII-1/2014
31 јули 2014 година
Скопје

Прилог

ПРАШАЛНИЦИ

	Капитал, сопствени средства и адекватност на капиталот	ДА	НЕ	Коментар ¹
1	Дали банката воспоставила процес на утврдување на интерниот капитал за покривање на ризиците на кои е или може да биде изложена во своето работење?			
2	Дали со процесот на утврдување на интерниот капитал се опфатени сите материјални ризици на кои е или на кои може да биде изложена банката во своето работење?			
3	Дали банката воспоставила процес на утврдување на интерниот капитал на поединечна и на консолидирана основа (доколку банката е матично лице)?			
4	Дали банката прави стрес-тестирање за утврдување на влијанијата на шоките врз адекватноста на капиталот?			
5	Дали банката ги има предвид резултатите од спроведеното стрес-тестирање при утврдувањето на интерниот капитал за покривање на поединечните ризици и на вкупниот интерен капитал?			
6	Дали банката изработила капитален план за достигнување и одржување на потребното ниво на сопствени средства, односно на потребната адекватност на капиталот (доколку требало да изготви таков план согласно со регулативата на Народната банка за управување со ризиците)?			
7	Дали банката го ревидира процесот на утврдување на интерниот капитал, вклучувајќи ги и сите интерни акти коишто го документираат неговото спроведување?			
8	Дали внатрешната ревизија на банката има интерни акти за оценување на процесот на утврдување на интерниот капитал, достигнувањето и одржувањето на нивото на сопствените средства и потребната адекватност на капиталот на банката, како и на точноста и веродостојноста на извештајот за процесот на утврдување на интерниот капитал, согласно со регулативата на Народната банка за управување со ризиците?			
9	Дали пресметката на адекватноста на капиталот е во согласност со методологијата пропишана од Народната банка?			
10	Дали банката вложува и се стекнува со имот што не го користи за извршување на своите активности, освен оној којшто е стекнат врз основа на ненаплатени побарувања?			

¹ Во колоната „коментар“ друштвото за ревизија може да даде подетално објаснување за поодделните прашања.

11	Дали надзорниот одбор го одобрува стекнувањето капитални делови и купувањето хартии од вредност коишто надминуваат 5% од сопствените средства на банката?			
12	Дали имотот на банката во земјиште, згради, опрема и капитални делови во нефинансиските институции надминува 60% од сопствените средства на банката?			
13	Дали агрегатниот износ на капиталните делови на банката во нефинансиските институции надминува 30% од сопствените средства на банката?			
14	Дали поединечен капитален дел на банката во нефинансиска институција надминува 15% од сопствените средства на банката?			
15	Дали банката остварува контрола во нефинансиска институција, со исклучок на друштвата за помошни банкарски услуги?			
16	Дали банката поседува над 5% од акциите на друга банка или на небанкарска финансиска институција којашто поседува повеќе од 5% од вкупните акции на банката?			
17	Дали акционер со квалификувано учество во банката продал дел од своите акции со што го намалил своето учество под прагот за кој добил согласност од Народната банка, без притоа да ја извести Народната банка?			
18	Дали банката ја известила Народната банка за промени во сопственичката структура или за нова емисија на акции?			
19	Дали постои договор со кој акционерите на банката ги здружуваат правата на глас од акциите во банката?			
20	Дали при трансакциите со сопствени акции е постапено во согласност со прописите?			
21	Дали внатрешната ревизија на банката има интерни акти за ревизија во доменот на сопствените средства на банката и адекватноста на капиталот?			
22	Дали фреквенцијата на внатрешните ревизии во овој домен е во согласност со обемот на активностите и со изложеноста на банката на ризици?			
23	Дали внатрешната ревизија подготвува наоди и препораки од извршената ревизија во овој домен?			
24	Дали се почитуваат препораките дадени од внатрешната ревизија?			

Пополнил²: _____

Потпис _____

² Се наведува лицето/лицата од друштвото за ревизија кое/кои го пополнило/пополниле прашалникот.

	Кредитен ризик	ДА	НЕ	Коментар
1	Дали банката има политика и интерни акти за управување со кредитниот ризик?			
2	Дали политиката и интерните акти за управување со кредитниот ризик се усвоени од страна на соодветен надлежен орган?			
3	Дали политиката за управување со кредитниот ризик содржи генерални правила за организациската поставеност на управувањето со кредитниот ризик, дали овозможува примена на стратегијата за управување со ризиците, односно дали е усогласена со деловната политика и развојниот план на банката?			
4	Дали политиката и интерните акти за управување со кредитниот ризик ги опфаќаат фазите на идентификување, мерење, контрола или намалување и следење на кредитниот ризик?			
5	Дали политиката за управување со кредитниот ризик и интерните акти на банката редовно се ревидираат?			
6	Дали банката воспоставила организациска структура со точно дефинирани надлежности и линии на одговорност, соработка и размена на информации при управувањето со кредитниот ризик?			
7	Дали вработените во банката, кои се вклучени во процесот на одобрување и следење на кредитот, како и во управувањето со кредитниот ризик, се запознаени со содржината на кредитната политика и интерните акти и дали ги почитуваат?			
8	Дали се јасно дефинирани одговорностите на лицата и организациските единици надлежни за управување со кредитниот ризик и на лицата и организациските единици надлежни за преземање на кредитниот ризик?			
9	Дали банката има воспоставено систем за управување со ризикот на земја?			
10	Дали банката обезбедува проценка на пазарната вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност согласно со регулативата?			
11	Дали се врши контрола и следење на употребата на одобрените кредити согласно со нивната намена врз основа на склучените договори?			
12	Дали банката има систем за известување што треба да обезбеди извештаи најмалку за: - структурата на вкупната кредитна изложеност, - вкупната кредитна изложеност кон поврзаните лица, - изложеностите со повисок кредитен ризик, - движењето (миграцијата) на кредитните изложености од една во друга категорија на ризик во одреден временски период, - кредитните изложености одобрени врз основа на дозволените исклучоци, - резултатите од стрес-тестирањето, - рефинансираните побарувања,			

	- реструктурираните побарувања, - отпишаните побарувања, - нивото и движењата на исправката на вредноста и посебната резерва, - наплатените нефункционални и отпишани кредитни изложености?			
13	Дали системот обезбедува навремено и точно известување на органите на управување и надзор во врска со изложеноста на банката на кредитен ризик?			
14	Дали изложеноста кон лице и лицата поврзани со тоа лице надминува 25% од сопствените средства на банката?			
15	Дали изложеноста кон подружница на банката надминува 10% од сопствените средства на банката?			
16	Дали изложеноста кон акционер со квалификувано учество во банката и лицата поврзани со него надминува 10% од сопствените средства на банката?			
17	Дали изложеноста кон лице со посебни права и одговорности и лицата поврзани со него надминува 3% од сопствените средства на банката?			
18	Дали вкупната изложеност кон лицата од прашањата број 15, 16 и 17 надминува 65% од сопствените средства на банката?			
19	Дали кредитите и другите облици на изложеност кон лицата од прашањата број 15, 16 и 17 во износ од над 3 милиони денари се одобрени врз основа на одлука на надзорниот одбор на банката?			
20	Дали условите под кои се одобрени кредитите и сите други облици на изложеност на лицата од прашањата број 15, 16 и 17 се поповолни од условите што се применуваат за другите комитенти на банката, при еднакво ниво на ризик?			
21	Дали вкупниот износ на големи изложености (над 10% од сопствените средства) го надминува осумкратниот износ на сопствените средства на банката?			
22	Дали банката одобрила кредит или воспоставила друг облик на изложеност којшто е искористен за купување акции во истата банка?			
23	Дали банката одобрила кредит или воспоставила друг облик на изложеност со залог на акции издадени од истата банка?			
24	Дали банката, при класификацијата на клиентот и/или на кредитната изложеност, ги има предвид кредитната способност, уредноста во намирувањето на обврските и обезбедувањето?			
25	Дали банката, при утврдувањето на кредитната способност на клиентот, ги зема предвид и можните влијанија од лицата поврзани со клиентот?			
26	Дали банката ја оценува кредитната способност на клиентот во моментот на одобрување на кредитната изложеност, најмалку еднаш на шест месеци или почесто заради појава на општите показатели за оштетување (само за клиент – правно лице) и при реструктурирање или рефинансирање?			
27	Дали банката има соодветен систем за утврдување на исправката на вредноста/посебната резерва?			
28	Дали банката го документира начинот на утврдување на вредноста на обезбедувањето, односно дали банката соодветно ја вклучува вредноста на обезбедувањето во пресметката на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови?			

29	Дали банката го документира датумот на вклучување на вредноста на обезбедувањето во пресметката на сегашната вредност на очекуваните идни парични текови?			
30	Дали банката има интерни акти за дефинирање, идентификување и следење на изложеностите со повисок кредитен ризик и за преземање активности за наплата на овие изложености?			
31	Дали банката во своите интерни акти има дефинирано дозволени исклучоци и постапка за нивно одобрување?			
32	Дали банката утврдува и применува посебни критериуми при одобрувањето кредити во девизи и во денари со девизна клаузула?			
33	Дали банката има квантитативни лимити на износот на секој кредит во девизи и/или во денари со девизна клаузула и на учеството на кредитната изложеност во девизи и во денари со девизна клаузула во вкупната кредитна изложеност на банката?			
34	Дали банката води кредитно досие за секој клиент коешто содржи информации за идентитетот, кредитната способност, уредноста во намиравањето на обврските на клиентот и квалитетот на обезбедувањето?			
35	Дали внатрешната ревизија на банката има усвоено интерни акти за ревизија на извршувањето на кредитната функција и на управувањето со кредитниот ризик?			
36	Дали фреквенцијата на внатрешните ревизии коишто се однесуваат на кредитниот ризик е во согласност со обемот на кредитирање и со изложеноста на банката на овој ризик, како и со воспоставениот систем на управување со овој ризик?			
37	Дали внатрешната ревизија изготвува наоди и препораки за унапредување на квалитетот на извршувањето на кредитната функција и на системот за управување со кредитниот ризик?			
38	Дали се почитуваат препораките од внатрешната ревизија?			
39	Дали при воведувањето нов производ или услуга, банката врши документирана анализа за оценување на нивното влијание врз изложеноста на кредитен ризик и процесот на управување со овој ризик?			
40	Дали банката врши стрес-тестирање на изложеноста на кредитниот ризик?			
41	Дали процедурите на банката се во рамки на одредбите на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити?			

Пополнил³: _____

Потпис _____

³ Се наведува лицето/лицата од друштвото за ревизија кое/кои го пополнило/пополниле прашалникот.

	Ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности	ДА	НЕ	Коментар
1	Дали банката има политика и интерни акти за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности?			
2	Дали политиката и интерните акти за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности се усвоени од страна на соодветен надлежен орган?			
3	Дали политиката на банката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности содржи генерални правила за организациската поставеност на управувањето со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности, дали овозможува примена на стратегијата за управување со ризиците, односно дали е усогласена со деловната политика и со развојниот план на банката?			
4	Дали политиката и интерните акти за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности ги опфаќаат фазите на идентификување, мерење или оценување, контрола и следење на ризикот?			
5	Дали политиката на банката за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности и другите соодветни интерни акти редовно се ревидираат во зависност од пазарните услови и обемот на активности на банката?			
6	Дали вработените во банката, кои се вклучени во процесот на управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности, се запознаени со содржината на политиката и интерните акти за управување со овој ризик и дали ги почитуваат?			
7	Дали банката има дефинирано интерни лимити на изложеноста на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности заради минимизирање на негативните ефекти врз висината на приходите и на сопствените средства?			
8	Дали банката во своите интерни акти има дефинирано дозволени исклучоци и постапка за нивно одобрување?			
9	Дали банката користи финансиски инструменти за заштита од ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности (деривати)?			
10	Дали во рамки на организациската структура на банката, активностите за заштита од ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности се издвоени од активностите коишто се однесуваат на портфолиото за тргување?			
11	Дали при воведувањето нов производ или услуга, банката врши документирана анализа за оценување на нивното влијание врз изложеноста на ризикот од			

	промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности и процесот на управување со овој ризик?			
12	Дали внатрешната ревизија на банката има интерни акти за ревизија на управувањето со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности?			
13	Дали фреквенцијата на внатрешните ревизии коишто се однесуваат на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности е во согласност со изложеноста на банката на овој ризик и со воспоставениот систем на управување со овој ризик?			
14	Дали внатрешната ревизија вклучува и оценување на претпоставките и техниките што ги користи банката за мерење на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности?			
15	Дали внатрешната ревизија изготвува наоди и препораки за унапредување на системот за управувањето со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности?			
16	Дали се почитуваат препораките од внатрешната ревизија?			
17	Дали внатрешната ревизија ги опфаќа мерките коишто банката ги презема доколку промената на економската вредност на портфолиото на банкарски активности, како резултат на изложеноста на ризикот од промена на каматните стапки, е еднаква или поголема од 20% во однос на нејзините сопствени средства?			
18	Дали банката располага со информативен систем за управувањето со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности којшто е во согласност со обемот и сложеноста на активностите на банката?			
19	Дали системот обезбедува навремено и точно известување на органите на управување во врска со изложеноста на банката на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности?			
20	Дали банката врши стрес-тестирање на изложеноста на ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности?			

Пополнил⁴: _____

Потпис _____

⁴ Се наведува лицето/лицата од друштвото за ревизија кое/кои го пополнило/пополниле прашалникот.

	Ликвидносен ризик	ДА	НЕ	Коментар
1	Дали банката има политика и интерни акти за управување со ликвидносниот ризик?			
2	Дали политиката и интерните акти за управување со ликвидносниот ризик се усвоени од страна на соодветен надлежен орган?			
3	Дали политиката на банката за управување со ликвидносниот ризик содржи генерални правила за организациската поставеност на управувањето со ликвидносниот ризик, дали овозможува примена на стратегијата за управување со ризиците, односно дали е усогласена со деловната политика и развојниот план на банката?			
4	Дали политиката и интерните акти за управување со ликвидносниот ризик ги опфаќаат фазите на идентификување, мерење, контрола или намалување и следење на ризикот?			
5	Дали политиката и интерните акти за управување со ликвидносниот ризик редовно се ревидираат?			
6	Дали вработените во банката, кои се вклучени во процесот на управување со ликвидносниот ризик, се запознаени со содржината на политиката и интерните акти за управување со овој ризик и дали ги почитуваат?			
7	Дали банката во рамките на своите интерни акти дефинирала интерни лимити за висината на стапките на ликвидност и дали ги применува и ги следи?			
8	Дали банката во рамките на своите интерни акти дефинирала интерни ликвидносни показатели?			
9	Дали банката во своите интерни акти има дефинирано дозволени исклучоци и постапка за нивно одобрување?			
10	Дали банката во рамките на своите интерни акти дефинирала лимити за висината на интерните ликвидносни показатели и дали ги применува и ги следи?			
11	Дали банката, за потребите на управувањето со ликвидносниот ризик, врши следење на ликвидноста по одделни странски валути коишто имаат значајно влијание врз целокупната ликвидност на банката?			
12	Дали банката има на располагање отворени неотповикливи кредитни линии или други извори на ликвидност, коишто може да ги користи брзо и безусловно во случај на ликвидносен недостаток?			
13	Дали банката користи поддршка за ликвидност од матичното лице и/или од други членки на групата?			
14	Дали банката користи извори на средства по услови што се помалку поволни од пазарните?			
15	Дали банката го следи нивото на стабилни депозити?			
16	Дали банката ја следи концентрацијата на изворите на средствата?			
17	Дали банката има развиено план за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови?			

18	Дали планот за управување со ликвидносниот ризик во вонредни услови периодично се ревидира, согласно со промените во внатрешните и надворешните услови на работење на банката?			
19	Дали внатрешната ревизија на банката има усвоено интерни акти за ревизија на управувањето со ликвидносниот ризик?			
20	Дали фреквенцијата на внатрешните ревизии коишто се однесуваат на ликвидносниот ризик е во согласност со изложеноста на банката на овој ризик и со воспоставениот систем за управување со овој ризик?			
21	Дали внатрешната ревизија изготвува наоди и препораки за унапредување на системот за управување со ликвидносниот ризик?			
22	Дали се почитуваат препораките од внатрешната ревизија?			
23	Дали при воведувањето нов производ или услуга, банката врши документирана анализа за оценување на нивното влијание врз изложеноста на ликвидносен ризик и процесот на управување со овој ризик?			
24	Дали банката располага со информативен систем за управувањето со ликвидносниот ризик, којшто е соодветен на обемот и на сложеноста на активностите на банката?			
25	Дали системот обезбедува навремено и точно известување на органите на управување во врска со изложеноста на банката на ликвидносен ризик?			
26	Дали банката врши стрес-тестирање на изложеноста на ликвидносниот ризик?			
27	Дали во банката е формиран посебен одбор којшто е одговорен за управувањето со средствата и обврските?			
28	Дали банката има податоци за „неактивните“ депозити?			
29	Дали банката може да обезбеди информација за депонентите и за нивните депозити коишто се предмет на осигурување во Фондот за осигурување на депозити?			

Пополнил⁵: _____

Потпис _____

⁵ Се наведува лицето/лицата од друштвото за ревизија кое/кои го пополнило/пополниле прашалникот.

	Пазарен ризик	ДА	НЕ	Коментар
1	Дали банката има политика и интерни акти за управување со пазарниот ризик?			
2	Дали политиката и интерните акти за управување со пазарниот ризик се усвоени од страна на соодветен надлежен орган?			
3	Дали политиката на банката за управување со пазарниот ризик содржи генерални правила за организациската поставеност на управувањето со пазарниот ризик, дали овозможува примена на стратегијата за управување со ризиците, односно дали е усогласена со деловната политика и развојниот план на банката?			
4	Дали политиката и интерните акти за управување со пазарниот ризик ги опфаќаат фазите на идентификување, мерење, контрола или намалување и следење на ризикот?			
5	Дали политиката и интерните акти за управување со пазарниот ризик редовно се ревидираат?			
6	Дали вработените во банката, кои се вклучени во процесот на управување со пазарниот ризик, се запознаени со содржината на политиката и интерните акти за управување со пазарниот ризик и дали ги почитуваат?			
7	Дали во рамки на организациската структура на банката постои поделба на обврските и одговорностите помеѓу управувањето и преземањето на пазарниот ризик за позициите коишто се дел од портфолиото за тргување?			
8	Дали лицата и органите вклучени во процесот на одобрување на изложености на пазарниот ризик се различни од лицата кои имаат овластување за евиденција на трансакциите?			
9	Дали само овластените лица имаат дозволен пристап до системот за тргување, до евиденцијата и до значајните документи?			
10	Дали банката, во рамките на своите интерни акти, има дефинирани лимити на изложеност во однос на пазарниот ризик и дали постои систем за утврдување на пречекорувањата на лимитите?			
11	Дали банката, во своите интерни акти, има дефинирано дозволени исклучоци и постапка за нивно одобрување?			
12	Дали банката има воспоставено систем на внатрешни контроли во рамките на системот за тргување?			
13	Дали банката користи финансиски инструменти за заштита од изложеноста на пазарен ризик (деривати)?			
14	Дали се изготвуваат дневни извештаи за остварените и неостварените добивки и загуби од тргувањето?			
15	Дали овие дневни извештаи навремено се доставуваат до лицата кои се овластени да носат одлуки во врска со финансиските инструменти што ја изложуваат банката на пазарен ризик?			

16	Дали при воведувањето нови инструменти, банката врши документирана анализа за оценување на нивното влијание врз изложеноста на пазарниот ризик и процесот на управување со овој ризик?			
17	Дали има соодветна диверзификација на изложеноста на пазарниот ризик според типот на инструментот, издавачот, пазарот, сегментот и друго?			
18	Дали банката ја проценува ликвидноста на поединечните финансиски инструменти или на странската валута пред донесувањето одлука за вложување?			
19	Дали банката подготвува дневни извештаи за отворените девизни позиции по поодделна валута?			
20	Дали внатрешната ревизија на банката има интерни акти за ревизија во доменот на управувањето со пазарниот ризик?			
21	Дали фреквенцијата на внатрешните ревизии коишто се однесуваат на пазарниот ризик е во согласност со нивото на изложеноста на банката на овој ризик и со воспоставениот систем за управување со овој ризик?			
22	Дали внатрешната ревизија изготвува наоди и препораки за унапредување на системот за управување со пазарниот ризик?			
23	Дали се почитуваат препораките од внатрешната ревизија?			
24	Дали банката врши стрес-тестирање на изложеноста на пазарниот ризик?			
25	Дали банката располага со информативен систем за управување со пазарниот ризик којшто е соодветен на обемот и на сложеноста на активностите на банката?			
26	Дали системот обезбедува навремено и точно известување на органите на управување во врска со изложеноста на банката на пазарниот ризик?			

Пополнил⁶: _____

Потпис _____

⁶ Се наведува лицето/лицата од друштвото за ревизија кое/кои го пополнило/пополниле прашалникот.

	Оперативен ризик	ДА	НЕ	Коментар
1	Дали банката има политика и интерни акти за управување со оперативниот ризик?			
2	Дали политиката и интерните акти за управување со оперативниот ризик се усвоени од страна на соодветен надлежен орган?			
3	Дали политиката на банката за управување со оперативниот ризик содржи генерални правила за организациската поставеност на управувањето со оперативниот ризик, дали овозможува примена на стратегијата за управување со ризиците, односно дали е усогласена со деловната политика и развојниот план на банката?			
4	Дали политиката и интерните акти на банката за управување со оперативниот ризик ги опфаќаат фазите на идентификување, оценување, контрола или намалување и следење на ризикот?			
5	Дали политиката за управување со оперативниот ризик содржи дефиниција на сите видови оперативни ризици на кои е изложена или на кои може да биде изложена банката?			
6	Дали политиката и интерните акти на банката за управување со оперативниот ризик редовно се ревидираат?			
7	Дали вработените во банката кои се вклучени во системот за управување со оперативниот ризик се запознаени со содржината на политиката и интерните акти за управување со оперативниот ризик и дали ги почитуваат?			
8	Дали банката воспоставила систем за следење и евидентирање на бројот, големината и други соодветни податоци за значителните загуби коишто настанале како последица на оперативниот ризик?			
9	Дали банката води посебна евиденција за загубите настанати од оперативниот ризик?			
10	Дали банката води евиденција за судските процеси?			
11	Дали при воведувањето нов производ/активност/систем, банката врши документирана анализа за оценување на нивното влијание врз изложеноста на оперативниот ризик и процесот на управување со овој ризик?			
12	Дали системот за управувањето со оперативниот ризик ги опфаќа и деловните единици на банката (експозитури, филијали и сл.)?			
13	Дали системот за управување со оперативниот ризик ги опфаќа друштвата за помошни банкарски услуги?			
14	Дали внатрешната ревизија на банката има усвоено интерни акти за ревизија во доменот на управувањето со оперативниот ризик?			
15	Дали фреквенцијата на внатрешните ревизии коишто се однесуваат на оперативниот ризик е во согласност со нивото на изложеноста на банката на овој ризик и со			

	воспоставениот систем за управување со овој ризик?			
16	Дали внатрешната ревизија на банката изготвува наоди и препораки за унапредување на системот на управување со оперативниот ризик?			
17	Дали се почитуваат препораките од внатрешната ревизија?			
18	Дали банката располага со информативен систем за управување со оперативниот ризик, којшто е соодветен на обемот и на сложеноста на активностите на банката и којшто треба да обезбеди изготвување најмалку на извештаите предвидени согласно со регулативата на Народната банка за управување со ризиците?			
19	Дали системот обезбедува навремено и точно известување на органите на управување во врска со изложеноста на банката на оперативниот ризик?			
20	Дали се јасно дефинирани одговорностите за воспоставување, унапредување и спроведување на планот за непрекинато во работењето и планот за вонредни услови?			
21	Дали планот за непрекинато во работењето и планот за вонредни услови се во согласност со регулативата на Народната банка?			
22	Дали банката во планот за непрекинато во работењето предвидела активности во случај на прекин на услугите од друштвото за помошни банкарски услуги?			
23	Дали планот за непрекинато во работењето вклучува процедури за пренесување на деловните процеси на резервната локација?			

Пополнил⁷: _____

Потпис _____

⁷ Се наведува лицето/лицата од друштвото за ревизија кое/кои го пополнило/пополниле прашалникот.

	ИТ-ризик	ДА	НЕ	Коментар
1	Дали банката има политика и интерни акти за воспоставување, унапредување и спроведување на сигурноста на информативниот систем и управување со ИТ-ризиците?			
2	Дали политиката и интерните акти на банката за управување со ИТ-ризиците ги опфаќаат фазите на идентификување, оценување, контрола или намалување и следење на ризиците?			
3	Дали интерните акти за управување со ИТ-ризиците целосно ги дефинираат стандардите за управување со информатичките средства (системски софтвер, база на податоци, компјутерска мрежа)?			
4	Дали спроведените административни, технички и физички контроли се доволни за намалување на високите ИТ-ризичи?			
5	Дали системот за управување со сигурносни инциденти обезбедува навремено и точно известување до органите на банката?			
6	Дали банката користи соодветен систем за обезбедување ревизорска трага?			
7	Дали има отстапувања во остварувањето на ИТ-плановите од кои зависи постигнувањето на стратешките цели на банката?			
8	Дали има соодветна организациска поставеност во управувањето со информатичката технологија и соодветно разделување на должностите помеѓу администраторите на системите?			
9	Дали внатрешната ревизија на банката врши соодветна контрола на воспоставените ИТ генерални контроли?			
10	Дали системот за управување со ИТ-ризиците ги опфаќа и друштвата за помошни услуги коишто обработуваат финансиски трансакции и чуваат банкарски податоци за главната банкарска апликација?			
11	Доколку банката користи друштво за помошни услуги за главната банкарска апликација, дали е склучен договор во согласност со барањата од регулативата?			
12	Дали друштвото за помошни услуги има доставено ревизорски извештај до банката или службата за внатрешна ревизија има извршено проверка на системите во рамките на друштвото?			
13	Дали системот за електронско банкарство ги задоволува барањата за дополнителна потврда на идентитетот на крајните корисници и неотповикливоста на трансакциите?			
14	Дали системот за електронско банкарство бил предмет на тестирање од страна на независен обучен тим?			
15	Дали е воспоставен процес на управување со сигурносни надградби на информативните системи?			
16	Дали е воспоставен процес за управување со промени во информативните системи?			

Пополнил⁸: _____

Потпис _____

⁸ Се наведува лицето/лицата од друштвото за ревизија кое/кои го пополнило/пополниле прашалникот.

	Внатрешна ревизија	ДА	НЕ	Коментар
1	Дали надзорниот одбор на банката организирал служба за внатрешна ревизија?			
2	Дали внатрешната ревизија е независен организациски дел којшто функционира издвоено од другите организациски делови во банката?			
3	Дали надзорниот одбор на банката ги уредува организациската поставеност, правата, одговорностите и односите со другите организациски делови во банката, како и одговорноста и условите за назначување на раководителот на службата за внатрешна ревизија?			
4	Дали внатрешната ревизија има политики и процедури за вршење на ревизијата коишто се одобрени од надзорниот одбор на банката?			
5	Дали внатрешната ревизија врши редовни ревизии и дали се тие во согласност со годишниот план за работа на службата, којшто е одобрен од надзорниот одбор?			
6	Дали управниот одбор на банката обезбедил непречено функционирање на службата за внатрешната ревизија, односно дали обезбедил службата за внатрешна ревизија да има пристап до документацијата и до вработените во банката, заради непречено спроведување на нејзините активности?			
7	Дали внатрешната ревизија на банката опфаќа: - оценување на соодветноста и ефикасноста на системите на внатрешна контрола; - оценување на спроведувањето на политиките за управување со ризиците; - оценување на поставеноста на информативниот систем; - оценување на точноста и веродостојноста на трговските книги и финансиските извештаи; - проверка на точноста, веродостојноста и навременоста во известувањето, согласно со прописите; - следење на почитувањето на прописите, етичкиот кодекс, политиките и процедурите; - оценување на системите за спречување перење пари; - оценување на услугите што банката ги добива од друштвата за помошни банкарски услуги?			
8	Дали најмалку едно лице во службата за внатрешна ревизија е овластен ревизор?			
9	Дали лицето кое врши внатрешна ревизија извршува и други задачи?			
10	Дали внатрешната ревизија врши проверка на постапувањето според дадените наоди и препораки?			
11	Дали внатрешната ревизија ги опфаќа и деловните единици на банката (експозитури, филијали и сл.)?			
12	Дали внатрешната ревизија ги опфаќа кредитните посредници на банките?			
13	Дали внатрешната ревизија врши ревизија на друштвата за помошни банкарски услуги и на договорите потпишани помеѓу банката и овие друштва?			

14	Дали внатрешната ревизија изготвува извештаи за внатрешната ревизија, и тоа најмалку во обемот и според динамиката што се предвидени во Законот за банките и подзаконските акти донесени врз основа на овој закон?			
15	Дали внатрешната ревизија ги доставува полугодишниот и годишниот извештај за работењето до надзорниот одбор, управниот одбор и до одборот за ревизија на банката?			
16	Дали внатрешната ревизија веднаш ги известува надзорниот одбор и управниот одбор на банката, доколку во текот на ревизијата утврди непочитување на стандардите за управување со ризиците поради што постои можност за нарушување на ликвидноста или солвентноста на банката?			
17	Дали внатрешната ревизија веднаш го известува надзорниот одбор, доколку во текот на ревизијата утврди дека управниот одбор на банката не ги почитува прописите, општите акти и интерните процедури на банката?			
18	Дали управниот одбор на банката презема мерки за надминување на неправилностите во системите за внатрешна контрола, утврдени при внатрешната ревизија?			
19	Дали одборот за ревизија врши оценување на ефикасноста на внатрешната ревизија?			

Пополнил⁹: _____

Потпис _____

⁹ Се наведува лицето/лицата од друштвото за ревизија кое/кои го пополнило/пополниле прашалникот.

	Корпоративно управување, контрола на усогласеноста на работењето на банката со прописите, останато	ДА	НЕ	Коментар
1	Дали банката има стратегија за управување со ризиците, деловна политика и развоен план, како и финансиски годишни планови?			
2	Дали органите на банката се поставени во согласност со регулативата?			
3	Дали се исполнети критериумите за лицата со посебни права и одговорности?			
4	Дали управниот одбор врши оценување на ефикасноста на лицата со посебни права и одговорности во банката, односно на раководните лица во банката?			
5	Дали надзорниот одбор најмалку еднаш годишно врши оценување на сопствената работа од аспект на поединечните членови и колективно и дали го известува собранието на банката за тоа?			
6	Дали лицето/службата за контрола на усогласеноста на работењето на банката со прописите се самостојни во извршувањето на работите што се во нивна надлежност?			
7	Дали банката има политика за наградување на членовите на управниот одбор, другите лица со посебни права и одговорности кои извршуваат раководна функција и на вработените во банката?			
8	Дали политиката за наградување може да поттикне преземање висок ризик?			
9	Дали лицето/службата за контрола на усогласеноста на работењето на банката со прописите ја извршуваат единствено контролата на усогласеноста на работењето на банката со прописите?			
10	Дали лицето, односно раководителот на службата за контрола на усогласеноста на работењето на банката со прописите поднесува месечен извештај до управниот одбор, односно тримесечен извештај до надзорниот одбор на банката?			
11	Дали постојат соодветни интерни акти за следење на усогласеноста на работењето на банката со прописите?			
12	Дали банката има интерни акти за спречување перење пари?			
13	Дали вработените во банката се запознаени со интерните акти за спречување перење пари и дали тие се применуваат?			
14	Дали банката има интерни акти со кои се обезбедува почитување на законските одредби коишто го регулираат судирот на интереси?			

Пополнил¹⁰: _____

Потпис _____

¹⁰ Се наведува лицето/лицата од друштвото за ревизија кое/кои го пополнило/пополниле прашалникот.

3632.

Врз основа член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и член 23 став 2 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ КОИШТО НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ, МОЖАТ ДА ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО**

1. Во Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 165/11, 46/12, 87/12 и 50/13), по втората реченица од алинеја 7, се додава нов став 2 од точката 2, којшто гласи: „За потребите на оваа точка, земјите коишто се дел од Единствената област за плаќања во евра (СЕПА) се сметаат како единствена земја.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/VIII-2/2014
31 јули 2014 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

3633.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со член 7 став 7 и 10, член 19, 20, 23, 31, 34, 36, 37 и 39 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА**ЗА ПОВРЗУВАЊЕТО СО ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Со оваа одлука се пропишува поврзувањето на субјектите коишто комуницираат електронски со Народната банка (во понатамошниот текст: учесници), односно со информатичкиот систем на Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка).

2. Пристапот до информатичкиот систем на Народната банка е од затворен тип со познат број учесници. Учесници во информатичкиот систем може да бидат:

- банки;
- штедилници;
- брокерски друштва;
- агенти за брз трансфер на пари;
- Министерството за финансии; и
- останати субјекти коишто имаат обврска да комуницираат со Народната банка врз основа на закон или договор.

Оваа одлука не се однесува на субјектите коишто се поврзуваат со информатичкиот систем на Народната банка преку интернет.

3. Одделни изрази употребени во оваа одлука го имаат следново значење:

- „информатички систем на Народната банка“ претставува целокупната информатичка опрема, сите платформи, комуникациски, мрежни системи, компјутери, апликации и податоци содржани во овие системи;

- „корисници“ се лицата кај учесникот коишто имаат корисничка сметка во информатичкиот систем на Народната банка;

- „по правило“ е начелно правило коешто може да не се примени во исклучителни случаи.

4. Со ваквиот начин на поврзување се обезбедуваат сигурност и заштита на информатичкиот систем на Народната банка.

II. НАЧИН НА КОМУНИКАЦИЈА ПРИ ПОВРЗУВАЊЕ СО ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ

5. Административната комуникација на учесникот со информатичкиот систем на Народната банка се врши преку овластено лице (во понатамошниот текст: службеник за администрација) назначено од одговорното лице на учесникот.

6. Учесникот пријавува најмалку двајца службеници за администрација во Народната банка, на образецот за пријава кој е даден во прилогот бр. 1 на оваа одлука и е составен дел на оваа одлука.

Службеници за администрација се овластени лица за потпишување на обрасците коишто се дадени во прилозите и се составен дел на оваа одлука.

7. Комуникацијата помеѓу Народната банка и учесниците во врска со поврзувањето со информатичкиот систем се остварува:

- од учесникот до Народната банка преку Центарот за ИТ-услуги на Народната банка, чиешто податоци за контакти се објавени на интернет-страницата на Народната банка, и

- од Народната банка кон учесникот преку службеникот за администрација, или лица кај учесникот коишто имаат корисничка сметка во системот на Народната банка (во понатамошниот текст: корисници).

8. Обрасците коишто се дадени во прилог на оваа одлука може да се доставуваат до Народната банка во хартиена форма или со електронска порака, при што за потпишување ќе се користи дигиталниот сертификат од јавен издавач на службеникот за администрација, а за шифрирање ќе се користи дигиталниот сертификат кој Народната банка ќе го објави на внатрешниот сервер за комуникација.

Електронската порака мора да ги содржи сите елементи коишто се пропишани на формуларите во прилог.

III. ВРСКИ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ СО ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ НА НАРОДНАТА БАНКА

9. Учесникот, на сопствен трошок, обезбедува електронски комуникациски врски (во понатамошниот текст: врски) преку кои се поврзува со следните пристапни точки на Народната банка:

- главната локација за платни пораки (врска со МИПС);
- главната локација за пробни платни пораки (врска со МИПС-тест);
- главната локација за останатите системи;
- резервната локација за платни пораки (врска со МИПС резервен);
- резервната локација за останатите системи;
- резервната врска со главната локација за платни пораки (врска со МИПС) и
- резервната врска со главната локација за останатите системи.

Резервните врски од алинеите 6 и 7 треба да бидат од различен оператор и да поминуваат низ различни кабелски траси во однос на врските од алинеите 1 и 3, соодветно.

Учесникот е обврзан да ги тестира резервните врски од алинеите 6 и 7 од својата главна локација до главната локација на Народната банка најмалку еднаш во 90 дена. Тестирањето се изведува на барање на учесникот доставено до Народна банка. Ако тестирањето е

завршено успешно, учесникот добива сертификат со датумот на успешното тестирање. Секој учесник, во секое време мора да има валиден сертификат не постар од 90 дена.

10. Во случај на достапност на врските од алинеите 1 и 3 од точка 9 на оваа одлука, резервните врски од алинеите 6 и 7 треба да се активираат во рок од 15 минути, а недостапните врски да се воспостават во најквк можен рок.

Учесникот обезбедува кабелска врска до просториите на Народната банка, самостојно или преку оператор.

Доколку за обезбедување на врските за поврзување со Народната банка учесникот користи услуги од оператор, за тоа треба да има склучено договор со операторот.

Народната банка обезбедува ограничен простор за комуникациска опрема во орман во компјутерската сала со климатизација и постојано напојување со електрична енергија.

Со учесникот кој самостојно обезбедува кабелска врска или со операторот се склучува договор за регулирање на меѓусебните права и обврски за чувањето на комуникациската опрема.

11. Учесникот самостојно, зависно од сопствените потреби за комуникација, го одредува капацитетот на врските (bandwidth) за поврзување со Народната банка, и тој е одговорен за соодветниот капацитет по целата должина на врската. Во случај да има недоволен капацитет на врските за поврзување со информатичкиот систем, Народната банка не гарантира за навремената размена на информациите и последиците од недоволен капацитет.

Учесникот ја надгледува достапноста на врските во текот на работното време и при достапност, презема активности за отстранување на причината за прекилот. Народната банка не одговара за ненавремената размена на податоци во случај на достапност на некоја врска по вина на учесникот или операторот преку кој ја обезбедил врската.

Народната банка обезбедува можност за остварување врска преку ИСДН-линија, додека таа е поддржана од операторите во земјата. Оваа линија може да се користи за обезбедување врски согласно со алинеите 5, 6 и 7 од точката 9 на оваа одлука, само доколку учесникот проценил дека врската има доволен капацитет што му одговара на неговите потреби.

Учесникот може да има и повеќе од наведениот минимален број врски.

Учесниците коишто не учествуваат во системот за порамнување (МИПС) не ги обезбедуваат врските од алинеите 1, 2, 4 и 6 од точка 9 на оваа одлука, а учесниците коишто учествуваат само во системот за порамнување (МИПС) не ги обезбедуваат врските од алинеите 3, 5 и 7 од точка 9 на оваа одлука.

Учесникот е должен да ја извести Народната банка за бројот и капацитетот на врските за поврзување со информатичкиот систем, како и за начинот (самостојно или преку оператор) преку кој ќе се извршат наведениите поврзувања.

12. За воведување нова врска, промена на параметри или исклучување на врската, учесникот доставува правилно пополнета и потпишана пријава за поврзување со Народната банка утврдена како прилог бр. 2, кој е составен дел на оваа одлука.

Учесникот ја поднесува пријавата од став 1 најмалку 45 дена пред терминот за користење на врската.

По исклучок, Народната банка може да одобри започнување со работа во пократок рок, доколку тоа го овозможуваат техничките услови за информатичкиот систем во Народната банка.

13. Народната банка ги доставува адресите на локациите и другите параметри за поврзување на информатичкиот систем на Народната банка, на барање на учесникот.

Промената на параметрите за поврзување ќе биде најавена најмалку шест месеци однапред, освен во итни случаи.

14. Учесниците обезбедуваат врска до сите наведени точки на етернет (ethernet) интерфејс според логичко мрежно адресирање (ИП-адреси) коешто го одредува Народната банка.

15. Поврзувањето со информатичкиот систем е заштитено со техники кои овозможуваат идентификација и авторизација на учесникот, како и шифрирање и проверка на интегритетот на податоците од и кон информатичкиот систем на Народната банка.

16. Во врска со пристапот до информатичкиот систем на Народната банка, Народната банка му доставува детални информации за поврзувањето со информатичкиот систем на учесникот, во рок од 7 (седум) дена од денот на доставување на пријавата за поврзување со Народната банка.

17. Учесникот обезбедува соодветна опрема, која како техника за заштита, треба да ги поддржи стандардните протоколи за заштита, и тоа: протоколот за идентификација, авторизација и проверка за интегритетот на податоците, протоколот за шифрирање на податоците, или протоколи вградени во апликативните решенија на Народната банка коишто обезбедуваат идентификација, авторизација, шифрирање и проверка за интегритетот на податоците. Народната банка ќе ги достави деталите за техничките параметри откако од учесникот ќе го добие формуларот „Пријава за поврзување со информатичкиот систем на Народната банка на Република Македонија“ согласно со прилогот 2.

При поврзување преку ИСДН-линијата, се врши идентификацијата и авторизацијата на корисникот, а доколку комуникацискиот канал ИСДН не е шифриран, треба да се користи шифрирање преку самата апликација (https и сл.). Како дополнителна безбедносна мерка при авторизацијата се применува проверка на повикувачкиот телефонски број.

18. Доколку се јави непредвиден сигурносен проблем, Народната банка го задржува правото да ги промени техниките за заштита, за што го известува учесникот во најкраток можен рок.

19. Наместо кабелска врска, за поврзување со МИПС-системот може да се користи СВИФТ-мрежата (SWIFT), кога се применуваат правилата на СВИФТ.

IV. АВТЕНТИКАЦИЈА И АВТОРИЗАЦИЈА ПРИ ПОВРЗУВАЊЕ СО ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ

20. За автентикација и авторизација при поврзување со системот за порамнување (МИПС) се применуваат Правилата за работа на МИПС објавени на интернет-страницата на Народната банка.

За авторизација при поврзување за останати трансакции, секој учесник назначува соодветен број корисници за кои обезбедува кориснички сметки во информатичкиот систем на Народната банка и сертификати во согласност со апликацијата којашто ја користи секој корисник.

21. Имињата на корисничките сметки на учесникот почнуваат со единствен идентификатор од четири букви.

По правило, како идентификатор се користи институционалниот код од меѓународниот БИК-код (BIC) (четири букви), а доколку учесникот нема таков, тогаш се користи код избран од Народната банка.

По овие 4 (четири) букви, треба да следи еднозначно доделен број од страна на службеникот за администрација кај ученикот составен од четири цифри.

При барање за отворање нова корисничка сметка, службеникот за администрација го формулира името на корисничката сметка на начинот опишан претходно.

Важноста на постоечките кориснички сметки продолжува, а службеникот за администрација е должен да ги потврди.

22. Корисничките сметки мора да бидат заштитени со лозинка.

Лозинката мора да биде сложена и да ги задоволува следниве правила:

- да содржи најмалку осум карактери;
- да не содржи дел од корисничкото име;
- да содржи најмалку три од следниве четири категории карактери: големи букви (А до Z), мали букви (а до z), бројки (0 до 9), специјални (неалфанумерички) карактери (#, %, *, ! и сл.);
- почетната лозинка поставена од Народната банка мора да биде променета при првото најавување на корисникот;
- промена на лозинките на корисничките сметки по период од три месеци од последната промена;
- лозинката мора да има различна вредност пет пати за да може да се стави нова лозинка со иста вредност како некоја од претходните лозинки;
- лозинката не може да се менува повеќе од еднаш дневно;
- лозинките мора да се чуваат во тајност и не смеат да се откриваат на трети лица;
- лозинките можат да бидат запишани на хартија само доколку се ставени во соодветен плик и се чуваат на безбедно место.
- лозинките мора да се променат кога постои ризик од загрозување на лозинката или системот; и
- лозинките може да се чуваат во електронска форма доколку таа е кодирана.

23. Корисникот има можност да одбере и да ја измени сопствената лозинка без помош на Народната банка согласно со Упатството за измена на кориснички лозинки објавено на внатрешниот сервер за комуникација.

Народната банка има воспоставено автоматизирано заклучување на корисничката сметка ако во период од 30 минути има три неуспешни обиди за пријавување.

Во случај на три неуспешни обиди за пријавување, корисникот се јавува во Центарот за ИТ-услуги на Народната банка и бара отклучување на неговата корисничка сметка.

Народната банка може да побара доказ за верификување на идентитетот или во случај на сомневање, да побара одобрување од службеникот за администрација на учесникот.

24. Учесникот е должен да обезбеди автоматско заклучување на секоја работна станица која се поврзува на информатичкиот систем на Народната банка по петнаесет минутна неактивност.

25. Учесникот ги доставува барањата за отворање, затворање и промени на корисничка сметка, согласно образецот утврден со прилогот бр. 3 кој е составен дел на оваа одлука.

Почетната лозинката за корисничката сметка ја доставува самиот корисник, ја затвора во плик или шифрирана електронска порака и преку службеникот за администрација ја доставува во Народната банка заедно со образецот од став 1 на оваа точка.

26. Учесникот е должен да ја извести Народната банка за секоја промена на податоците за корисниците кај учесникот и нивните привилегии.

Учесникот е должен навремено да побара од Народната банка доделување, промена или бришење на привилегиите на корисничките сметки согласно со потребите и обврските на учесникот.

Барањето од став 2 се доставува согласно со образецот за промена на привилегиите утврден со прилогот бр. 4 кој е составен дел на оваа одлука.

27. Народната банка ги обработува сите примени барања од точка 26 во рок од 2 (два) работни дена од денот на нивното доставување до Народната банка.

28. Привилегиите ги одобрува сопственикот на апликацијата во рамки на Народната банка доколку е запазен принципот „потребно е да знае“, а во спротивно се одбиваат.

29. Известувањето за корисничките сметки на вработените кај учесникот во информатичкиот систем на Народната банка, менувањето на нивната лозинка, или менувањето на нивните привилегии страна на Народната банка се извршува преку службениците за администрација.

Сите барања за промени во корисничките сметки, лозинки и привилегии мора да бидат потпишани од овластен службеник за администрација, или директно од лицата овластени да го застапуваат учесникот.

30. Службеникот за администрација кај учесникот е должен да води регистар на одобрени привилегии по кориснички сметки и квартално да го ревидира дали се потребни одобрените привилегии во рамки на учесникот и ако не се потребни, да ја извести Народната банка.

31. Доколку некоја корисничка сметка не се користи подолго од дванаесет месеци, Народната банка ја блокира.

За деблокирање на корисничка сметка, учесникот доставува барање за повторно активирање на корисничка сметка.

32. За користење на специфични апликации во рамки на информатичкиот систем, Народната банка може да има дополнителни барања пропишани со упатството за апликацијата.

Упатствата се поставени на серверот за комуникација со Народната банка.

Учесникот се обврзува дека во информатичкиот систем на Народната банка ќе работи совесно и согласно со корисничките упатства за апликациите.

33. За користење на апликациите се употребуваат дигитални сертификати издадени од јавни издавачи на сертификати во Република Македонија, како и постоечките дигитални сертификати коишто се издаваат согласно со Договорот за поседување дигитални сертификати и Правилникот за дигитални сертификати објавени на интернет-страницата на Народната банка.

Народната банка ги известува учесниците за датумот на кој престанува да издава сертификати согласно со Договорот за поседување дигитални сертификати и Правилникот за дигитални сертификати, најмалку 3 (три) месеци однапред.

V. ДОСТАПНОСТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ НА НАРОДНАТА БАНКА

34. Информатичкиот систем на Народната банка им е достапен на учесниците во сите работни денови кога работи системот за порамнување на Народната банка (МИПС).

35. Информатичкиот систем на Народната банка им е достапен на учесниците во работно време од 09.00 до 16.00 часот, освен системот за порамнување (МИПС), кој работи по работното време утврдено во Правилата за работа на МИПС.

36. Користењето на системите е возможно надвор од работното време и работните денови, но без поддршка од Народната банка. За евентуални проблеми по работното време, Народната банка обезбедува поддршка наредниот работен ден. По исклучок, не е возможно користење на продукцискиот МИПС-систем надвор од работното време.

Рокот за пренесување на податоците поединечно се одредува во зависност од апликацијата што се користи.

Доколку има зададен краен рок, се подразбира до 16 часот во тој ден, а по 16 часот се подразбира наредниот ден.

37. Народна банка го задржува правото да го прекине работењето на информатичкиот систем заради:

- неопходна техничка интервенција или одржување;
- извршување промени во системот;
- надградба на системот;
- постапување во согласност со закон.

За евентуалниот прекин на работењето, Народната банка го известува службеникот за администрација преку електронска порака на адресата за електронска пошта наведена во пријавата.

Доколку Народната банка го прекине работењето на денот кој им е зададен како краен рок за учесниците, периодот во кој трае прекинет ќе биде надоместен со соодветно продолжување на работното време по 16 часот.

VI. СИГУРНОСТ НА СИСТЕМИТЕ НА ПРИСТАПУВАЊЕ НА УЧЕСНИКОТ

38. Учесникот е одговорен за сигурноста на системи преку кои пристапува до Народната банка.

Учесникот безусловно се обврзува:

- да ја известува Народната банка за секој проблем во врска со услугите што ги користи при работа со апликациите;

- да соработува со Народната банка во врска со испитувањето, утврдувањето и разрешувањето на евентуалниот проблем;

- да се придржува на инструкциите коишто ги добива од овластените лица во Народната банка;

- веднаш да ги исправи евентуалните грешки коишто може да се појават во текот на работењето, а кои се во негова одговорност;

- да одговори исправно и брзо на секоја процедура на исправка на грешки или на мерки коишто ги преземаат овластените лица во Народна банка за да се отстранат евентуален проблем во врска со обезбедувањето на услугите што ги овозможува системот на Народна банка;

- да ги извести одговорните лица во Народната банка ако се сомнева дека е нарушена сигурноста или забележи други недостатоци за безбедноста на системот или некоја од апликациите коишто ги користи;

- веднаш да ги извести одговорните лица во Народна банка ако стане свесен за некакви неавторизирани активности кон системот на Народна банка; и

- да обезбеди секој негов вработен да ја користи исклучиво сопствената корисничка сметка и лозинка.

39. Учесникот е должен да пристапува до информатичкиот систем на Народната банка преку посебен мрежен сегмент наменет за врска со Народната банка, одделен со мрежна бариера (firewall).

Мрежниот сегмент не смее да има директна врска со јавните мрежи, а доколку има врска до други затворени (приватни мрежи), сообраќајот да биде изолиран во однос на комуникацијата со Народната банка.

40. Учесникот треба да пристапува до информатичкиот систем само согласно со упатствата за употреба на Народната банка.

Учесникот не смее да користи друг софтвер за пристап до информациите во информатичкиот систем на Народната банка ако тоа не е предвидено во упатствата за употреба.

Учесникот треба да пристапува само до оние ресурси и информации за кои му е доделено правото на пристап.

41. При користењето на информатичкиот систем на Народната банка се забранува:

- нарушување на сигурноста на информатичкиот систем на Народната банка и на другите учесници, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: пристапот до податоците, серверите, или корисничките сметки за кои не се овластени;

- заобиколување на корисничката автентикација на кој било уред или прислушување на мрежниот сообраќај;

- предизвикување прекин на работењето на информатичките систем на Народната банка и на другите учесници;

- воведување злонамерен код;

- скенирање порти или други проверки на безбедноста на мрежата, освен ако за тоа немаат посебно писмено одобрување од Народната банка.

42. Сите информации коишто се внесени или создадени во информатичкиот систем на Народната банка претставуваат сопственост на Народната банка.

Пристапот на учесниците во информатичкиот систем на Народната банка се евидентира (логира), при што најмалку се запишуваат името на корисничката сметка, времето за пристап и ИП-адресата од каде што е извршен пристапот.

VII. ОБУКА НА КОРИСНИЦИТЕ ЗА ПОВРЗУВАЊЕТО ВО ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ

43. Народната банка го обучува службеникот за администрација за поврзување во информатичкиот систем на Народната банка при неговото назначување.

Ако кај учесникот се промени службеникот за администрација, Народната банка спроведува обука на новиот службеник за администрација.

44. Службеникот за администрација е должен да ги обучи другите вработени кај учесникот коишто пристапуваат во информатичкиот систем на Народната банка.

Со обуката, корисниците треба да се запознаат со начинот на работење на информатичкиот систем, но треба да имаат и други технички и безбедносни обуки, соодветни на обврските на корисниците при поврзувањето со информатичкиот систем на Народната банка.

Кога на корисникот му се менуваат привилегиите во информатичкиот систем на Народната банка, службеникот за администрација треба да ја процени неговата потреба од обука за поврзувањето што ќе го користи и да изврши дополнителна обука, доколку е потребно.

За извршените обуки од став 1 и 2, службеникот за администрација ја известува Народната банка со електронска порака.

VIII. ПОВРЗУВАЊЕ СО ИНФОРМАТИЧКИОТ СИСТЕМ НА РЕЗЕРВНАТА ЛОКАЦИЈА НА НАРОДНАТА БАНКА

45. На барање на Народната банка, учесникот се обврзува во рок од 2 (два) часа да ја активира врската од својата главна локација со резервната локација на Народната банка.

46. Доколку учесникот е обврзан да има резервна локација, тогаш треба да има изработен план за непрекинато во работењето при поврзувањето со Народната банка, според кој ќе може да реагира на:

- достапност на главната локација на учесникот, при што учесникот треба да оствари врска од својата резервна локација со главната локација на Народната банка; и

- достапност на главните локации на учесникот и Народната банка, при што учесникот треба да оствари врска од својата резервна локација со резервната локација на Народната банка.

47. На барање на учесникот, Народната банка му овозможува на учесникот пробно поврзување од неговата резервна локација на системите за тестирање на Народната банка во работното време на Народната банка, со најава од најмалку 5 (пет) работни дена.

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

48. Оваа одлука влегува во сила 8 (осум) дена од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

49. Учесниците се должни да се усогласат со одредбите на оваа одлука најдоцна до 31 декември 2014 година.

О. бр. 02-15/VIII-3/2014
31 јули 2014 година
Скопје

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

Прилог бр. 1

**Пријава на службеник за администрација
во информатичкиот систем на Народната банка**

Учесник: _____

1. Име и презиме: _____
2. Работно место: _____
3. Телефонски број за контакт: _____
4. Адреса за контакт по електронска пошта: _____

Примерок од потписот на службеникот за администрација,

Прилог на медиум (по избор):

- дигитален сертификат издаден од јавен издавач на име на службеникот за сертификација

Лице овластено да го застапува учесникот,

Потпис

Прилог бр. 2**Пријава за поврзување
со информатичкиот систем
на Народната банка на Република Македонија****Учесник:** _____**Тип на пријава:**

1. Нова врска
2. Измена во постоечка врска
3. Исклучување на врска

(заокружи едно)

Тип на врска:

1. Главна локација за платни пораки (врска со МИПС)
2. Главна локација за пробни платни пораки (врска со МИПС-тест)
3. Главна локација за останати трансакции
4. Резервна локација за платни пораки (врска со МИПС резервен)
5. Резервна локација за останати трансакции
6. Резервна врска со главната локација за платни пораки (врска со МИПС)
7. Резервна врска со главната локација за останати трансакции

(заокружи едно)

Назив на операторот (ако има): _____**Капацитет на линијата:** _____**Податоци на линијата за поврзување (ИП-адреса за транспорт, ИСДН-број, итн.):** _____
_____**Тип на рутер кај учесникот:** _____**Лице овластено да го застапува учесникот,**

Потпис

Прилог бр. 3

**Барање за корисничка сметка
во информатичкиот систем
на Народната банка на Република Македонија**

Учесник: _____

Тип на барање:

1. Нова корисничка сметка
2. Промена на податоците за постоечката корисничка сметка
3. Затворање на корисничката сметка

(заокружи само едно)

Име и презиме на корисникот кој ќе ја користи корисничката сметка:

Телефонски број: _____

Електронска адреса: _____

Име на корисничка сметка: _____

(согласно со правилата од точка 8)

Во прилог е доставен затворен плик со лозинка позната само на корисникот.

Лице овластено да го застапува учесникот,

Потпис

Прилог бр. 4

**Барање за промена на привилегиите
на корисничката сметка во информатичкиот систем
на Народната банка на Република Македонија**

Учесник: _____

Тип на барање:

1. Нова привилегија на постоечката корисничка сметка
2. Промена на привилегиите на постоечката корисничка сметка
3. Одземање на привилегија на постоечката корисничка сметка

(заокружи само едно)

Постоечка корисничка сметка: _____

Име на апликација: _____

Тип на привилегија: _____

Образложение: _____

Лице овластено да го застапува учесникот,

Потпис

3634.

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 71 став 2 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за единствената тарифа на надоместоките за услугите што ги врши Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/12, 50/13, 63/13 и 121/13), глава IV се менува и гласи:

„IV. РАБОТИ НА ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

Тарифен број	Вид на работа	Висина на надоместокот
10. Еднократни трошоци за приклучување и тестирање		
10.1	Еднократни трошоци за приклучување и тестирање според начинот број 1	50.000 денари
10.2	Еднократни трошоци за приклучување и тестирање според начинот број 2	50.000 денари
11. Еднократни трошоци за индиректно учество		
11.1	Еднократни трошоци за индиректно учество според начинот на пренесување број 1	10.000 денари
11.2	Еднократни трошоци за индиректно учество според начинот на пренесување број 2	10.000 денари
12. Промена на начинот на пренесување на поракки во МИПС		
12.1	Промена на начинот на пренесување број 1	2.000 денари
12.2	Промена на начинот на пренесување број 2	2.000 денари
13. Месечно членство		
13.1	Месечно членство за носител на платен промет според начинот на пренесување број 1	72.000 денари
	Месечно членство за носител на платен промет според начинот на пренесување број 2	36.000 денари
13.2	Месечно членство за клириншка кука	Без надоместок
13.3	Месечно членство за останати директни учесници кои вршат плаќања според начинот на пренесување број 1	24.000 денари
	Месечно членство за останати директни учесници кои вршат плаќања според начинот на пренесување број 2	12.000 денари
13.4	Месечно членство за останати директни учесници кои не вршат плаќања	3.000 денари

14. Единици за пресметка

Односот налози за плаќање/единици за пресметка е следниов:

- за периодот до 14:00 часот, еден налог за плаќање е една единица за пресметка,
- за периодот од 14:00 часот до 15:00 часот, еден налог за плаќање е две единици за пресметка,
- за периодот од 15:00 часот до 16:00 часот, еден налог - за плаќање е пет единици - за пресметка,
- за периодот по 16:00 часот, еден налог за плаќање е десет единици за пресметка.

Како време на прием на налогот за плаќање се смета:

- за начинот број 1, кога СВИФТ го доставил налогот за плаќање во МИПС,
- за начинот број 2, кога МИПС го потврдил приемот на налогот за плаќање со потврда.

Во случај плаќањето да застане во редот на чекање, тогаш се зема времето кога е извршено порамнувањето на плаќањето. Како единствено валидно време се смета времето на МИПС. Сите други времиња на локалните компјутери на учесниците не се релевантни за пресметка. Периодите на прием ги вклучуваат и завршните времиња.

Ако носителот на платниот промет има помал број единици за плаќање од минималниот пропишан број единици за плаќање, тогаш му се наплатува минималниот пропишан број единици за плаќање.

Се пропишува минималниот број единици за плаќање да биде еднаков на бројот на сметките на правни лица пријавени во ЕРТС од страна на носителот на платниот промет на крајот на последниот ден во месецот за кој се врши наплата.

За првите 1.000 единици за пресметка во месецот според начинот на пренесување број 1 12 денари по единица за пресметка

За првите 1.000 единици за пресметка во месецот според начинот на пренесување број 2 6 денари по единица за пресметка

14.3	За следните 5.000 единици за пресметка во месецот според начинот на пренесување број 1	9 денари по единица за пресметка	15.8	За пратена порака МТ985 според начинот на пренесување број 2	5 денари
14.4	За следните 5.000 единици за пресметка во месецот според начинот на пренесување број 2	5 денари по единица за пресметка	15.9	За пратени пораки МТ999 и МТ199 според начинот на пренесување број 1	10 денари
14.5	За следните неограничен број единици за пресметка според начинот на пренесување број 1	7 денари по единица за пресметка	15.10	За пратени пораки МТ999 и МТ199 според начинот на пренесување број 2	5 денари
14.6	За следните неограничен број единици за пресметка според начинот на пренесување број 2	4 денари по единица за пресметка	15.11	За пратени пораки МТ999 до сите учесници според начинот на пренесување број 1	800 денари
14.7	За налози за плаќање во корист на трезорската сметка и сметката на Народната банка за редовно работење, без разлика на бројот единици за пресметка (овие единици за пресметка не влегуваат во вкупниот збир) според начинот на пренесување број 1	7 денари по единица за пресметка	15.12	За пратени пораки МТ999 до сите учесници според начинот на пренесување број 2	750 денари
14.8	За налози за плаќање во корист на трезорската сметка и сметката на Народната банка за редовно работење, без разлика на бројот на единици за пресметка (овие единици за пресметка не влегуваат во вкупниот збир) според начинот на пренесување број 2	4 денари по единица за пресметка	16. Месечни цени на примените пораки		
14.9	За налози за плаќање на товар на сметката на клириншката институција, без разлика на бројот трансакции според начинот на пренесување број 1	7 денари по единица за пресметка	16.1	За прием на пораки МТ900 според начинот на пренесување број 1	Без надоместок
14.10	За налози за плаќање на товар на сметката на клириншката институција, без разлика на бројот трансакции според начинот на пренесување број 2	Без надоместок	16.2	За прием на пораки МТ900 според начинот на пренесување број 2	Без надоместок
15.1	За пратена порака МТn92 според начинот на пренесување број 1	15 денари	16.3	За прием на пораки МТ910 според начинот на пренесување број 1	10 денари
15.2	За пратена порака МТn92 според начинот на пренесување број 2	5 денари	16.4	За прием на пораки МТ910 според начинот на пренесување број 2	5 денари
15.3	За пратена порака МТn95 според начинот на пренесување број 1	15 денари	16.5	За прием на пораки МТ942 според начинот на пренесување број 1	10 денари
15.4	За пратена порака МТn95 според начинот на пренесување број 2	5 денари	16.6	За прием на пораки МТ942 според начинот на пренесување број 2	5 денари
15.5	За пратена порака МТ920 според начинот на пренесување број 1	15 денари	16.7	За прием на пораки МТ940 според начинот на пренесување број 1	15 денари
15.6	За пратена порака МТ920 според начинот на пренесување број 2	5 денари	16.8	За прием на пораки МТ940 според начинот на пренесување број 2	5 денари
15.7	За пратена порака МТ985 според начинот на пренесување број 1	15 денари	17. Други услуги во платниот промет		
			17.1	Неизвршено тестирање на ИСДН-линија (за секој започнат ден по истекот на времето за проверка на линијата) според начинот на пренесување број 2	1.000 денари
			17.2	Продолжување на работното време на барање на учесник	600 денари за минута за продолжување до 60 минути; 1.200 денари за минута за продолжување над 60 минути, со исклучок на последниот работен ден во годината кога не се наплаќа надомест за продолжување на работното време над 60 минути

17.3	Внесување налози од пренослив меѓуим на учесникот (налозите се тарифираат како да пристигнале на начинот на пренесување број 2)	1.000 денари	17.11	Преписи од архивите со плаќања	50 денари по страница, но не помалку од 500 денари по барање
17.4	Обработка на налог на хартија Налозите на хартија се признаат најдоцна до 14:00 часот во тековниот работен ден. По исклучок, од секој учесник може да се признаат најмногу пет (5) налози на хартија на товар на неговата сметка по овој термин, но најдоцна триесет (30) минути пред затворањето на МИПС.	1.000 денари	17.12	Дополнително доставување извод на хартија	50 денари по извод
17.5	Обработка на налог за хартија на товар на сметка за задолжителна резерва	Без надоместок	18.1	18. Издавање потврда за состојбата на сметката За еден (1) ден	200 денари
17.6	Обработка на налог на хартија на товар на туга сметка согласно со закон	1 процент од износот на налогот, но не помалку од 5.000 денари, а се наплатува од сметката од којашто се врши задолжувањето	18.2	За период до пет (5) дена	400 денари
17.7	Обработка на решение за присилна наплата	100 денари за секој износ за кој се пресметува камата (минимум за една спецификација за налози за присилна наплата е 1.500 денари) и се наплатуваат од сметката од којашто се врши задолжувањето	18.3	За период до триесет (30) дена	600 денари
17.8	Внесување налози за присилна наплата во платниот систем	50 денари за еден налог, се наплатуваат од сметката од којашто се врши задолжувањето	18.4	За период до шеесет (60) дена	1.000 денари
17.9	Известување за пресметка на камата врз основа на решение за присилна наплата	500 денари за еден износ	18.5	За период над шеесет (60) дена	1.000 денари за периодот до шеесет (60) дена и 10 денари за секој нареден ден
17.10	Надомест за враќање налог за присилна наплата на извршител поради неправилно пополнување согласно со важечките прописи. Надоместокот од потточка 17.10 се наплатува од извршителот на почетокот на месецот врз основа на фактура за претходниот месец, во рок од осум дена од денот на издавањето.	1.000 денари	19.1	19. Надомест за водење сметка врз основа на долговен промет на сметка За долговен промет остварен од сметка на носител на платен промет со МТ103 или МТ202 По исклучок на ставот 1 од оваа точка, надоместот за водење сметка врз основа на долговен промет остварен од сметка на носител на платен промет со МТ103 или МТ202 изнесува: - за меѓубанкарско тргување на пазарот на депозити со рочност преку ноќ; - за пласирање средства во расположливи депозити преку ноќ кај Народната банка; - за тргување со хартии од вредност (дефинитивни и репо-трансакции) на пазарите преку шалтер помеѓу пазарните учесници, со исклучок на трансакциите поврзани со монетарните инструменти на Народната банка.	0,006% 0,002% 0,0005% 0%
			19.2	За долговен промет остварен од сметка на носител на платен промет со МТ204 Наплатата се врши на почетокот на секој месец за претходниот месец.“	0,032 %
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.					
Потточката 17.10 ќе започне да се применува од 1 октомври 2014 година.					
О. бр. 02-15/VIII-4/2014 31 јули 2014 година Скопје				Гувернер и претседавач на Советот на Народната банка на Република Македонија, Димитар Богов, с.р.	

3635.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНА ПАРА ЗА
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек 3550 (триил-јадипетстотиниипедесет) парчиња од кованата пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Вага“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели, О бр. 02-15/VII-3/2014 од 3 јули 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/14).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 15 август 2014 година.

3. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

О. бр. 02-15/VIII-8/2014
31 јули 2014 година
Скопје

3636.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК
НА КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИОНЕРСКИ
ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек 3550 (триил-јадипетстотиниипедесет) парчиња од кованата пара за колекционерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име „Скорпија“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели, О бр. 02-15/VII-4/2014 од 3 јули 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/14).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 15 август 2014 година.

3. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Гувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

О. бр. 02-15/VIII-9/2014
31 јули 2014 година
Скопје

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

3637.

Врз основа на член 57 став (1) алинеа 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

НАРЕДБА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И
КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВ-
СТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ
КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИТЕ ИЛИ
ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
ВО 2014 ГОДИНА

Член 1

Во Наредбата за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/14 и 59/14), по членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи:

“Член 3-а

(1) Операторите со храна од животинско потекло треба да ги испитуваат сите производи од животинско потекло во лаборатории со акредитирани методи за испитување на *Listeria monocytogenes* за исполнување на посебните барања за безбедност на храната на *Listeria monocytogenes* по однос на микробиолошките критериуми согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храна.

(2) Операторите со храна не треба да ставаат во промет производи од животинско потекло пред добивање на задоволителен лабораториски наод за испитаните мостри. “

Член 2

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-5557/1
31 јули 2014 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

3638.

Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА КЛАСИЧНА ЧУМА КАЈ СВИЊИТЕ(*)

Член 1

Во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/12), во членот 2 став (2) по точката 16) се додаваат четири нови точки 17, 18, 19 и 20 кои гласат:

„17) „сомнително одгледувалиште“ е секое одгледувалиште во кое се чуваат една или повеќе свињи за кои постои сомнеж дека се заразени од вирусот на класична чума кај свињите, или одгледувалиште во кое свињите биле во контакт согласно член 2 од овој правилник;

18) „лажно позитивна“ е секоја свиња која е серопозитивна на серолошкиот тест за откривање на класична чума кај свињите, но која никогаш не била во контакт со вирусот на болеста ниту е заразена од други свињи кои биле во контакт со неа;

19) „епидемиолошка поединица“ или „поединица“ е објект, место или земјиште во непосредна близина, каде што групи на свињи кои припаѓаат на едно одгледувалиште се често во директен или индиректен контакт едни со други, но кои се чуваат одвоено од другите свињи на истото одгледувалиште и

20) „свињи во контакт“ се свињи кои, во текот на предходните 21 ден, биле во непосреден контакт со една или повеќе свињи за кои се сомнева дека се заразени од вирусот на класична чума кај свињите.“

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Комисијата од 1 февруари 2002 година за одобрување на дијагностички прирачник за утврдување на дијагностички постапки, методи за земање на примероци и критериуми за оценка на лабораториските тестови за потврдување на класичната свинска чума (2002/106/E3) со Celex бр. 32002D0106.

Член 2

Во членот 17 во ставот (1) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите „даден во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник“.

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5) кои гласат:

„(4) За дијагностичко испитување на класична чума кај свињите Националната референтна лабораторија користи лабораториски тестови дадени во дијагностичкиот прирачник за класична чума кај свињите од Прилог 6 на овој правилник или може да користи различни тестови, доколку чувствителноста и специфичноста на тестовите е еквивалентна со тестовите дадени во дијагностичкиот прирачник за класична чума кај свињите од Прилог 6 на овој правилник.

(5) Чувствителноста и специфичноста на тестовите од став (4) на овој член се оценува преку периодични компаративни тестови организирани од страна на референтната лабораторија за класична чума кај свињите во ЕУ.“

Ставот (4) станува став (6).

Член 3

По членот 17 се додава нов член 17-а, кој гласи:

„Член 17-а

(1) Потврдата на присуство на класична чума кај свињите се прави врз основа на:

1) утврдување на клинички знаци и постмортални промени на класична чума кај свињите;

2) утврдување на антиген или геном на вирусот во примероци од ткива, органи, крв или екскрети од свињи и

3) реакција на специфични антитела на примероци од крв.

(2) Потврдата на присуство на класична чума кај свињите се врши во согласност со постапките и методите за земање на примероци и критериумите за оценка на резултатите од лабораториските тестови дадени во дијагностичкиот прирачник за класична чума кај свињите од Прилог 6 на овој правилник.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-4297/5
9 јули 2014 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 6

ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРИРАЧНИК ЗА КЛАСИЧНА ЧУМА КАЈ СВИЊИТЕ**I Глава: Општи карактеристики, цели и поими**

1. Со цел да се обезбеди еднаквост на дијагностичките постапки на класична чума кај свињите, со овој прирачник се утврдуваат:
 - а) насоки и минимални барања во однос на дијагностичките постапки, методите за земање на примероци и критериумите за оценка на резултатите од клиничките прегледи, прегледите кои се прават постмортем и лабораториските тестови со цел правилно дијагностицирање на класична чума кај свињите (бројот на примероци за лабораториско тестирање ќе се одреди, во зависност од чувствителноста на тестовите. Ако чувствителноста на тестот не е многу висока, ќе се користи број на животни поголем од оној во прирачникот);
 - б) минимални барања во однос на транспортот на примероците, биосигурноста и стандардите за квалитет кои треба да ги исполнат дијагностичките лаборатории на класична чума кај свињите;
 - в) лабораториските тестови кои се вршат за дијагностицирање на класична чума кај свињите и лабораториски техники кои треба да се користат за генетската типизација на изолати на вирусот на класична чума кај свињите.
2. Овој прирачник е наменет за контрола и надзор на класична чума кај свињите, ги нагласува принципите и примената на тестовите, дава насока за толкување на резултати и не содржи детални описи на лабораториските техники.

II Глава: Опис на класична чума кај свињите со диференцијална дијагноза

A. Етиологија

1. Болеста Класична чума кај свињите е предизвикана од обвиец РНК вирус, кој припаѓа на родот Pestivirus од семејството Flaviviridae. Овој вирус е во врска со Pestivirus на преживари, одговорен е за говедската вирусна дијафеа (BVDV) и гранична болест (BDV), и има сериозни дијагностички последици, бидејќи се добиваат вкрстени реакции кои можат да доведат до лажно позитивни резултати од лабораториските тестови.
2. Вирусот на класична чума кај свињите е релативно стабилен во екскрети од инфицирани свињи, во трупови на свињи, во свежо свинско месо и во некои производи од свинско месо. Тој се инактивира лесно со детергенти, липиди растворувачи, протеази и обични дезинфективни средства.
3. Инфекцијата се пренесува по ороназален пат, преку директен или индиректен контакт со заразени свињи или преку јадење на контаминирана храна за животни. Во области со висока густина на свињи, вирусот се шири лесно од едно на друго одгледувалиште. Болеста може да се пренесе и преку семе од заразени нерези.
4. Периодот на инкубација кај животните индивидуално варира од една недела до десет дена. Во зависност од условите на држење на животните клиничките симптоми можат да се појават и станат видливи во одгледувалиштето од две до четири недели по внесувањето на вирусот на одгледувалиштето или дури и подолго особено во случај кај возрасни свињи или во случај на инфекција предизвикана од слабо-вирулентен сој на вирусот.
5. Класична чума кај свињите манифестира променливи клинички знаци и може да се замени со многу други болести. Изразеноста на симптомите зависи главно од возраста на животното и од вирулентноста на вирусот. Младите животни имаат поинтензивно изразени клинички симптоми. Кај постарите свињи инфекцијата е често со слабо изразени симптоми или субклиничка слика.
6. Класична чума кај свињите може да се развива во акутна, хронична и пренатална форма.

Б. Акутна форма

1. Акутната форма на класична чума кај свињите најчесто се развива кај прасињата одбиени од цицање и товните свињи. Првите симптоми се анорексија, летаргија, треска, коњуктивитис, оток на лимфни јазли, респираторни симптоми и констипација проследена со дијафеа.

Типични хеморагии на кожата се забележуваат на увото, опашката, абдоменот и внатрешната страна на нозете за време на втората и третата недела по

инфекцијата па се до угинување на животното. Невролошките симптоми се манифестираат со нестабилно одење на задните нозе, некоординирани движења и конвулзии.

Константно присутен клинички симптом е треска повисока од 40 °C, која кај возрасните свињи не надминува 39,5 °C.

2. Вирусот на класична чума кај свињите предизвикува леукопенија и имуносупресија, што често доведува до секундарни инфекции од интестинален или респираторен тип. Симптомите на секундарните инфекции можат да ги сокријат или изменат повеќето типични знаци на класична чума кај свињите.

Угинување на животното обично настапува во рок од еден месец. Кај возрасните приплодни животни кои не манифестираат тешки клинички знаци можно е оздравување најчесто како резултат на создавање на антитела. Антителата на класична чума кај свињите се забележливи од втората до третата недела по инфекцијата.

3. Патолошките промени на постморталниот преглед се наоѓаат најчесто во лимфните јазли и во бубрезите. Лимфните јазли се отечени, едематозни и хеморагични. Хеморагиите на бубрезите варираат, по големина, од едвај видливи петехии до ехимози. Слични хеморагии можат да се забележат во мочниот меур, гркланот, епиглотисот и срцето, а понекогаш може да ги зафати серозните мембрани на абдоменот и градниот кош. Често е присутен негноен енцефалитис. Можат да бидат присутни исто така и лезии кои се резултат на секундарни инфекции. Инфарктите во слезинката се сметаат за патогномонични лезии за класична чума кај свињите но се доста ретки.

4. Акутната форма на африканската чума кај свињите обично доведува до клиничка и патолошка слика многу слична со онаа на класична чума кај свињите. Кога се присутни хеморагиите на кожата и ушите, истите се лесно видливи и доведуваат до сомневање за присуството на класична чума кај свињите или акутната африканска чума кај свињите.

Други болести кои имаат сличен тек со акутниот облик на класична чума кај свињите се:

- Еризипел- Црвен ветер,
- репродуктивен и респираторен синдром кај свињите,
- труење со кумарин,
- хеморагична пурпура,
- мултисистемски синдром кој се јавува после одбивање од доење,
- синдром на дерматит кај свињите и нефропатија,
- инфекција со салмонела или пастерела, или
- кој било друг ентеритичен или респираторен синдром придружен со треска, кој не реагира на антибиотска терапија.

5. Вирусот на класична чума кај свињите се излачува преку плунката, урината и

изметот, од моментот на појавата на клиничките знаци па се до угинување на животното. Вирусот се пренесува и со семе од нерези.

В. Хронична форма

1. Хронична форма на инфекцијата се јавува кога свињите не се во можност да развијат ефикасен имунолошки одговор против вирусот на класична чума кај свињите. Почетните симптоми на хроничната инфекција се слични на оние на акутната инфекција. Подоцна преовладуваат нетипичните симптоми, како наизменична треска, хроничен ентеритис и кахексија. Типичните хеморагии на кожата се отсутни.

Свињите кои се заразени може да покажат клинички знаци на болеста два или три месеци пред угинување на животното. Вирусот постојано се излучува, од моментот на појавата на клиничките знаци па се до угинување на животното. Антителата може повремено да се пронајдат во примероци од серум.

2. Патолошките промени се помалку типични, а хеморагиите во органите и сериозни мембрани се отсутни. Кај животните со хронична дијареа, вообичаени се некротични лезии на илеум, илео-цекалната валвула и ректумот.
3. Диференцијалната дијагноза треба да биде поставена во однос на многу други болести бидејќи клиничките знаци на хроничната форма на класична чума кај свињите се нетипични. Зголемената телесна температура не е секогаш присутна кај секое животно, но во едно заразено одгледувалиште се забележува треска барем кај неколку свињи.

Г. Пренатална форма на болеста

1. Вирусот на класична чума кај свињите кај гравидни свињи се пренесува преку плацентата и може да се заразат фетусите, а кај маторицата болеста често е на субклиничко ниво.

Исходот од трансплацентарната инфекција на фетусите во голема мера зависи од стадиумот на гравидност и вирулентноста на патогениот предизвикувач. Инфекцијата во текот на раната гравидност може да резултира со абортуси и мртвородени, мумификација и малформации на плодот. Сето ова води до намалување на стапката на плодност во одгледувалиштето.

Во случај на инфекција кај маторицата пред деведесеттиот ден од гравидноста, се раѓаат прасињата во состојба на постојана виремија кои се клинички нормални по раѓањето и можат да преживеат неколку месеци. По раѓањето ваквите прасиња се карактеризираат со недоволен раст, зголемена смртност и повремено конгенитален тремор. Овој тек на болеста може да се опише како „доцен почеток на класична чума кај свињите“. Вака инфицираните прасиња придонесуваат за ширењето на болеста и

постојаноста на вирусот во одгледувалиштето. Вирусот од овие прасиња се лачи се до угинување на животните.

2. Оваа форма на класична чума кај свињите тешко може да се открие во одгледувалиштето бидејќи болеста има мирен тек и може да се замени со друга патолошка состојба. Абортуси и намалена плодност освен при класична чума кај свињите може да биде предизвикана, и при:

- инфекција со парвовирус,
- репродуктивен и респираторен синдром кај свињи (ПРРС),
- лептоспироза и
- Аујецку.

Во однос на патолошките промени абортусите предизвикани од класична чума кај свињите не се разликуваат од абортусите предизвикани од други патогени предизвикувачи.

Во случај на сомневање на инфективна болест на репродуктивниот тракт, треба веднаш да се испита на присуство на вирусот на класична чума кај свињите, особено на одгледувалишта за кои се смета дека се „изложени на ризик“ (односно одгледувалишта се сместени во областите во кои класична чума кај свињите се појавува во популацијата на диви свињи) и во секој случај кога се исклучуваат повеќе заеднички инфективни болести на репродуктивниот тракт.

III Глава

Критериуми за прогласување на едно одгледувалиште како сомнително на класична чума кај свињите

Едно одгледувалиште може да се смета за „сомнително одгледувалиште“ врз основа на:

а) клинички и патолошки промени кај свињите:

- треска со зголемување на морбидитетот и морталитетот,
- треска со хеморагичен синдром,
- треска со невролошки симптоми,
- треска од непознато потекло без промена во здравствениот статус по третман со антибиотици,
- абортуси и зголемени проблеми со концепција во период од три месеци,
- конгенитален тремор кај прасињата,
- хронично угинување на животни,
- млади животни кои заостануваат во растот (помали од нормално),
- петехијални и ехимозни хеморагии, особено во лимфните јазли, во бубрезите, во слезинката, во мочниот меур и во епиглотисот,
- инфаркти или хематоми, особено во слезината,
- бутони улкуси во дебелото црево кај хроничните случаи, особено во илеоцекалниот спој.

б) епидемиолошки податоци:

- директни или индиректни контакти со одгледувалиште за кое е утврдено дека е заразено со класична чума кај свињите,
- набавка на свињи за кои подоцна е утврдено дека се заразени со класична чума кај свињите,
- вештачко осеменување на маторици со семе од сомнително потекло,
- директни или индиректни контакти со диви свињи кои припаѓаат на популација каде е утврдена класична чума кај свињите,
- свињи кои се чуваат на отворено во област каде се присутни диви свињи заразени со класична чума кај свињите,
- свињи кои се хранат со отпадоци од храна необработена на начин за да го неутрализира вирусот на класична чума кај свињите,
- потенцијална изложеност на контаминација преку лица што влегуваат на одгледувалиштата, превозници итн.

в) резултати од серолошките тестови:

- серолошка реакција предизвикана од незабележана инфекција со вирус на класична чума кај свињите или со вакцинација (ако свињите биле вакцинирани против класична чума кај свињите со конвенционалната вакцина, тие може да бидат серопозитивни едноставно поради вакцинацијата, или поради латентна инфекција кај вакцинираните животни),
- вкрстена реакција меѓу антитела на класична чума кај свињите и други

вируси на чума (под одредени услови, до 10 % од свињите во стадото може да имаат антитела против вируси од чуми на преживари одговорни за говедската вирусна дијареа и „border disease“. Ова се случува, на пример, кога свињите се во директен контакт со говеда или овци инфицирани со BVDV или BDV, или со материјали кои се загадени со вируси од чуми на преживари),

откривање на лажно позитивни свињи (во сите серолошки тестови кои се користат за класична чума кај свињите, од мал дел на серуми се добиваат лажно позитивни резултати, или поради недостаток на специфичноста на тестот, или затоа што серумите потекнуваат од изолирани реагенси).

IV Глава

Клинички преглед и земање примероци**A. Клинички преглед и земање примероци на свињи од сомнително одгледувалиште**

1. Во сите случаи на сомнеж на присуство на класичната чума кај свињите на одгледувалиште покрај мерките наведени во член 4(2) од овој правилник, официјалниот ветеринар треба да изврши клинички прегледи, земање примероци и лабораториски испитувања на сомнителните одгледувалишта за да го потврди или исклучи присуството на класична чума кај свињите, во согласност со насоките и постапките дадени во точките 2 до 7 од овој дел.

Насоките и постапките дадени во точките 2 до 7 од овој дел треба да се применуваат во сите случаи кога класична чума кај свињите се вклучува во диференцијална дијагностика и кога клиничките знаци на болеста кај свињите и епидемиолошката состојба на болеста укажуваат на мала веројатност за појава на класична чума кај свињите.

Во сите случаи на сомнеж на присуство на класичната чума кај една или повеќе свињи на одгледувалиште се применуваат мерките наведени во член 4 став (2) од овој правилник.

Насоките и постапките наведени во точки 2 до 7 од Дел А од ова глава треба да се применуваат, *mutatis mutandis*, ако постои сомневање за присуство на класична чума кај свињите во кланица или во транспортно средство.

2. При испитување на сомнителното одгледувалиште со цел да се потврди или исклучи присуството на класична чума кај свињите, официјалниот ветеринар, треба да изврши:

- контрола на записите, во однос на производството и санитарната состојба на одгледувалиштето,
- инспекција на секој објект на одгледувалиштето и избор на свињи за клинички преглед.

- 2.1 Клиничкиот преглед опфаќа мерење на телесната температура на следните категории на свињи:

- болни или анорексични свињи,
- свињи излекувани,
- свињи донесени од одгледувалиште каде е потврдена болеста класична чума кај свињите или од друго сомнително одгледувалиште,
- свињи кои се чуваат во поединици кои биле посетени од надворешни посетители кои претходно имале близок контакт со сомнителни или инфицирани свињи со класична чума кај свињите или свињи за кои се идентификувани други особено ризични контакти со потенцијален извор на вирусот од класична чума кај свињите.
- свињи од кои се земени примероци и серолошки се тестирани на

класична чума кај свињите, а резултатите не се доволни да се исклучи присутвото на болеста, и свињи во контакт.

2.2 Ако со контролата спроведена на сомнителното одгледувалиште официјалниот ветеринар не открие присутвото на свињи или групи на свињи со карактеристиките наведени во точка 2.1 од овој дел, официјалниот ветеринар, покрај другите мерки кои се применуваат на одгледувалиштето во согласност со овој правилник и во зависност од епидемиолошката состојба, треба да нареди:

- дополнителни испитувања на одгледувалиштето во согласност со точка 3 дел А од оваа глава, или
- земање примероци на крв за лабораториски анализи во согласност со точка 5 од овој дел и точка 2 од дел Г, или
- мерки согласно член 4 став (2) од овој правилник, додека не пристигнат резултатите од дополнителни испитувања на соодветното одгледувалиште или
- исклучување на присутвото на сомнеж на класична чума кај свињите.

3. Клиничкиот преглед на сомнителното одгледувалиште се врши врз животни по случаен избор во објектите за кои постои сомневање или се идентификувани како објекти со ризик од внесување на вирусот на класична чума кај свињите.

Минималниот број на свињи кои треба да се испитуваат во овие објекти треба да биде доволен да овозможи идентификација со 95% сигурност доколку преваленцијата е 10% во овие поединици.

Во случај на:

- маторици, минималниот број на свињи кои треба да се испитаат треба да овозможи идентификација со 95 % сигурност доколку преваленцијата на болеста е 5 %
- центар за собирање на семето, сите нерези треба да бидат испитани.

4. Ако на едно сомнителното одгледувалиште се пронајдат мртви свињи или свињи со прогноза за латентен исход, се врши постмортален преглед, на најмалку пет од овие животни особено на оние кои:

- пред угинување на животното покажувале клинички знаци на болеста,
- имале висока температура,
- се угинати во последните неколку дена.

Ако со постморталниот преглед не се констатираат промени кои укажуваат на присуство на класична чума кај свињите, за потребите на епидемиолошката истрага треба да се спроведат дополнителни испитувања:

- клинички преглед во согласност со точка 3, дел А од оваа глава и земање примероци од крв во согласност со точка 5, дел А од оваа глава, во поединицата на објектот во кој се наоѓаат угинатите свињи или свињите со прогноза за латентен исход и
- постмортален преглед треба да се изврши на три или четири свињи во

контакт.

Независно од присуството или отсуството на постмортални промени кои укажуваат на класична чума кај свињите, примероци од органите или ткивата од свињи се земаат за вирусолошки тестови во согласност со Глава IV, точка 1 од дел Б. Овие примероци треба да бидат земени од скоро угинати свињи.

Официјалниот ветеринар, при извршувањето на постморталниот преглед треба да провери дали:

- се преземни сите неопходни хигиенски мерки и мерки на претпазливост за да се спречи ширењето на било која болест и
- животните со прогноза за латентен исход се убиваат хумано, во согласност со Законот за благосостојба на животните¹.

5. Во случај кога на сомнително одгледувалиште се откријат клинички знаци или лезии кои дополнително укажуваат на класична чума кај свињите, но официјалниот ветеринар смета дека овие не се доволни за да се потврди појавата на класична чума кај свињите, треба да се земат примероци од крв за лабораториски испитувања од сомнителните свињи или од други животни во секоја поединица на објектот каде се наоѓаат сомнителни свињи, во согласност со следната постапка.

Минималниот број на примероци кои треба да се земат за серолошки испитувања во секоја поединица на објектот треба да биде доволен за да овозможи идентификација со сигурност од 95% доколку преваленцата е 10 %.

Во случај на:

- маторици, минималниот број на свињи кои треба да се испитаат треба да овозможи идентификација со 95 % сигурност доколку преваленцата на болеста е 5 % (во некои случаи, на пример ако се сомнева за присуството на класична чума кај свињите на една фарма со ограничен број на прасиња, пропорцијата на инфицирани свињи може да биде минимална. Во вакви случаи треба да се земат примероци од поголем број на маторици),
- центар за собирање на семето, сите нерези треба да бидат испитани.

Бројот на примероци кои треба да се земат за вирусолошки тестови треба да биде во согласност со упатствата од официјалниот ветеринар, во зависност од видот на тестовите кои треба да се извршат, осетливоста на лабораториските тестови и епидемиолошката состојба.

6. Во случај кога сомнежот на класична чума кај свињите на одгледувалиште е врз основа на резултатите од претходни серолошки тестови, покрај примероците од крв земени од свињи во согласност со дел А точка 2.1, петта алинеја од оваа глава, се применува и следнаво:

а) ако серопозитивните свињи се gravidни маторици, некои од нив, по можност не помалку од три, треба да бидат еутанизирани и постмортално прегледани.

Пред убивањето треба да се земе примерок од крв за дополнителни серолошки тестови. Фетусите треба да се тестираат на вирусот на класична чума кај свињите, на антигенот од вирусот или неговиот геном во согласност со глава VI, со цел откривање на можна интраутерина инфекција;

б) ако серопозитивните свињи се маторици кои ги дојат младите прасиња, треба да се земат примероци од крв од сите прасиња и да се испитаат на вирусот на класична чума кај свињите, на антигенот од вирусот или неговиот геном во согласност со глава VI. Се земаат примероци од крв и од маториците за дополнителни серолошки тестови.

7. Ако по извршената контрола на сомнителното одгледувалиште, не бидат откриени клинички знаци или лезии кои укажуваат на класична чума кај свињите, а официјалниот ветеринар смета дека се потребни дополнителните лабораториски тестови за исклучување на класична чума кај свињите, треба да земе примероци како што е наведено во дел А точка 5 од оваа глава.

Б. Земање примероци на одгледувалишта во случај на колење/убивање на свињи по потврда на болеста

1. Кога на одгледувалиштето се врши убивање/колењето на свињите по потврдување на класична чума кај свињите во согласност со член 5 став (1)(а) од овој правилник, од свињите, по случаен избор од моментот на колењето/убивањето, се земаат примероци од крв за серолошки тестови, за да се утврди начинот и времето на внесување на вирусот на одгледувалиштето.

2. Минималниот број на свињи од кои треба да се земат примероци во секоја поединица на објект треба да биде доволен за да овозможи идентификација со 95% сигурност доколку преваленцата е 10 % (доколку се применува отстапувањето наведено во член 6 став (1) од овој правилник, земањето примероци треба да се изврши во под-единиците на фармата каде биле убиени свињите, без оглед на дополнителните тестови и земањето мостри што треба да се изврши врз останатите свињи на фармата, во согласност со упатствата на надлежниот орган).

Бројот на примероци кои треба да се земат за вирусолошки тестови треба да биде во согласност со упатствата од официјалниот ветеринар, во зависност од видот на тестовите кои треба да се извршат, осетливоста на лабораториските тестови и епидемиолошката состојба.

3. Во случај на појава на секундарни жаришта, официјалниот ветеринар може да одлучи да отстапи од точките 1 и 2, дел Б наведени погоре во оваа глава и да воспостави ад хок постапка за земање примероци, земајќи ги предвид веќе достапните епидемиолошките податоци за потеклото и начинот на внесување на вирусот на одгледувалиштето и потенцијалното ширење на болеста на одгледувалиштето.

В. Постапка за земање примероци во случај на колење/убивање на свињи како

превентивна мерка на сомнително одгледувалиште

1. Кога на сомнително одгледувалиште се врши колење/убивање на свињи како превентивна мерка, во согласност со член 4 став (3) точка (а) или член 7 став (2) од овој правилник, треба да се земат примероци од крв за серолошки тестови и примероци од крв или тонзили за вирусолошки тестови, во согласност со постапката наведена во точка 2, дел В од оваа глава за да се потврди или исклучи присуството на класична чума кај свињите или да се добијат дополнителни епидемиолошки информации.

2. Примероци се земаат од :

- свињите кои имаат постмортални промени или промени кои укажуваат на класична чума кај свињите и свињите во контакт,
- други свињи кои можеби имале ризични контакти со заразени или сомнителни животни или за кои постои сомневање дека се заразени со вирусот на класична чума кај свињите.

Од овие свињи треба да бидат земени примероци во согласност со упатствата на официјалниот ветеринар, имајќи ја во предвид епидемиолошката состојба и во согласност со постапки за земање примероци опишани во следната постапка:

Треба да се изврши земање примероци по случаен избор од свињи од секоја поединица на објектот на одгледувалиштето (доколку превентивното убивање биде ограничено на само еден дел од фармата каде се наоѓаат свињите за кои се сомнева дека се инфицирани или заразени со вирусот на класична чума кај свињите, во согласност со член 4, став (4) од овој правилник, земањето примероци исто така ќе се ограничи на соодветната под-единица до таа мера, без оглед на дополнителните тестови и земањето примероци што треба да се изврши на останатите свињи на фармата, во согласност со упатствата на надлежниот орган). Минималниот број на примероци кои треба да се земат за серолошки испитувања во секоја поединица на објектот треба да биде доволен за да овозможи идентификација со 95% сигурност доколку преваленцата е 10%.

Во случај на:

- маторици, минималниот број на свињи кои треба да се испитаат треба да овозможи идентификација со 95 % сигурност доколку преваленцата е 5% (во случаи на сомнеж за присуството на класична чума кај свињите на една фарма со ограничен број на прасиња, пропорцијата на инфицирани свињи може да биде минимална. Во вакви случаи треба да се земат примероци од поголем број на маторици),
- центар за собирање на семе, примероци треба да бидат земени од сите нерези

Видот на примероци кои треба да се земат за вирусолошки тестови треба да биде во согласност со упатствата од официјалниот ветеринар, во зависност од видот на тестовите кои треба да се направат, осетливоста на лабораториските

тестови и епидемиолошката состојба.

Г. Постапки за контрола и земање примероци пред одобрување на движење на свињи од одгледувалишта сместени во заштитната зона и зоната под надзор и во случај на колење на овие свињи

1. Покрај одредбите од член 11 точка(1) став 7 и во согласност со член 10 став(3) од овој правилник, движењето на свињи од одгледувалишта сместени во заштитната зона и зоната под надзор, може да биде одобрено само по клинички преглед од официјален ветеринар извршен:

- во период од 24 часа пред преносот на свињите, и
- во согласност со одредбите наведени во точка.2, дел А од оваа глава.

2. Ако свињите треба да бидат пренесени од едно на друго одгледувалиште, покрај испитувањата наведени во точка 1 од овој дел, треба да се изврши клинички преглед на свињите во секоја поединица од објектот каде се наоѓаат животните кои треба да се пренесат. Во случај на свињи постари од три или четири месеци возраст, испитувањето треба да вклучува и мерење на температурата на одреден број на свињи.

Минималниот број на свињи кои треба да се испитуваат во поединиците од овие објекти треба да биде доволен да овозможи идентификација со 95% сигурност доколку преваленцата е 10%.

Во случај на:

- маторици, минималниот број на свињи кои треба да се испитаат треба да овозможи идентификација со 95 % сигурност доколку преваленцата на болеста е 5 %, во поединиците каде се држат маториците кои треба да се пренесуваат
- нерези, треба да бидат испитани сите животни наменети за пренос.

3. Во случај на превоз на свињите во кланица, во објект за преработка или на друго место каде треба да бидат убиени или заклани, покрај испитувањата наведени во точка 1 од овој дел, треба да се изврши клинички преглед на свињите од секоја поединица на објектот каде се наоѓаат животните кои треба да се пренесат. Во случај на свињи постари од три или четири месеци возраст, испитувањето треба да вклучува и мерење на температурата на одреден број на свињи.

Минималниот број на свињи кои треба да се испитуваат во овие поединици на објектот треба да биде доволен да овозможи идентификација со 95% сигурност доколку преваленцата е 20%.

Во случај на маторици или нерези, минималниот број на свињи кои треба да се испитуваат во поединиците на објектите во кои се наоѓаат животните кои треба да се пренесат треба да овозможи идентификација со 95% сигурност доколку преваленцата е 5%.

4. Кога свињите од точка 3 од овој дел се колат или убиваат треба да бидат земени примероци од крв за серолошки тестови и примероци од крв или тонзили за вирусолошки тестови од свињи од поединиците на објектите во кои се наоѓаат животните кои треба да се пренесат.

Минималниот број на примероци кои треба да се земат од секоја поединица треба да биде доволен да овозможи идентификација со 95% сигурност доколку преваленцијата е 10 %

Во случај на маторици или нерези, минималниот број на свињи кои треба да се испитаат во поединиците во кои се наоѓаат животните кои треба да се пренесат треба да овозможи идентификација со 95% сигурност доколку преваленцата е 5%

Видот на примероци кои треба да се земат и тестовите кои треба да се направат треба да бидат во согласност со упатствата на официјалниот ветеринар, во зависност од видот на кои тестовите кои може да се извршат, осетливоста на лабораториските тестови и епидемиолошката состојба.

5. По исклучок на точка 4 на овој дел ако во текот или по колењето или убивањето кај животните се откријат клинички знаци или постмортални промени кои укажуваат на класична чума кај свињите, се применуваат начините на земање примероци наведени во дел В од оваа глава.

Д. Постапки за контрола и земање примероци во однос на повторно населување на нови животни на одгледувалиштата

1. При повторно населување на свињи на одгледувалиштата во согласност со член 13 став (2) точка 1) или точка 2) или член 19 став(9), точка 2) од овој правилник, се земаат примероци:

- во случај на повторно населување на возрасни свињи, примероци од крв за серолошки тестови се земаат по случаен избор од одреден број свињи доволен да овозможи идентификација со 95% сигурност доколку преваленцата е 10% во секоја поединица на одгледувалиштето,
- во случај на целосно повторно населување, треба да бидат земени по случаен избор примероци од крв за серолошки тестови од одреден број свињи доволен да овозможи идентификација со 95% сигурност доколку преваленцата е 20% во секоја поединица на одгледувалиштето,

Кај маторици или нерези, бројот на примероци кои треба да се земат треба да овозможи идентификација со 95% сигурност доколку преваленцата е 10%.

2. По повторното населување на одгледувалиштето, во секој случај на болест или на смрт на свињите од одгледувалиштето од непознати причини, официјалниот ветеринар треба веднаш да спроведе тестирање на класична чума кај свињите. Овие одредби се применуваат до целосното укинување на ограничувањата предвидени со член 13 став (2) точка 1) и со член 19 став (9), точка 2) од овој правилник.

Ѓ. Постапка за земање примероци на одгледувалишта кои се наоѓаат во заштитна зона пред укинувањето на мерките

1. За да мерките од член 10 од овој правилник, престанат да важат во една заштитна зона, во сите одгледувалишта во зоната треба да:
 - се изврши клинички преглед во согласност со дел А, точки 2 и 3 од оваа глава,
 - бидат земени примероци од крв за серолошки тестови во согласност со она што е предвидено во точка 2 од овој дел.
2. Минималниот број на примероци од крв кои треба да се земат во секоја поединица од објектот треба да биде доволен за да овозможи идентификација со 95% сигурност доколку преваленцата е 10%.

Во случај на:

- маторици, минималниот број на примероци кои се земаат треба да овозможи идентификација со 95% сигурност доколку преваленцата е 5%.
- центар за собирање на семето, примероци треба да бидат земени од сите нерези .

Е. Постапка за земање примероци на одгледувалишта кои се наоѓаат во зоната под надзор пред укинувањето на ограничувањата/мерките

1. За да мерките кои се применуваат во заштитната зона согласно член 11 од овој правилник, престанат да важат во сите одгледувалишта од зоната треба да се изврши клинички преглед во согласност со дел А, точка 2.

Дополнително, треба да бидат земени примероци од крв за серолошко испитување од свињи:

- во сите одгледувалишта во кои не се одгледуваат свињи на возраст меѓу два или осум месеци,
- секогаш кога официјалниот ветеринар се сомнева дека класична чума кај свињите може да се шири незабележано меѓу маторици,
- во било кое друго одгледувалиште каде официјалниот ветеринар смета дека е потребно земање на примероци,
- во сите собирни центри за семе.

2. Бројот на примероци од крв кои треба да се земат за серолошки тестови во одгледувалишта кои се сместени во зона под надзор, треба да биде во согласност со точка 2, дел Ѓ.. Во случај кога официјалниот ветеринар се сомнева дека класична чума кај свињите може да се шири незабележано меѓу маторици, може да нареди земање на примероци само во поединиците на објектот каде се наоѓаат маториците.

Ж. Серолошки надзор и земање примероци во областите каде постои сомневање или е потврдено присуството на класична чума кај дивите свињи

1. Во случај на серолошки надзор на дивите свињи во области каде е потврдено или постои сомневање за присуство на класична чума кај свињите,

големината и географската област на целната популација од која треба да се земаат примероци треба однапред да се дефинира, за да се утврди бројот на примероци кои треба да бидат земени. Бројот/ количината на примероци треба да биде определена во функција на проценетиот број на живи животни, а не на животни убиени од ловците.

2. Во случај кога нема податоци за густината и големината на популацијата, треба да се дефинира географската област во рамките на која треба да биде извршено земањето на примероци, водејќи сметка за постојаното присуство на дивите свињи и постоењето на природните или вештачките бариери за да се спречат големи и постојани поместувања на животните. Ако вакви услови не се утврдени или ако областа е особено широка, се препорачува ограничување на областа од која се земаат примероци на 200 км², обично населени со популација од околу 400-1 000 диви свињи.
3. Без оглед на одредбите од член 15, став (2), точка 3) од овој правилник, минималниот број на свињи од кои се земаат примероци во определената област треба да биде доволен за откривање на серолошко присуство од 5 % со доверба од 95 %. За таа цел треба да бидат земени примероци од најмалку 59 животни во секоја област за земање на примероци.

Се препорачува:

- во областите каде што ловот е поинтензивен и почест, или каде што се практикува селективен лов како мерка за борба против болестите, околу 50 % од животните од кои се земени примероци да се на возраст меѓу три месеци и една година, 35 % од онаа меѓу една и две години и 15 % да се на возраст над 2 години,
 - во областите каде што ловот е послаб или нема лов, да се земаат примероци од најмалку 32 животни од секоја од трите возрасни групи,
 - земањето примероци да се врши за кратко време, по можност не повеќе од еден месец,
 - возраста на животните да се определува според забите.
4. Собирањето примероци за вирусолошки тестови од дивите свињи убиени или пронајдени мртви треба да биде извршено согласно глава V, дел Б, точка 1.

Кога вирусолошкиот надзор на убиените диви свињи е неопходен, истиот првенствено се врши врз животните на возраст меѓу три месеци и една година.
 5. Сите примероци кои треба да бидат испратени до лабораторијата треба да бидат придружени со пропишан образец.

V Глава

Земање и превоз на примероци**A. Општи постапки и критериуми**

1. Пред да се започне со земање на примероци од сомнителното одгледувалиште, треба да се нацрта мапа на одгледувалиштата, означувајќи ги епидемиолошките поединици.
2. Во случај кога е потребно второ земање на примероци, сите свињи од кои се земаат примероци треба да бидат означени, така да бидат лесно препознаени за второто земање на примероци.
3. По исклучок на Глава IV, дел A. Точка 6. б), не се земаат примероци за серолошки тестови од прасиња помали од осум недели.
4. Сите примероци до лабораторијата се испраќаат придружени со соодветен образец, пропишан од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Овој формулар вклучува детали од историјата на свињите од кои се земени примероци, клиничките знаци или постморталните промени.

Во случај на свињи кои се чуваат во одгледувалиште, треба јасно да се наведе возраста, категоријата и одгледувалиштето на потекло на секое животно од кое е земен примерок. Местоположбата на секое животно од кое е земен примерок треба да се означи со соодветна ознака.

Б. Земање примероци за вирусолошки тестови

1. За откривање на антигенот или геномот на вирусот на класична чума кај свињите од угинати или еутанизирани животни најсоодветни примероци се ткивата на тонзилите, слезенката и бубрезите. Дополнително треба да се земат по два примерока од другите лимфни ткива: ретрофарингеалните, паротидните, мандибуларни или мезентеријални лимфни јазли, и еден примерок од илеумот.

Во случај на автолиза на трупови, треба да се земе цела долга коска или стернум.

2. Во случај на свињи кои покажуваат знаци на треска или други симптоми на болест, треба да се земат примероци од антикоагулирана или згрушена крв во согласност со упатствата од официјалниот ветеринар.
3. Вирусолошките тестови треба да се применуваат кога има присуство на болни животни. Вирусолошките тестови не се погодни кога се спроведува надзор на животни кои не покажуваат клинички знаци. Во случај кога цел на надзорот е голема популација на животни за откривање на вирусот на класична чума кај свињите кај свињите во фаза на инкубација, најсоодветниот примерок е од

тонзилите.

В. Превоз на примероците

1. Сите земени примероци треба:

- да бидат складирани и превезени во непропустливи контејнери,
- да не се замрзнуваат, и да се чуваат свежи на температура од 4°C,
- да бидат доставени до лабораторијата во најкраток можен рок,
- да бидат чувани во амбалажа на сув мраз наместо мраз,
- во случај на примероци од ткиво или органи, да бидат ставени во посебни пластични кеси, запечатени и соодветно обележани и потоа ставени во поголеми и цврсти контејнери, завиткани со доволна количина на абсорбирачки материјал за да се заштитат од евентуални оштетување и абсорбирање на течноста во случај на истекување.
- да бидат превезени директно до лабораторијата во најкраток временски период од страна на одговорно лице.

2. На надворешноста на амбалажата треба да бидат јасно наведени адресата на лабораторијата примач и изјавата: „Патолошки материјал од животинско потекло. Расиплив. Кршлив. Да не се отвора надвор од лабораторија за класична чума кај свињите“.

3. Лабораторијата за која се наменети примероците треба да биде однапред информирана за времето и начинот на пристигнување на примероците.

4. Во случај на превоз на примероците по воздушен пат до референтната лабораторија на Заедницата за класична чума кај свињите, амбалажата треба да биде означена во согласност со прописите на IATA.

VI Глава

Лабораториски тестови за откривање на вирусот и толкување на резултатите

А. Откривање на антигенот на вирусот

1. Тест со флуоресцентни антители (FAT)

Со овој тест се врши откривање на вирусниот антиген на тенки криосекции од органски материјал од свињи за кои постои сомeneвање дека се заразени со класична чума кај свињите. Интрацелуларниот антиген е откриен преку антителио конјугирано со FITC. Позитивен резултат треба да биде потврден со повторување на боењето со специфично моноклонско антителио.

Соодветни органите на овој тест се тонзилите, бубрезите, слезената, разни лимфни јазли и илеумот. Кај дивите свињи во случај кога овие органи не се достапни или биле подложени на автолиза може да се користи размаз од клетки на коскена срж.

Тестот може да се направи во еден ден. Бидејќи примероците од органи може да се земаат само од мртви животни, примена за целите на скрининг е ограничена. Веродостојноста на резултатот може да биде намалена со сомнително боење, особено ако тестот се изведува без потребното искуство или ако органите кои се користат биле подложени на автолиза.

2. ELISA тест за откривање на антигенот

Вирусниот антиген може да се открие со различни техники на ELISA. Чувствителноста на антиген ELISA треба да биде доволно висока за да се добие позитивен резултат од животни кои покажуваат клинички знаци на класична чума кај свињите.

Употребата на ELISA тест за откривање на антиген се препорачува на примероци од животни кои покажуваат клинички знаци или патолошки промени на болеста. Овој метод не е погоден за истражување на поединечни животни. Соодветни примероци се леукоцитите, серумот, некоагулирана крв, како и суспензии на органите, земени од свињи за кои постои сомнеж дека се заразени од класична чума кај свињите.

ELISA тестот може да се направи во еден ден, со помош на автоматска опрема. Основната предност е во тоа што може да се третираат голем број на примероци за кратко време. Се препорачува употребата на ELISA техники кои даваат задоволителни резултати за соодветниот материјал. Сите ELISA тестови кои се на пазарот се помалку осетливи во однос на изолацијата на вирусот на клеточна култура и нивната чувствителност е значително подобра на примероци од крв од прасиња отколку од возрасни свињи.

Б. Изолација на вирусот

1. Изолацијата на вирусот се заснова на инкубацијата на материјалот примерок на приемчиви клеточни култури од свинско потекло. Ако вирусот на класична чума кај свињите е присутен во примерокот, тој ќе се репродуцира во клетките во видливи количини кои се утврдуваат во имунолошкиот потенцијал на инфицираните клетки со конјугирани антители. Специфичните антители на класична чума кај свињите се потребни за да може да се направи диференцијална дијагноза во однос на други вируси од чума.
2. Најпогодни примероци за изолација на вирусот од класична чума кај свињите се леукоцитите, крвната плазма или целосна крв од примероци од некоагулирана крв, или органите наведени во дел А точка 1од оваа глава.
3. Изолацијата на вирусот како тест подобро одговара за анализа на примероците земени од мал број на животни, во однос на спроведување на надзор кај поголема популација на животни. Овој тест бара поголем работен ангажман, а резултатите може да се добијат најрано за три дена. Две понатамошни пасажи на култури на клетки се потребни за да се открие мало количество на вирус во примерокот. Крајниот резултат од тестот може да биде добиен по десет дена. Примероците кои биле изложени на автолиза можат да бидат цитотоксични за клеточната култура и на тој начин да се ограничи нивната употребата.
4. Се препорачува тестот на изолација на вирусот да се примени како потврден тест во случај кога класична чума кај свињите е примарно потврдена со други методи. Изолацијата на вирусот треба да се користи како референтен тест за потврдување на позитивните резултати претходно добиени со методи на ELISA-антиген, PCR или FAT, или индиректно боење со пероксидаза.

Изолатите од вирусот на класична чума кај свињите се користат за карактеризирање на вирусот, за генетската типизација и молекуларната епидемиологија.

5. Сите изолати од вирусот на класична чума кај свињите добиени од примарните жаришта, од примарните случаи кај дивите свињи или случаи на класична чума кај свињите во кланиците или во превозните средства треба генетски да се типизираат во националната референтна лабораторија или во референтната лабораторија на ЕУ, во согласност со дел Д од оваа глава

Изолатите од вирусот треба да се испратат до референтната лабораторија на ЕУ за чување на вирусот.

В. Откривање на геномот на вирусот

1. За откривање на геномот на вирусот во примероци од крв, ткива или органи се користи Полимераза верижната реакција (PCR). Мали фрагменти од вирусна РНК се транскриптираат во ДНК фрагменти кои се засилуваат со PCR за да се добијат забележителни износи. Бидејќи овој тест овозможува да се открие само сегмент од геномот на вирусот, PCR може да даде позитивен резултат

дури и во отсуство на агенс од вирус (на пример на ткива од автолиза или на примероци земени од рековалесцентни животни).

2. PCR може да се користи за мал број на примероци внимателно избрани од сомнителни животни или материјал од абортирани фетуси.

PCR може да биде еден од соодветните методи за испитување на труповите на диви свињи, особено ако е започната автолиза/распаѓање на материјалот и поради цитотоксичност изолација на вирусот е невозможна.

3. Материјал соодветен за дијагноза со PCR се органи (истите како за вирус изолација) или некоагулирана крв.
4. Тестот PCR се врши во рок од 48 часа. За спроведување на тестот потребна е соодветна лабораториска опрема, посебни простории и квалификуван персонал. Предноста на овој метод е тоа што не треба да се реплицираат во лабораторија инфицираните вирусни честички. Методата е исклучително осетлива, но сепак при спроведување може да дојде до контаминирање што може да резултира со лажно позитивна реакција, поради што е потребно контрола и висока професионалност при спроведување на тестот. Тестовите се повеќе специфични за причинители од родот Pestivirus отколку за класична чума кај свињите и затоа се потребни дополнителни тестови за потврдување, како секвенционирање на производот од PCR.

Г. Толкување на резултатите од вирусолошките тестови

1. Вирусолошки тестови се тестови за потврда на класична чума кај свињите.

Изолацијата на вирусот се смета како референтен вирусолошки тест и треба да се користи како тест за потврда, каде што е потребно. Овој тест особено се препорачува кога е добиен позитивниот резултат со FAT, ELISA или PCR во отсуство на клинички знаци или лезии типични за болеста, или во секој друг сомнителен случај.

Сепак, примарната појава на епидемијата на класична чума кај свињите е потврдена кога се забележани клинички знаци или лезии кај испитаните свињи и најмалку два теста за откривање на антигенот или геномот дале позитивни резултати.

Секундарната појава на жариште на класична чума кај свињите е потврдена кога, освен утврдувањето на епидемиолошка врска меѓу појавата или еден потврден случај, биле забележани клинички знаци или лезии кај испитани свињи и еден тест за откривање на антигенот или геномот даде позитивен резултат.

Примарен случај на класична свинска чума кај диви свињи е потврден по изолацијата на вирусот или ако најмалку два теста за откривање на антигенот или геномот дале позитивни резултати. Понатамошни случаи на класична чума кај диви свињи, за кои епидемиолошката врска е воспоставена со случаи

веќе претходно потврдени, се потврдува ако еден тест за откривање на антигенот или геномот даде позитивни резултати.

2. Еден тест за откривање на антигенот или геномот може да даде позитивен резултат ако е направен со специфични антители или иницијатори на вирусот на класична чума кај свињите. Ако тестот не е одреден за класична чума кај свињите, но само за вируси од чуми, мора да се повтори со специфични реагенси на класична чума кај свињите.

Д. Генетска типизација на изолатите на вирусот на класична чума кај свињите

1. Генетската типизација на изолатите на вирусот на класична чума кај свињите се постигнува со одредување на нуклеотидната секвенца на делови од вирусниот геном, поточно на одредени делови на некоординиран сегмент 5' и/или ген од гликопротеин Е2. Сличноста на овие секвенции со оние веќе добиени од претходните изолати на вирус може да покажат дали појавите на болеста се предизвикани или не од нови или веќе признаени видови. Патиштата на пренос може да се потврдат или побијат врз основа на епидемиолошко истражување.

Генетската типизација на изолатите на вирусот на класична чума кај свињите особено е важна за одредување на потеклото на болеста. Тесна врска меѓу вирусите од различни појави на епидемии не е апсолутен доказ за постоењето на директна епидемиолошка врска.

2. Ако не може да се направи во кратко време типизацијата на вирусот во националната референтна лабораторија или која било друга лабораторија овластена за дијагноза на класична чума кај свињите, треба да се испрати што е можно побрзо оригинален примерок на изолатот на вирусот во референтната лабораторија на Заедницата.

Податоците од типизацијата и секвенционирањето на вирусот на класична чума кај свињите во сопственост на Националната референтна лабораторија треба да бидат пренесени во референтната лабораторија на Заедницата за да бидат ставени во базата на податоци одржувани на оваа лабораторија.

Информациите содржани во базата на референтната лабораторија на Заедницата треба да се на располагање на националната референтна лабораторија.

VII Глава

Серолошките тестови и толкување на резултатите

А. Основни принципи и дијагностичка вредност

1. Антителата во серум кај свињи заразени со класична чума кај свињите, може да се детектираат втората или третата недела по инфекцијата. Кај свињите кои ја прележале болеста, заштитни неутрализирачки антитела може да се откријат и по неколку години или дури и во текот на животот на животното. Повремено, антителата се присутни дури и кај тешко болните животни во крајната фаза. Во случај на хронична форма на болеста, антителата може да се појават неколку дена на крајот од првиот месец од инфекцијата.

Свињите инфицирани пернатално може да бидат имунотолерантни во однос на хомологен вирус на класична чума кај свињите и да не произведуваат специфични антитела. Сепак, во првите денови од животот се пронаоѓаат антитела со потекло од мајката. Полуживотот на мајчините антитела кај здравите прасиња без виремија е околу две недели. Доколку антителата на класична чума кај свињите се најдат кај прасињата постари од три месеци веројатно е дека тие се со потекло од мајката.

2. Откривањето на антитела против вирусот на класична чума кај свињите во серум или плазма е со цел дијагноза на сомнителните одгледувалишта, откривање на староста на инфекцијата на одгледувалиште каде жариште е потврдено и за надзор. Серолошките тестови имаат ограничена употреба за утврдувањето на класична чума кај свињите на одгледувалиштета со скорешна инфекција.

Серопозитивни свињи со низок степен на неутрализација може да бидат индикативни на скорешна инфекција (од 2 до 4 недели). Свињите со висок титар на неутрализација покажуваат дека вирусот е присутен на одгледувалиштета повеќе од еден месец. Местоположбата на серопозитивни свињи на одгледувалиштета обезбедува корисни податоци за начинот на кои вирусот влегол во одгледувалиштето.

Точно толкување на резултатите од серолошките тестови треба да се врши и во однос на клиничките, вирусолошките и епидемиолошките наоди и во рамките на епидемиолошката истрагата која се спроведува во случај на појава на сомнеж или потврда на жариште на класична чума кај свињите во согласност со член 8 од овој правилник.

Б. Препорачани серолошки тестови

1. Тест за неутрализација на вирус (VNT) и ELISA тест се тестови за серолошка дијагноза на класична чума кај свињите.

Квалитетот и ефикасноста на серолошката дијагноза реализирана од страна

на националната референтна лабораторија треба периодично да се проверува во однос на компаративниот тест меѓу лабораториите организиран од страна на референтната лабораторија на Заедницата.

2. VNT се заснова на определување на активноста на вирус-неутрализатор на антитела присутни во примерокот на серум, изразен во однос на лимит на неутрализација од 50 %.

Постојана/константна количина на вирусот на класична чума кај свињите е инкубирана на температура од 37 °C со разреден серум. За цели на скрининг серумите се на почеток разредени 1/10. Кога е потребна целосна титрација, се подготвуваат дупли раствори на серум почнувајќи од $\frac{1}{2}$ или $\frac{1}{5}$. Секое разредување се меша со еднаков волумен на суспензија од вирус кој содржи 100 инфективни дози (CTID 50).

По инкубација, смесата се инокулира во клеточните култури кои се инкубират три до пет дена. По овој период на инкубација, клеточните култури се фиксирани и евентуалната репликација на вирусот во инфицираните клетки може да се открие преку системот за имунолошко означување. Може да се користи неутрализација со пероксидаза-поврзани антитела (NPLA) или имунофлуоресцентна неутрализација (NIF).

Резултатите од VNT се изразени како реципрочна вредност на почетен раствор на серум, каде во пола од инокулираните клеточни култури (лимитирани на 50 %) отсуствува вирусна репликација (нема специфично означување). Ве проценува точката помеѓу двете нивоа на разредување. Крајното разредување на системот се заснова на актуелното разредување на серумот во текот на реакцијата на неутрализација, односно по додавањето на вирусот но пред додавањето на клеточната суспензија.

3. VNT е најчувствителниот и најсигурниот тест за откривање на антителата против вирусот на класична чума кај свињите. Се препорачува за серолошки тест за едно животно како и во стадо/одгледувалиште. Со овој тест може да се открие вкрстена неутрализација на антитела специфични за инфекции со вирусите од чуми од преживарите во свињите.

Тестот VNT за откривање на антитела на вирусот на говедска вирусна дијареа и на „бордерска болест“ се базира на истите правила наведени погоре и се користи за диференцијална дијагноза на класична чума кај свињите.

4. Соевите на Пести вируси кои се употребуваат во тестовите на неутрализација се во согласност со препораките од страна на референтната лабораторија на Заедницата.
5. Техниките на ELISA тест кои користат специфични моноклонални антитела се групирани во две категории: компетитивна или блокирачка ELISA, и не-компетитивна ELISA.

Компетитивната или блокирачка ELISA главно се заснова на моноклонални

антитела. Ако примерокот од серум содржи антитела против вирусот на класична чума кај свињите, врската меѓу одредено моноклонално пероксидаза поврзано антитело со антигенот на вирусот ќе биде инхибирано, што ќе резултира со намалување на сигналот.

Во не-компетитивна ELISA, врската меѓу антителата на серумот и антигенот на вирусот се мери директно со помош на пероксидаза конјугирани антитела со против свињи.

6. Националните лаборатории треба да вршат редовни контроли на квалитетот во однос на чувствителноста и специфичноста на секоја серија на тестови на ELISA, користејќи серија референтни серуми добиени од референтната лабораторија на Заедницата. Оваа серија вклучува:

- серуми од свињи во рана фаза на инфекција од класична чума кај свињите (пред 21 ден од инфекцијата),
- серуми од рековалесцентни свињи (по 21 ден од инфекцијата),
- серуми од свињи инфицирани со вирусни чуми кај преживари.

ELISA тестот користен за дијагноза на класична чума кај свињите треба да ги признаат сите референтни серуми на рековалесцентните свињи. Сите резултати добиени со референтните серуми треба да може да се повторат. Се препорачува тие да можат да ги откријат сите позитивни серуми од раната фаза и да покажат минимални вкрстени реакции со серуми од свињи инфицирани со чуми кај преживари предизвикани од вирус.

Добиените резултати со референтните серуми на свињите во рана фаза на инфекција даваат индикација за чувствителноста на ELISA тестот.

7. Тестовите ELISA се помалку чувствителни на VNT, затоа се препорачува да се користат како скрининг тест на ниво на стадо/одгледувалиште. Тие бараат, помалку специјализирана техника и може да бидат извршени побрзо од VNT, благодарение на автоматските системи со кои располагаат.

ELISA тестот треба да овозможи откривање на сите инфекции од класична чума кај свињите во фаза на оздравување и треба да биде колку што е можно повеќе ослободен од интерференции со можни вкрстени реакции предизвикани од антитела на вируси од чуми од преживари.

В. Толкување на резултатите од серолошките тестови и диференцијална дијагноза во однос на инфекции од вируси од чуми на преживари (BVDV и BDV)

1. Во согласност со член 4 став (3) точка (а) или член 7 став (2) од овој правилник, ако се најде титар за неутрализирање на вирусот на класична чума кај свињите еднаков или поголем од 10 ND₅₀ во серумски примероци земени од една или повеќе свињи, или во случај на позитивен ELISA тест во серумски примероци од група на свињи, на одгледувалиштето веднаш ќе почнат или ќе продолжат да се применуваат мерките наведени во член 4 став (2) од овој

правилник.

Примероците земени од оваа одгледувалиште треба да бидат повторно испитани со VNT, со конечна компаративна титрација на неутрализирани антитела на вирусот на класична чума кај свињите и на вирусите од чуми на преживари.

2. Ако компаративните тестови покажуваат антитела на вируси од чуми кај преживари, додека се отсутни или се појавуваат во значителна мера пониски (помалку од три пати) антителата на класична чума кај свињите, сомнежот во врска со оваа болест е елиминиран, освен ако не постојат други причини за одржување во сила на соодветната одгледувалиште на мерките наведени во член 4(2) од Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите.
3. Ако компаративните тестови покажуваат, кај повеќе од една свиња, титар за неутрализирање на вирусот еднаков или поголем од 10 ND₅₀ и ако овој титар е еднаков или поголем од оние на другите вируси од чуми, надлежниот орган ја потврдува класична чума кај свињите, под услов на соодветното одгледувалиште да бидат пронајдени епидемиолошки докази за болеста.
4. Ако не се пронајдени епидемиолошки докази за болеста или ако резултатите од претходните тестови се недоволни, без да е во спротивност со член 4 став (3) од овој правилник, , официјалниот ветеринар на соодветното одгледувалиште треба да:
 - продолжат да се применуваат мерките наведени во член 4 став (2) од овој правилник,
 - се извршат што е можно поскоро дополнителни испитувања за да се потврди или исклучи присуството на класична чума кај свињите, во согласност со глава IV.
5. Ако, дополнителните испитувања наведени во точка 4 од овој дел не дозволуваат исклучување на класична чума кај свињите, треба да се земат нови примероци од крв за серолошко испитување откако ќе поминат најмалку две недели од претходните контроли.

Во рамките на ова ново земање примероци, свињите кои се веќе избрани и испитани ќе бидат подложени на ново земање примероци за компаративно серолошко тестирање во однос на претходните примероци, со цел да се откријат можните сероконверзии на класична чума кај свињите или вируси од чуми кај преживари.

Ако и после овие нови тестови се уште не е можно да се потврди класична чума кај свињите, мерките наведени во член 4 од овој правилник, може да бидат укинати.

VIII Глава

Дискриминаторски тестови во случај на итна вакцинација**A. Основни принципи**

1. Дискриминаторски серолошки ЕЛИСА тест е достапен за успешно да се направи разлика кои свињи биле вакцинирани со маркер вакцина кои индуцираат самоантитела само против E2 гликопротеинот на вирусот на класична чума кај свињите, од свињи кои се заразени со див тип на вирусот на класична чума кај свињите. Тестот ги детектира антителата против гликопротеинот E^{ms} од вирусот на класична чума кај свињите. Тестот е заснован на принципот дека не-заразени животни вакцинирани со маркер вакцина произведуваат само антитела против гликопротеинот E2 од вирусот на класична чума кај свињите, додека животните реално заразени со вирусот реагираат и произведуваат антитела и против други вирусни антигени.

Овој дискриминаторен тест е сензитивен и специфичен (сензитивноста на дискриминаторниот тест е 94% а специфичноста е околу 98%). Сепак свињите кои биле инфицирани со вирусот на класична чума кај свињите туку со друг пест вирус како БВД вирусот или БД, исто така ќе реагираат позитивно на E^{ms}. Сензитивноста на тестот не е идеална, сепак некои маркер вакцинирани животни кои потоа се заразени/инфицирани може да не реагираат позитивно на E^{ms}.

Податоците кои се достапни укажуваат дека дискриминаторниот тест не може да се користи како сигурен тест за примероци од серум кај диви свињи.

2. Дискриминаторниот тест е течна фаза на блокирачки ЕЛИСА. Примероците кои треба да се тестираат се инкубираат врз микротитарски плочи обложени со моноклонални анти-E^{rns} антитела заедно со дефинирана вредност на E^{rns} антиген. Секое антитело специфично за E^{rns} се врзува за одредена количина од антигенот на E^{rns} во растворот и се формира комплекс антиген-антитело кој не реагираат со анти-E^{rns} антителата од микротитарската плоча. По миењето на микротитарската плоча за да се отстрани материјалот кој не реагирал, пероксидаза означен анти-E^{rns} конјугат се додава за да се поврзе со комплексот со антигенот на E^{rns} и антителата обложени на површината на микротитарската плоча.

Конјугатот кој не е поврзан се отстранува со измивање и со додавање на супстрат кој содржи хромоген. Степенот на обојување кое се развива е обратно пропорционално со количината на антитела специфични за E^{rns} присутен во примерокот. Ако примерокот е негативен и не содржи антитела тогаш количината на E^{rns} антиген кој е додаден се врзува со анти-E^{rns} антителата од површината на плочата и се забележува јака/интензивна реакција во боја.

Резултатот се добива со споредување на оптичката густина (OD) во вдлабнатините кои содржат примероци за испитување со негативни и позитивни контроли.

Б. Упатство за користење на дискриминаторниот тест во контекст на итна вакцинација со маркер вакцина на одгледувалишта на свињи во согласност со член 19 овој правилник.

Дискриминаторниот тест е дизајниран да потврди присуство или отсуство на циркулирање на вирусот на класична чума кај свињите во популација на свињи вакцинирани со маркер вакцина. Достапните податоци укажуваат на тоа дека тој може успешно да се користи за стада, но не може со сигурност да се исклучи дека индивидуални свињи се заразени со вирусот на класична чума кај свињите. Односно специфичноста на дискриминаторниот тест не е доволна со сигурност да разграничи свињи вакцинирани со маркер вакцини од заразени свињи во случај на вакцинирање на возрасни свињи. Во случај на сомнителни резултати свињите сепак ќе треба да бидат заклани и нештетно отстранети и нивните органи тестирани на вирусот на класична чума кај свињите. Изолација на вирус и PCR се најсоодветни тестови за оваа цел.

Овие аспекти треба да се земат во предвид при креирање на стратегија за итна вакцинација со маркер вакцина и толкување на резултатите од спроведен надзор на вирус на класична чума во популација со животни вакцинирани со маркер вакцина.

Процедурата за земање на примероци и тестирање на вакцинирана популација на свињи пред симнување на ограничувањата во област каде се спроведува вакцинација во согласност со член 19 од Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите, зависи од староста на свињите кои се вакцинирани, категоријата на свињи (тов/колење, приплод) и посакуваното ниво на безбедност во однос на отсуство на циркулација на вирусот во популацијата.

IX Глава

Минимални безбедносни барања кои треба да бидат исполнети во лабораториите одговорни за класична чума кај свињите

1. Минималните барања утврдени во табела 1 треба да бидат почитувани во сите лаборатории во кои се манипулира, дури и во мали количини, вирусот на класична чума кај свињите, како што е предвидено за тестовите за изолација и неутрализација на вирусот. Постморталните тестови, третманот на ткивата за ФАТ и серолошките тестови со неактивен антиген бараат помалку строги услови, со оглед дека се доволни за оваа намена основните мерки за хигиена, дезинфекција по манипулацијата и безбедно елиминирање на ткивата и серумите.
2. Дополнителните барања наведени во табела 1 треба да бидат почитувани во сите лаборатории во кои се спроведува екстензивно множење на вирусот.
3. Барањата наведени во табела 2 треба да бидат почитувани во сите лаборатории во кои се вршат експерименти на животни во присуство на вирусот на класична чума кај свињите.
4. Сите резерви од вирусот на класична чума кај свињите треба да бидат чувани на безбедно место, во лиофилизирана состојба или замрзнати. Се препорачува да не се користат замрзнувачи и фрижидери за други вируси различни од оној на класична чума кај свињите, ниту за други материјали кои немаат влијание на дијагнозата на класична чума кај свињите. Секоја епрувета треба да биде јасно означена и резервите на вирусот треба да се точно евидентирани, заедно со датумите и резултатите од контрола на квалитетот. Исто така, треба да се евидентираат вирусите кои се додаваат на резервата, означувајќи го потеклото, како и вирусите кои се пренесуваат на други лаборатории.
5. Се препорачува да се структурира единицата на биосигурност во која се манипулира вирусот на класична чума кај свињите така што да биде опкружена со места кои не се одредени за манипулација на вирусот туку за изработка на садови и места, за изработка и одржување на клеточни култури не инфицирани, за третман на серуми и серолошки тестови (со исклучок на методите кои користат живи вируси), како и различни административни служби.

Табела 1

Правила за биолошка безбедност на лабораториите за дијагностика

	Дополнителни барања	Минимални барања
Општа средина	Нормален атмосферски притисок Двоен ХЕПА филтер на вдишаниот воздух Приспособени простории, кои се користат само за дијагностицирање на класична чума кај свињите	Нормален атмосферски притисок Приспособени простории чија употреба е ограничена на одредените постапки
Лабораториска облека	Целосна промена при влезот Лабораториска облека која се носи само во единицата за манипулација со вирусот на класична чума кај свињите Ракавици кои се користат само еднаш за сите манипулации на инфициран материјал Облека стерилизирана пред излегување од единицата или миена внатре во неа	Специјална надворешна облека која се носи само во единицата за манипулација со вирусот на класична чума кај свињите Ракавици кои се користат само еднаш за сите манипулации на инфициран материјал Надворешна облека стерилизирана пред излегување од единицата или миена внатре во неа
Контрола на персоналот	Пристап во единицата резервиран само за обучен персонал Миене и дезинфекција на рацете при излез од единицата Забрането за персоналот да се приближи до свињите 48 часа по заминувањето од единицата	Пристап во единицата резервиран само за обучен персонал Миене и дезинфекција на рацете при излез од единицата Забрането за персоналот да се приближи до свињите 48 часа по заминувањето од единицата
Опрема	Оддел за биолошка сигурност (класа I или II) за сите манипулации на живи вируси. Одделот треба да биде опремен со двоен ХЕПА филтер на вдишаниот воздух Сите потребни апарати за лабораториските постапки треба да бидат достапни во рамките на приспособените простории	

Табела 2

Услови за биосигурност на просториите одредени за експериментални животни

	Барања
Општа средина	Контролирана вентилација на негативен притисок Двоен ХЕПА филтер на вдишаниот воздух Уред за прочистување на чад/целосна дезинфекција на крајот од експериментот Третман (хемиски или термички) на сите отпадни материјали за деактивирање на вирусот на класична чума кај свињите
Лабораториска облека	Целосна промена при влезот Ракавици кои се користат само еднаш за сите манипулации Облека стерилизирана пред излегување од единицата или миена внатре во неа
Контрола на персоналот	Пристап во единицата резервиран само за обучен персонал Целосно тушурање при излезот од единицата Забрането за персоналот да се приближи до свињите 48 часа по заминувањето од единицата
Опрема	Сите потребни апарати за операциите на животни треба да бидат достапни во рамките на единицата Стерилизација на сите материјали при напуштање на единицата или, во случај на примероци од животниско потекло, двојна амбалажа во херметички контејнер дезинфициран на површината за транспорт до лабораторијата одговорна за класична чума кај свињите
Животни	Убивање на сите животни пред излезот од единицата, постмортални тестови кои треба да се извршат во рамките на областа за биосигурност и горење на труповите на крајот на тестовите

ⁱ Законот за благосостојба на животните е усогласен со Директива на советот 93/119/ЕЗ од 22 Декември 1993 година за заштита на животните за време на убивање, Целекс број 31993L0119, со последната измена со Регулатива на советот 1099/2009:

АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3639.

Врз основа на член 211 став (6) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13 и 41/14) Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на седницата одржана на 11.7.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Во Годишната програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/14) во дел II во табелата по редениот број 5 се додаваат три нови редни броеви 5-а, 5-б и 5-в кои гласат:

5-а	Велес	Бистрица	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јули 2014	Август 2014
5-б	Велес	Бистрица	Прием на документи	Август 2014	Септември 2014
5-в	Велес	Бистрица	Вршење увид и премер на самото место	Септември 2014	Декември 2014

По редниот број 8 се додаваат три нови редни броеви 8-а, 8-б и 8-в кои гласат:

8-а	Гостивар	Србиново, Дебреше, Железна Река, Калиште и Дуф	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јули 2014	Август 2014
8-б	Гостивар	Србиново, Дебреше, Железна Река, Калиште и Дуф	Прием на документи	Јули 2014	Септември 2014
8-в	Гостивар	Србиново, Дебреше, Железна Река, Калиште и Дуф	Вршење увид и премер на самото место	Септември 2014	Декември 2014

По редниот број 11 се додаваат три нови редни броеви 11-а, 11-б и 11-в кои гласат:

11-а	Куманово	Алинце Сопот Алашевце	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јули 2014	Август 2014
11-б	Куманово	Алинце Сопот Алашевце	Прием на документи,	Август 2014	Септември 2014
11-в	Куманово	Алинце Сопот Алашевце	Вршење увид и премер на самото место	Септември 2014	Декември 2014

Член 2

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-12631/3
11 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

3640.

Врз основа на член член 125 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“, бр.55/13 и 41/14), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

ТАРИФНИК

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ОД СТРАНА НА ТРГОВЦИТЕ ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Член 1

Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за извршените геодетски работи од страна на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи.

Член 2

Висината на надоместокот за извршените геодетски работи изнесува:

Р. Б	Вид на геодетски елаборат	Единица мерка	Висина на надоместок без ДДВ
1	За премер на внатрешна површина на посебни и заеднички делови од зграда и други објекти : стан, подрум, подземна гаража, гаражно место, деловна просторија и други во функција на запишување/промена во катастар на недвижности.		
1.1	2.726 ден. + 1м ² x 14 ден.	м ²	основа 2.726 ден.
2	За премер на внатрешна површина, вклучувајќи и габаритен премер на згради и други објекти: семејна станбена кука, деловен објект, базени, рибници, силос, резервоар, надградба/доградба, помошен објект (гаража/гаражно место, плевна, шупа и др.) и други, независно за колку засебни објекти се работи во функција на запишување/промена во катастар на недвижности.		
2.1	3.518 ден. + 1м ² x 14 ден.	м ²	основа 3.518 ден.
3	За премер на отворена површина на објекти од типот на брани, соларни центри, отворени спортски игралишта, паркови, плоштади, паркиралишта, зеленила, градби за сепарација на материјал за производство на бетон, бетонски бази, асфалтни бази и други објекти во функција на запишување/промена во катастар на недвижности.		
3.1	4.575 ден. + 1м ² x 1.5 ден.	м ²	основа 4.575 ден.
4	За премер на празна катастарска парцела во функција на запишување во катастар на недвижности.		
4.1	3.940 ден. + 1м ² x 2 ден.	м ²	основа 3.940 ден.
5	За обележување на градежна парцела со премер на лице место 3.756 ден. + 1м ² x 2 ден.	м ²	основа 3.756 ден.
6	За нумерички податоци без теренско мерење во функција на реализација на урбанистички план, експропријација, приватизација на градежно земјиште и др. (ако градежната парцела претставува дел од една катастарска парцела) За нумерички податоци без теренско мерење во функција на реализација на урбанистички план, експропријација, приватизација на градежно земјиште и др. (ако градежната парцела е составена од повеќе катастарски парцели)	/	2.173 ден. 2.173 ден. + 676 ден. x КП

За решавање на имотно правни односи (концесии, долгорочни закупи и др.)			
7	• Опфат со површина до 1 Ха	1 Ха	5.762 ден.
7.1	• површина над 1 Ха	за секој нареден хектар	1.399 ден.
7.2			
8	За физичка делба на КП	Основна физичка делба на две КП	6.027 ден.
8.1		Секоја наредна новоформирана КП	1.426 ден.
9	Парцелација врз основа на урбанистички план со теренско мерење	Една новоформирана КП	6.027 ден.
9.1		За секоја наредна новоформирана КП	1.426 ден.
10	За обележување на граници на катастарска парцела 2.937 ден. + 30 ден./1м должен	Метар должен	основа 2.726 ден.
11	Идентификација на катастарска парцела со увид на лице место без премерување	Една КП	2.274 ден.
11.1	Идентификација на катастарска парцела со премер и увид на лице место	Една КП	3.940 ден.
12	За изготвување на ажурирана геодетска подлога за опфат со површина до 1 Ха	1 Ха	5.946 ден.
За изготвување на ажурирана геодетска подлога за опфат со површина над 1 Ха			
12.1	- Опфат со површина од 1 +5 Ха / 5.946 ден. x 0.85% - Опфат со површина од 5 +10 Ха / 5.946 ден. x 0.65% - Опфат со површина над 10 Ха / 5.946 ден. x 0.5% - Опфат вон градежен реон (неизградено земјиште) / 5.946 ден. x 0.4%	1 Ха	5.262 ден. 3.864 ден. 2.973 ден. 2.378 ден.
13	За обележување проектирана градба на терен, 4.152 ден. +175 ден. по прекршна точка.	Еден објект	основа 4.152 ден.

14	За ажурирање во функција на усогласување на податоците од катастарот на недвижности со фактичката состојба (со изјава на нотар) / цена од Р.Бр. 10 (2.937 ден. + 30 ден./1м должен x 0.75%) 2.202 ден. + 22 ден./1м должен	Метар должен	основа 2.202 ден.	
15	За откуп на градежно земјиште под зграда/објект/дел од објект по стекнат правен статус на бесправно изграден објект 1.566 ден. + 1м2 x 10 ден.	М ²	основа 1.566 ден.	
16	За консолидација на земјоделско земјиште за опфат со површина до 1 Ха		1 ха	7.989 ден.
	- Опфат со површина од 1 +5 Ха / 7989ден. x 0.85% од Ха - Опфат со површина од 5 +10 Ха / 7989ден. x 0.65% од Ха - Опфат со површина над 10 Ха / 7989ден. x 0.5% од Ха		1 ха	
17	Пример на инфраструктурни објекти			
17.1	Инфраструктурни објекти поставени на стопа.	Еден објект	5.393 ден.	
17.2	Пример на сообраќајни, енергетски и каналски надземни инфруструктурни објекти	км'/насока	8.304 ден.	
17.3	- Пример на водоводна, канализациона и енергетска инфраструктура (на отворен ров) - Пример на водоводна, канализациона и енергетска инфраструктура (на затворен ров, со откривање на инфраструктурни објекти со скенер/трагач/шлиц) / 10.310 ден. + 35%	км'	10.310 ден. 13.918 ден.	
18	За легализација на бесправно изградени објекти			
	- до 50 м² (3518 ден. + 1м2 x 14 ден.) x 0.50% - од 51 до 100 м² (3518 ден. + 1м2 x 14 ден.) x 0.75 0% - над 101 м² (3518 ден. + 1м2 x 14 ден.) x 0.95 0%	1 м ²	Мах 2.109 ден. Мах 3.688 ден.	
19	За бришење на срушен објект или дел од објект (од Р.бр.11.1) во една КП независно од бројот на објектите	/	3.940 ден.	
20	Спојување на парцели (од Р.бр.11) по ново оформена парцела	/	2.274 ден	

Член 3

Во висината на надоместокот не се пресметани трошоците за користење на податоци од Геодетско-катастарскиот информационален систем како и данокот на додadena вредност.

Член 4

Висината на надоместокот се намалува за 50% за изработка на геодетски елаборати за постапката на легализација на бесправно изградени објекти и делови на објекти со површина до 100 м² за лицата кои се корисници на права на парична помош од социјална заштита (социјална парична помош и постојана парична помош) и самохраните родители на деца со пречки во развојот (како носители на право на посебен додаток), а врз основа на претходно доставена потврда издадена од надлежен орган.

Висината на надоместокот се намалува за 50% за изработка на геодетски елаборати за потребите за постапката на приватизација на градежно земјиште во државна сопственост за лицата кои се корисници на права на парична помош од социјална заштита (социјална парична помош и постојана парична помош) и самохраните родители на деца со пречки во развојот (како носители на право на посебен додаток), а врз основа на претходно доставена потврда издадена од надлежен орган.

Член 5

Трговците поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи надоместокот за извршените геодетски работи пропишан со овој тарифник можат да го намалат најмногу до 50%.

Член 6

Со денот на влегувањето на сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот за висината на надоместокот за извршени геодетски работи од страна на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2011 и 128/2013).

Член 7

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-13208/1
11 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

3641.

Врз основа на член 37 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13 и 41/14), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

ТАРИФНИК ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ

Член 1

Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информационален систем.

Член 2

За користење на податоци за точките од геодетските референтни мрежи во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	координати (X, Y)	1 точка	67
2	надморска височина (h)	1 точка или 1 репер	34
3	координати и надморска височина	1 точка	101
4	опис на положба заедно со координати и надморска височина	1 точка	121
5	опис на положба заедно со надморска височина	1 репер	73

Член 3

За користење на податоци за точките од геодетските референтни мрежи во електронска форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	координати (X, Y)	1 точка	66
2	надморска височина (h)	1 точка или 1 репер	33
3	координати и надморска височина	1 точка	99
4	опис на положба заедно со координати и надморска височина	1 точка	114
5	опис на положба заедно со надморска височина	1 репер	57

Член 4

За користење на податоци прирани со мемерот на недвижностите во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	фотокопија од скица на премерување на внатрешна површина на зграда, посебен и заеднички дел од зграда или друг објект	лист А4 формат	120
2	фотокопија од скица на премерување на внатрешна површина на зграда, посебен и заеднички дел од зграда или друг објект	лист А3 формат	240
3	фотокопија од скица на премерување на катастарска парцела	лист А4 формат	120
4	фотокопија од скица на премерување на катастарска парцела	лист А3 формат	240
5	фотокопија од фотоснимка	лист А4 формат	120
6	фотокопија од фотоснимка	лист А3 формат	240
7	фотокопија од записникот за детално снимање (ортогонално или тахиметриско снимање)	страница А4 формат	120
8	фотокопија од записникот за детално снимање (ортогонално или тахиметриско снимање)	страница А3 формат	240
9	координати (X, Y) детални точки во хартиена форма	цена по детална точка	15
10	фотокопија од скица за дополнителен пример за една катастарска парцела	страница А4 формат	120
11	фотокопија од скица за дополнителен пример за една катастарска парцела	страница А3 формат	240

Член 5

За користење на податоци прибрани со премерот на недвижностите во електронска форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	скенирана слика на премерување на внатрешна површина на зграда, посебен и заеднички дел од зграда или друг објект на ЦД	A4 формат	111
2	скенирана слика на премерување на внатрешна површина на зграда, посебен и заеднички дел од зграда или друг објект на ЦД	A3 формат	222
3	скенирана слика на премерување на катастарска парцела на ЦД	A4 формат	111
4	скенирана слика на премерување на катастарска парцела на ЦД	A3 формат	222
5	скенирана фотослика на ЦД	A4 формат	111
6	скенирана фотослика на ЦД	A3 формат	222
7	скениран записник за детално снимање (ортогонално или топометриско снимање)	A4 формат	111
8	скениран записник за детално снимање (ортогонално или топометриско снимање)	A3 формат	222
9	координати (X, Y) во електронска форма	по точка	12
10	скенирана слика за дополнителен пример за една катастарска парцела	страница A4 формат	120
11	скенирана слика за дополнителен пример за една катастарска парцела	страница A3 формат	240

Член 6

За користење на катастарски планови во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	фотокопија од работен оригинал во хартиена форма во P=1:500 (9.4 ха)	лист A0 формат	1027
2	фотокопија од работен оригинал во хартиена форма во P=1:1000 (37.5 ха)	лист A0 формат	1363
3	фотокопија од работен оригинал во хартиена форма во P=1:2500 (337.5 ха)	лист A0 формат	2045
4	фотокопија од работен оригинал во хартиена форма во P=1:5000 и P=1:10000 (над 675 ха)	лист A0 формат	2454
5	фотокопија од архивски оригинал во хартиена форма во P=1:500 (9.4 ха)	лист A0 формат	797
6	фотокопија од архивски оригинал во хартиена форма во P=1:1000 (37.5 ха)	лист A0 формат	1363
7	фотокопија од архивски оригинал во хартиена форма во P=1:2500 (337.5 ха)	лист A0 формат	2045
8	фотокопија од архивски оригинал во хартиена форма во P=1:5000 и P=1:10000 (над 675 ха)	лист A0 формат	2454
9	фотокопија од дел од работен или архивски оригинал во хартиена форма	лист A4 формат	183
10	фотокопија од дел од работен или архивски оригинал во хартиена форма	лист A3 формат	366
11	фотокопија од дел од работен или архивски оригинал во хартиена форма	лист A2 формат	733
12	фотокопија од вертикалната претстава на катастарскиот план - во P=1:500 (9.4 ха)	лист A0 формат	683
13	фотокопија од вертикалната претстава на катастарскиот план - во P=1:1000 (37.5 ха)	лист A0 формат	797
14	фотокопија од вертикалната претстава на катастарскиот план - во P=1:2500 (337.5 ха)	лист A0 формат	911
15	фотокопија од вертикалната претстава на катастарскиот план - во P=1:5000 и P=1:10000 (над 675 ха)	лист A0 формат	1139

Член 7

За користење на катастарски планови во електронска форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	дел од работен или архивски оригинал геореференциран во растерска форма на ЦД	A4 формат	123
2	дел од работен или архивски оригинал геореференциран во растерска форма на ЦД	лист A3 формат	246
3	дел од работен или архивски оригинал геореференциран во растерска форма на ЦД	лист A2 формат	492
4	работен оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД - во P=1:500 (9.4 ха)	лист A0 формат	855
5	работен оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД - во P=1:1000 (37.5 ха)	лист A0 формат	1462
6	работен оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД - во P=1:2500 (337.5 ха)	лист A0 формат	2193
7	работен оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД - во P=1:5000 и P=1:10000 (над 675 ха)	лист A0 формат	2631
8	архивски оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД - во P=1:500 (9.4 ха)	лист A0 формат	682
9	архивски оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД - во P=1:1000 (37.5 ха)	лист A0 формат	1183
10	архивски оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД - во P=1:2500 (337.5 ха)	лист A0 формат	1774
11	архивски оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД - во P=1:5000 и P=1:10000 (над 675 ха)	лист A0 формат	2129
12	дел од векторизиран катастарски план на ЦД - само графика	1 хектар	201
13	дел од векторизиран катастарски план на ЦД - графика и атрибутен дел	1 хектар	414
14	вертикалната претстава на катастарскиот план, геореференциран на ЦД - во P=1:500	A0 формат	568
15	вертикалната претстава на катастарскиот план, геореференциран на ЦД - во P=1:1000	A0 формат	756
16	вертикалната претстава на катастарскиот план, геореференциран на ЦД - во P=1:2500	A0 формат	1360
17	вертикалната претстава на катастарскиот план, геореференциран на ЦД - во P=1:5000	A0 формат	1360

Член 8

За користење на извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	извод од катастарски план	една катастарска парцела	183
2	извод од катастарски план со координати од дециметарска мрежа	една катастарска парцела	183
3	извод од катастарски план со координати на детални точки од 1 до 15 детални точки	една катастарска парцела + број на детални точки	183
4	извод од катастарски план со координати на детални точки - од 16 до 50 точки	една катастарска парцела + број на детални точки	183 ден/извод + 14 денари по детална точка
5	извод од катастарски план со координати на детални точки - од 51 до 100 точки	една катастарска парцела + број на детални точки	183 ден/извод + 13 денари по детална точка
6	извод од катастарски план со координати на детални точки над 100 точки	една катастарска парцела + број на детални точки	183 ден/извод + 12 денари по детална точка
7	извод од катастарски план - преклопен со план на инфраструктурни објекти	по катастарска парцела	366
8	извод од план на инфраструктурни објекти	A4 формат со сите типови на инфраструктурни објекти	439
9	извод од план на инфраструктурни објекти	A3 формат со сите типови на инфраструктурни објекти	878
10	извод од план на инфраструктурни објекти	A0 формат со сите типови на инфраструктурни објекти	1756
11	извод од план на инфраструктурни објекти преклопен со катастарски план со координати на инфраструктурни објекти	A4 формат во идентификационен број на инфраструктурен објект	878
12	извод од план на инфраструктурни објекти преклопен со катастарски план	A3 формат во идентификационен број на инфраструктурен објект	1756

Член 9

За користење на податоци од извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти во електронска форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	извод од катастарски план со координати на детални точки, од 1 до 35 точки	една катастарска парцела + број на детални точки	183
2	извод од катастарски план со координати на детални точки, од 36 до 50 точки	една катастарска парцела + број на детални точки	183 ден/извод + 14 денари по детална точка
3	извод од катастарски план со координати на детални точки, од 51 до 100 точки	една катастарска парцела + број на детални точки	183 ден/извод + 13 денари по детална точка
4	извод од катастарски план со координати на детални точки, над 100 точки	една катастарска парцела + број на детални точки	183 ден/извод + 12 денари по детална точка
5	извод од катастарски план - прекосен со план на инфраструктурни објекти со координати на инфраструктурен објект	по катастарска парцела	366
6	извод од катастарски план - прекосен со план на инфраструктурни објекти со координати на инфраструктурен објект	А0 формат по тип на инфраструктурен објект	3513
7	векторски податоци од база на инфраструктурните објекти - графика и атрибутен дел	по идентификационен број на инфраструктурен објект	183

Член 10

За користење и увид на податоците од катастарот на недвижности во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	уверение за историски претход на извршените запишувања - за катастарска парцела (од првот премеј во катастар на земјиште до денот на издавање на уверението)	една катастарска парцела	600
2	уверение за историски претход на извршените запишувања - за згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти (од првот премеј во недвижноста)	зграда / посебен дел / заеднички дел / друг објект	600
3	уверение дека лицето не е запишано како носител на право во катастарот на недвижностите, територија на Република Македонија	по барање за едно (физично/правно) лице	450
4	список на индикации за катастарски парцели	по катастарска парцела	50
5	список на катастарски парцели кои поминуваат инфраструктурен објект	по катастарска парцела	50
6	список на индикации за инфраструктурни објекти кои поминуваат низ МП	по инфраструктурен објект за една катастарска парцела	50
7	увид во податоците во збирката на исправи од Геодетско - катастарскиот информационален систем во писмена форма	по имотен лист, односно една збирка исправи	180
8	увид во податоците од Геодетско - катастарскиот информационален систем во писмена форма - еден катастарски план, односно една топографска/тематска карта	еден катастарски план, односно една топографска/тематска карта	180
9	копија на податоците содржани во збирката исправи заверена од Агенцијата за катастар на недвижности, со која се докажува дека се вистинити содржини во збирката на исправи	една страница	30
10	увид во содржината на збирката исправи во интитулациони книги	еден предмет, односно една збирка исправи	180
11	увид во содржината на збирката исправи во книги за имства и приклучоци	еден предмет, односно една збирка исправи	180
12	уверение за катастарска идентификација	за една катастарска парцела	100
13	изјава за катастарска идентификација	за една катастарска парцела	1000
14	имотен лист	еден имотен лист	180
15	имотен лист за инфраструктурни објекти	по имотен лист за инфраструктурни објекти	226
16	лист за предбележување на града	по лист за предбележување на града	180
17	лист за предбележување на инфраструктурен објект	по лист за предбележување на инфраструктурен објект	226
18	полесен лист со некапитални права	по полесен лист со некапитални права	180
19	евидентен лист	по евидентен лист	180
20	евидентен лист за инфраструктурен објект	по евидентен лист за инфраструктурни објекти	226
21	лист за времени објекти	по лист за времени објекти	180

Член 11

За увид на податоците во електронска форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	увид - информација од БЕС ГИС порталот на Агенцијата за катастар на недвижности	од пристап	69
2	увид на податоци за носители на права, за катастарска парцела, за згради, посебни делови од згради и други објекти и за други стварни права, облигациони права, предбележувања и приклучоци - кога се бара од 1 до 20 пристапи	од пристап	63
3	увид на податоци за носители на права, за катастарска парцела, за згради, посебни делови од згради и други објекти и за други стварни права, облигациони права, предбележувања и приклучоци - кога се бара од 21 до 100 пристапи	од пристап	56
4	увид на податоци за носители на права, за катастарска парцела, за згради, посебни делови од згради и други објекти и за други стварни права, облигациони права, предбележувања и приклучоци - кога се бара повеќе од 101 пристап	од пристап	50

Член 12

За користење на топографски карти и други картографски производи во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	топографска карта од сите размери во хартиена форма	една карта	200
2	ортофото карта	една карта	200

Член 13

За користење на топографски карти и други картографски производи во електронска форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	карта во растерна форма геореференцирана на ЦД, P1:25000	една карта	611
2	карта во растерна форма геореференцирана на ЦД, P1:50000	една карта	577
3	карта P 1:25000 во растерна форма геореференцирана на ЦД, P1:100000 и P 1:200000	една карта	543
4	карта во P 1:25000 во векторска форма со сите тематски нивоа на ЦД	една карта	10643
5	карта во P 1:25000 во векторска форма само за 1 тематско ниво на ЦД	едно тематско ниво	1774

Член 14

За користење на податоци од базата на Геодетскиот информационален систем во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	податоци за заштита на животната средина во печатена форма	една карта 1:25.000	200
2	фотокопија од тематска карта на територија на Република Македонија	A0 формат	1337

Член 15

За користење на податоци од базата на Геодетско информациониот систем во електронска форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	аерофотографија на ЦД со сите размери	една аерофотографија	120
2	дигитален модел на теренот со 20м грид на ЦД	една карта	1987
3	податоци за заштита на животната средина во растерна форма на ЦД	една карта 1:25.000	610
4	податоци за заштита на животната средина во векторски формат на ЦД	една карта 1:25.000	10643
5	ортофото карта, геореференциран во растерна форма (jrn/bel) на ЦД	една карта 1:25.000	534

Член 16

За користење на графички податоци за административни граници од Регистарот за просторни единици во електронска форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	државна граница - во векторски формат на ЦД	цела територија на Република Македонија	6202
2	државна граница - генерализирана во векторски формат на ЦД	цела територија на Република Македонија	1799
3	државна граница во растерски формат на ЦД	цела територија на Република Македонија	899
4	континент граници на сите единици на локалната самоуправа во векторски формат на ЦД	цела територија на Република Македонија	18606
5	континент граници на сите единици на локалната самоуправа во векторски формат на ЦД - генерализирана	цела територија на Република Македонија	6202
6	континент граници на сите единици на локалната самоуправа во растерски формат на ЦД	цела територија на Република Македонија	1799
7	граница за една единица на локалната самоуправа во векторски формат на ЦД	една единица на локална самоуправа	1799
8	граница за една единица на локалната самоуправа во векторски формат на ЦД - генерализирана	лист А0 формат една единица на локална самоуправа	899
9	граница на една единица на локалната самоуправа во растерски формат на ЦД	лист А0 формат една единица на локалната самоуправа	450
10	континент граници на сите катастарски општини во векторски формат на ЦД	цела територија на Република Македонија	55819
11	континент граници на сите катастарски општини во векторски формат на ЦД - генерализирана	цела територија на Република Македонија	18606
12	континент граници на сите катастарски општини во растерски формат на ЦД	цела територија на Република Македонија	2698
13	граница на една катастарска општина во векторски формат на ЦД	една катастарска општина	1799
14	граница на една катастарска општина во векторски формат на ЦД - генерализирана	една катастарска општина	899
15	граница на една катастарска општина во растерски формат на ЦД	една катастарска општина	450
16	континент граници на сите населени места во векторски формат на ЦД	цела територија на Република Македонија	55819
17	континент граници на сите населени места во векторски формат на ЦД - генерализирана	цела територија на Република Македонија	18606
18	континент граници на сите населени места во растерски формат на ЦД	цела територија на Република Македонија	2690
19	граница за едно населено место во векторски формат на ЦД	едно населено место	1799
20	граница за едно населено место во векторски формат на ЦД - генерализирана	една единица на локална самоуправа	899
21	граница на едно населено место во растерски формат на ЦД	едно населено место	450
22	извод од отскок на просторни единици	за една просторна единица	231

Член 17

За користење на податоци од Глобалниот позиционен систем воспоставен на територијата на Република Македонија (МАКРОС), за користење извод од МАКРОС базата на податоци од извршените мерења со кинематичка метода во реално време (РТК), за користење на МАКРОС сервисите за автоматско пресметување на координати на геодетски точки врз основа на формат за размена на податоци независен од типот на уредот (РИНЕКС), како и за пристап до податоци преку услугата за преглед (WMS), се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1,1	МАКРОС РТК	1 месец	7008
1,2		1 година	60269
1,3		1 година	24528
1,4	МАКРОС РР (RINEX)	1 минута	10
2	извод од МАКРОС базата на податоци од извршени РТК мерења (log fajlovi)	период од 1 ден	50
3	пресметување на координати на геодетски точки врз основа на доставени RINEX податоци од статички мерења	1 минута доставен RINEX	29
4	пресметување на координати на геодетски точки врз основа на доставени RINEX податоци од кинематички мерења	за 1 точка	20
5	користење на софтверот за трансформација на координати MAKTRAN	1 лиценца / 1 година	6133
6	пресметување на локални трансформациони параметри	1 сет за поле до 10 км. x 10 км.	1899
7	вршење трансформација на координати	за 1 точка	10
8	користење на софтверот MACEDIT	1 година	9.000
9	пристап до податоци преку WMS сервис - просторни податоци од дигиталните катастарски планови	дроволен пристап за еден месец на еден слој	2045

Член 18

За користење на податоците од Геодетско - катастарскиот информациониот систем преку други државни органи, јавни служби и други правни лица во електронска форма се наплаќа надоместок за:

реден број	ВИД НА ПОДАТОЦИ	Единица мерка	Висина на надоместок во денари	Висина на надоместок во денари	Вкупна висина на надоместок во денари
1	имотен лист	еден имотен лист	150	30	180
2	имотен лист за инфраструктурни објекти	по имотен лист за инфраструктурни објекти	194	32	226
3	лист за предбележување на граѓа/инфраструктурен објект	по лист за предбележување на граѓа/инфраструктурен објект	150	30	180
4	потписан лист со незапишани права	по потписан лист со незапишани права	150	30	180
5	евидентен лист	по евидентен лист	150	30	180
6	евидентен лист за инфраструктурен објект	по евидентен лист за инфраструктурен објект	194	32	226
7	лист за времени објекти	по лист за времени објекти	150	30	180

Член 19

На правните лица кои поднесуваат пријава за запишување во катастарот на недвижностите за кое е потребно користење на податоци за тековната состојба на правното лице, од Информацијата за субјект – тековна состојба од електронската база на податоци на Централниот Регистар на Република Македонија (интероперабилност) се наплатува надоместок од 256 денари.

Член 20

Кога податоците од Геодетско - катастарскиот информационален систем се користат за формирање на нови производи со додадена вредност во комерцијални цели, висината на надоместокот пропишана со овој тарифник се зголемува за 300%.

Член 21

За користење на податоците од Геодетско - катастарскиот информационален систем за кои не е пропишана висина на надоместок со овој тарифник, се наплаќа паушален надоместок во висина од 1500 денари по податок.

Член 22

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид во податоците од Геодетско–катастарскиот информационален систем („Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/09 и 149/12).

Член 23

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-13209/1
11 јули 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

3642.

Врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и член 45 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 145/10 и 136/11), Комисијата за одлучување по прекршок составена од Чедомир Краљевски - претседател, Благој Чурлинов и Насер Жарку - членови, постапувајќи во постапка поведена по службена должност против Јавното претпријатие за комунална дејност ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ Охрид, со седиште на ул. Комплекс „Расадики“ бб Охрид, застапувано од Владо Павловски, адвокат од Охрид, заради сторен прекршок од член 47 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07) на седницата одржана на 28.11.2013 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека Јавното претпријатие за комунална дејност ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ Охрид, со седиште на ул. Комплекс „Расадики“ бб Охрид, со ЕМБС 4085922 и единствен даночен број 40209891016-55, застапувано од Владо Павловски, адвокат од Охрид, во периодот од 29.9.2009 година до 6.8.2010 година како единствено претпријатие кое на територијата на општина Охрид вршело комунална дејност од јавен интерес – одржување на гробови, гробишта и давање на погребални услуги ја злоупотребило својата доминантна позиција на наведениот пазар, на начин што со начинот на кој го реализирал солидарниот погреб ги ограничувал конкурентските можности на претпријатијата кои вршат продажба на погребална опрема, така што со не-обештетување односно не-рефундирање на средствата на корисниците на солидарен погреб при купување на погребална опрема од други претпријатија вршел нивно дестимулирање да набавуваат погребална опрема од други претпријатија со што го ограничил пазарот на продажба на погребална опрема на штета на потрошувачите, што претставува прекршок од член 47 став (1) точка 2) а во врска со член 14 став (2) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07).

2. За сторениот прекршок од точка 1 од ова решение, на сторителот Јавното претпријатие за комунална дејност ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ Охрид му се изрекува глоба во износ од 120.000,00 денари што претставува 0,11% од вредноста на вкупниот годишен приход на Јавното претпријатие за комунална дејност ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ Охрид остварен во 2008 година како година која и претходи на годината во која е сторен прекршокот.

3. Глобата од точка 2 од ова решение сторителот на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена од денот на правосилноста на решението на трансакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840xxx07337 - глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и програма 00, налогопримач - Министерство за финансии, банка на примач – Народна банка на Република Македонија. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решението.

ПП Бр. 09-1/9
28 ноември 2013 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3643.

Врз основа на член 10 и член 26 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 04/05, 70/06 и 22/07), постапувајќи во постапката поведена по службена должност против Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија, застапувана од Раде Ненадиќ, Агенцијата за привремено вработување Партнер, застапувана од Раде Ненадиќ, Агенцијата за привремено вработување Некст Левел, застапувана од Сашо Зафировски, Агенцијата за привремено вработување Вработување Лизинг, застапувана од Дарко Велков, Агенцијата за привремено вработување ЕСЛ застапувана од Горан Паздријан, Агенцијата за привремено вработување Тренквалдер застапувана од Димитар Анастасовски, Агенцијата за привремено вработување Танекс-М застапувана од Трајанче Спасовски, Агенцијата за привремено вработување ДЕКРА вработување ДОО-ЕЛ застапувана од Игор Чакаров, сите од Скопје и Агенцијата за привремено вработување Аксиос Вардар од Гостивар застапувана од Еро Јовановски заради утврдување на постоење на забранет договор и/или договорена практика чија цел е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услуги на посредување при вработување на територијата на Република Македонија, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 28.6.2011 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека

Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија, со седиште на ул. Прашка бр. 23, Агенцијата за привремено вработување Партнер, со седиште на кеј Димитар Влахов бб, Агенцијата за привремено вработување Некст Левел, со седиште на ул. Водњанска 44, влез 1 спрат 1, Агенцијата за привремено вработување Вработување Лизинг, со седиште на ул. Васил Горгов 24/2-5, Агенцијата за привремено вработување ЕСЛ, со седиште на ул. Доситеј Обрадовиќ 1/8, Агенцијата за привремено вработување Тренквалдер, со седиште на ул. 29 ноември 62/1-1, Агенцијата за привремено вработување ДЕКРА вработување ДООЕЛ, со седиште на ул. Митрополит Теодосиј Гологанов 42, сите од Скопје и Агенцијата за привремено вработување Аксиос Вардар, со седиште на ул. Светозар Пепоски 53/11, Гостивар, склучиле забранет договор и/или договорена практика чија цел е спречување, ограничување или нарушување на конкуренцијата на пазарот за обезбедување на услуги на посредување при вработување на територијата на Република Македонија на начин што на состанок на Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија заеднички препорачале минимален износ од 7% на надоместокот кој агенциите-членки на Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија требало да го наплатуваат од работодавачот - корисник за обезбедената услуга на посредување при вработување (провиизија), со што индиректно ги фиксирале продажните цени на услугите кои ги обезбедуваат агенциите за привремено вработување-членки на Националната федерација на агенциите за привремено вработување на Македонија и на тој начин сториле повреда од член 7 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Времетраење на повредата од точка 1:

Националната федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија, АПВ Партнер, АПВ Некст Левел, АПВ Вработување Лизинг, АПВ ЕСЛ, АПВ Тренквалдер, сите од Скопје и АПВ Аксиос Вардар, од Гостивар ја сториле повредата од точка 1) во периодот од 31.3.2008 година (како датум на одржува-

ње на состанокот на Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија) до 10.09.2009 година (како датум кога Собранието на Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања усвоило нов Етички Кодекс на агенциите за привремени вработувања во Република Македонија од чиј член 10 е избришана препораката за минимален износ на провизија, па истата веќе не постои во односите помеѓу членките на Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија).

АПВ ДЕКРА вработување ДООЕЛ ја сторило повредата од точка 1) во периодот од 31.3.2008 година (како датум на на одржување на состанокот на Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија) до 5.3.2009 година (како датум кога со Одлука на Федерацијата бр. 0302-10/1 од 5.3.2009 година, АПВ Декра е исклучена од членство во Националната Федерација на агенциите за привремени вработувања на Македонија).

3. СЕ ЗАПИРА постапката поведена по службена должност против Агенцијата за привремено вработување Танекс-М, со седиште на ул. Кузман Јосифовски Питу, ТЦ Скопјанка, подземан премин, лок. 2, Скопје со заклучокот бр. 08-5 од 11.3.2010 година бидејќи Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди дека истата не ја сторила повредата од точка 1) од диспозитивот на ова решение.

Уп.бр. 08-5
28 јуни 2011 година
Скопје

Претседател,
Чедомир Краљевски, с.р.

3644.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 145/2010), а постапувајќи по планираната финансиска поддршка која се доделува со Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2013 година на Министерството за труд и социјална политика, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 23.5.2013 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Програмите и мерките содржани во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2013 година како што се:

1. Програмата за самовработување со која за 2013 година ќе бидат опфатени 930 евидентирани невработени лица во вкупен износ од 194.600.000,00 денари од буџетот на Министерството за труд и социјална политика кон Агенцијата за вработување (УНДП) и која ќе се реализира преку обука на заинтересираните невработени лица за осознавање на претприемништвото, изготвување на одржливи бизнис планови, помош при регистрација на сопствен бизнис и финансиска поддршка за започнување на бизнисот и/или финансиска поддршка за постојни бизниси на евидентирани невработени лица кои имаат искуство во вршење на дејноста, содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2013 година претставува државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквата помош која се планира да се доделува за реализација на оваа програма е дозволена хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, како помош за отворање на нови работни места и за вработување на лица што никогаш не биле вработени, лица кои се невработени или ќе станат невработени согласно член 20 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на

Република Македонија,, бр. 157/2007) при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 157/2007).

2. Програмата – Финансиска поддршка на правни субјекти (мали и средни претпријатија, занаетчии) за отворање на нови работни места со која за 2013 година ќе се опфатат 100 новоотворени работни места со лица од евиденцијата на невработени на Агенцијата за вработување на РМ, во вкупен износ од 9.200.000,00 денари од Буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување кон УНДП и која ќе се реализира преку обезбедување на дополнителна поддршка во вид на материјали и/или опрема за отворање на нови работни места во мали и средни претпријатија и кај занаетчии, регистрирани најмалку 1 година сметано од денот на објавување на јавниот повик, содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2013 година претставува државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквата помош која се планира да се доделува за реализација на оваа програма е дозволена хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, како помош за отворање на нови работни места и за вработување на лица што никогаш не биле вработени, лица кои се невработени или ќе станат невработени согласно член 20 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

3. Програмата – Субвенционирање на вработување содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2013 година, која има за цел вработување на евидентирани невработени лица преку следниве мерки:

- субвенционирање на вработувањето на невработени лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот, мерка со која ќе бидат опфатени 500 невработени лица од кои 80 лица од ранливите групи¹ кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот, во вкупен износ од 40.920.000,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување

- субвенционирање на вработување на деца без родители, мерка со која ќе бидат опфатени 20 евидентирани невработени лица кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и без родителска грижа, во вкупен износ од 2.480.000,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување

- субвенционирање на вработување на инвалидни лица, мерка со која ќе бидат опфатени 300 инвалидни евидентирани невработени лица согласно Законот за вработување на инвалидни лица, во вкупен износ од 192.600.000,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за Посебен фонд претставува државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквата помош која се планира да се доделува за реализација на оваа програма е дозволена хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, како по-

¹ Под ранливи групи се сметаат: жртви на семејно насилство, деца без родители и родителска грижа, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, самохрани родители, собирачи на ПЕТ отпадоци, Роми, осудено лице по отпуштање од казнено поправна установа.

мош за отворање на нови работни места и за вработување на лица кои имаат потешкотии да најдат вработување или лица со посебни потреби согласно член 21 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава IV од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

4. Пилот програма за субвенционирање на плодоуживатели на државно земјоделско земјиште со која ќе се опфатат 26 приматели на социјална помош евидентирани како невработени лица, во вкупен износ од 2.246.400,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која ќе се реализира со доделување на државно земјоделско земјиште на плодоуживатели, на лица кои се корисници на социјална помош со цел поттикнување на нови вработувања на примателите на социјална помош евидентирани како невработени лица и нивна социјална вклученост не претставува државна помош во смисла на член 3 став (2) од Законот за контрола на државната помош.

5. Програмата за подготовка за вработување преку обуки содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2013 година, која има за цел преку обука да се дојде до зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот, усогласување на понудата и побарувачката на работната сила, како и зголемување на вработливоста на евидентираниите невработени лица и која програма ќе се реализира преку следниве мерки:

- обука кај познат работодавач, мерка со која ќе бидат опфатени 850 лица (од 25 -49 години), во вкупен износ од 19.252.500,00 денари, од кои 10.000.000,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ и 9.252.500,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за цел на евидентираниите невработени лица да им се обезбеди определено ниво на знаења и вештини за работодавач кој има утврдено определени потреби за работни места;

- обука кај познат работодавач со субвенционирање, мерка со која ќе бидат опфатени 170 лица, во вкупен износ од 9.537.000,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за цел на евидентираниите невработени лица да им се обезбеди определено ниво на знаења и вештини за работодавач кој има утврдено определени потреби за работни места и вработување;

- практиканство како прво работно искуство до вработување, мерка со која ќе бидат опфатени 250 лица, во вкупен износ од 4.650.000,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за цел зголемување на вработливоста кај млади евидентирани невработени лица до 29 годишна возраст за стекнување со одредени практични знаења и вештини со што превентивно се делува и се овозможува подготвени да се вклучат на пазарот на трудот претставува државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквата помош која се планирана да се доделува за реализација на оваа програма е дозволена хоризонтална помош која се доделува за обука во смисла на член 4 став (1) точка 14 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено под услов помошта да се доделува согласно одредбите од глава V од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

Програмата за подготовка за вработување преку обуки содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2013 година, која

има за цел преку обука да се дојде до зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот, усогласување на понудата и побарувачката на работната сила, како и зголемување на вработливоста на евидентираниите невработени лица и која програма ќе се реализира преку следниве мерки:

- обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот, мерка со која ќе бидат опфатени 250 лица, во вкупен износ од 13.700.000,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за цел зголемување на вработливоста на евидентираниите невработените лица со стекнување на вештини од побаруваните занимања, согласно со истражаните потреби за работна сила;

- обука за напредни ИТ вештини, мерка со која ќе бидат опфатени 50 лица, во вкупен износ од 4.152.900,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за цел надградба на вештините од областа на информациските технологии на евидентираниите невработени лица, заради зголемување на нивната вработливост и конкурентност на пазарот на трудот;

- едукација за започнување на бизнис мерка со која ќе бидат опфатени 2000 лица, во вкупен износ од 0 денари и која има за цел јакнење на капацитетите на евидентираниите невработени лица, преку обука и едукација на невработените лица за започнување на бизнис не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

6. Програмата – Анкета за слободни работни места со која за 2013 година ќе бидат опфатени 26 евидентирани невработени лица со средно и високо образование, во вкупен износ од 161.200,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и која има за цел обезбедување на фреквентивни информации за потребите од работна сила на пазарот на трудот преку телефонско анкетирање на работодавачи за нивните потреби од работна сила преку „мини кол – центар“, содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2013 година, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

7. Програмата – Организирање на јавни работи содржана во Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување за 2013 година, со која ќе бидат опфатени 4000 ниско квалификувани невработени лица и повозрасни лица над 55 години во извршување на јавни работи во општини кои имаат висок процент на невработени лица во однос на вкупното население, во период не подолг од 6 месеци, во вкупен износ од 60.800.000,00 денари, од кои 30.400.000,00 денари од единиците на локална самоуправа и Градот Скопје и 30.400.000,00 денари од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика кон Агенцијата за вработување на РМ и која има за цел работно ангажирање на невработени лица заради стекнување на одредени практични знаења и вештини, рамномерен регионален развој, можност за континуирано работно ангажирање и можност за вработување, како и намалување на сиромаштијата не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

Уп.бр. 10-128
23 мај 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3645.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Новоматик АГ, Австрија и I-НУ Јунифајд Мобајл Солушнс АГ, Австрија, а поднесено од Новоматик АГ, преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и Соработници од Скопје и Адвокатско друштво Моравчевиќ, Војновиќ и Партнери од Белград, Република Србија, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 3.6.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Новоматик АГ, со главно седиште на Виенер Штрассе 158, 2352 Гумполдскирхен, Австрија и I-НУ Јунифајд Мобајл Солушнс АГ, со главно седиште на Ам Ангер 1, А-7210 Маттерсбург, Австрија, по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп.бр. 08-130
3 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3646.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Социете Генерале Банка Србија АД Белград (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd) со регистрирано седиште на 50 а/б Булевар Зоран Џинџиќ, Белград Србија и Бизнисот на КБЦ Банка АД Белград Србија (Business of KBC Banka AD Beograd) со регистрирано седиште на 90 Б Омладинских бригада, Белград Србија, а поднесено од Социете Генерале Банка Србија АД Белград, преку Адвокат Марија Филиповска од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 20.6.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Социете Генерале Банка Србија АД Белград (Societe Generale Banka Srbija AD Beograd) со регистрирано седиште на 50 а/б Булевар Зоран Џинџиќ, Белград Србија и Бизнисот на КБЦ Банка АД Белград Србија (Business of KBC Banka AD Beograd) со регистрирано седиште на 90 Б Омладинских бригада, Белград Србија, преку стекнување на целосна директна контрола од страна на Социете Генерале Банка Србија АД Белград, над значаен дел од деловниот потфат на КБЦ Банка АД Белград, иако пот-

паѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп.бр. 08-132
20 јуни 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3647.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Адвент Каи Луксембург Холдинг С.а.р.л, 32 Руе Пхилиппе II, Л-2340, Луксембург од една страна и Зорка Керамика д.о.о. Шабац, Хајдук Велкова 1, Шабац, Србија и Имо Керамика д.о.о. Белград, Милутин Миланковиќ 136 А/Б Белград, Србија од друга страна, а поднесено од Адвент Каи Луксембург Холдинг С.а.р.л, преку Адвокатско друштво Дебарлиев Дамески и Келешоска од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 4.7.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Адвент Каи Луксембург Холдинг С.а.р.л, 32 Руе Пхилиппе II, Л-2340, Луксембург од една страна и Зорка Керамика д.о.о. Шабац, Хајдук Велкова 1, Шабац, Србија и Имо Керамика д.о.о. Белград, Милутин Миланковиќ 136 А/Б Белград, Србија од друга страна по основ на стекнување на удели и средства иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп.бр. 08-133
4 јули 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3648.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу ЕПАМЕДИА - ЕУРОПАИСЦХЕ ПЛАКАТ – УНД АУССЕНМЕДИЕН ГМБХ (EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH) со седиште и деловна адреса на ул. Леополд Мосес Гасе 4, 1020, Виена, Австрија и Трговското друштво за застапување, услуги и трговија на големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА Национална рекламна агенција о.о. дооел увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Железничка бр.36, Скопје, Република Македонија, а поднесено од ЕПАМЕДИА - ЕУРОПАИСЦХЕ ПЛАКАТ – УНД АУССЕНМЕДИЕН ГМБХ (EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH), Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 4.7.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу ЕПАМЕДИА - ЕУРОПАИСЦХЕ ПЛАКАТ – УНД АУССЕНМЕДИЕН ГМБХ (EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH) со седиште и деловна адреса на ул. Леополд Мосес Гасе 4, 1020, Виена, Австрија и Трговското друштво за застапување, услуги и трговија на големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА Национална рекламна агенција о.о. дооел увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Железничка бр.36, Скопје, Република Македонија, преку купопродажба на 100% удел од страна на ЕПАМЕДИА - ЕУРОПАИСЦХЕ ПЛАКАТ – УНД АУССЕНМЕДИЕН ГМБХ (EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH), во Трговското друштво за застапување, услуги и трговија на големо и мало АКЦЕНТ МЕДИА Национална рекламна агенција о.о. дооел увоз-извоз Скопје, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп.бр. 08-134
4 јули 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3649.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Тетра Лавал Холдингс Б.В., Кралевство Холандија и ДСС Силкеборг А/С, Данска, а поднесено од Тетра Лавал Холдингс Б.В., преку Правните застапници Леонид Ристев – адвокат, Горги Георгиевски – адвокат, Марија Филиповска – адвокат сите од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 31.7.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Тетра Лавал Холдингс Б.В. со главно седиште на Херикербергвег 108-А, 1101 ЦМ Амстердам Зуидоост, Кралевство Холандија и ДСС Силкеборг А/С со главно седиште на Бергоесевеј 17, ДК-8600 Силкеборг, Данска, по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси (Службен весник на Република Македонија бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп.бр. 08-135
31 јули 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3650.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Кнорп-Бремсе ГМБХ (Knorr-Bremse GMBH) со седиште на Бетовенгасе 43-45, 2340 Модлинг, Австрија и МЗТ-ЕКА ДОО Скопје, со седиште на ул. Перо Наков бб Скопје, Македонија, а поднесено од полномошник адвокат Дејан Кнезовиќ од Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 31.7.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Кнорп-Бремсе ГМБХ (Knorr-Bremse GMBH) со седиште на Бетовенгасе 43-45, 2340 Модлинг, Австрија и МЗТ-ЕКА ДОО Скопје, со седиште на ул. Перо Наков бб Скопје, Македонија, преку стекнување на директна контрола од страна на Кнорп-Бремсе ГМБХ (Knorr-Bremse GMBH), во МЗТ-ЕКА ДОО Скопје, односно преку стекнување на 51% од уделите во МЗТ-ЕКА ДОО Скопје од страна на Кнорп-Бремсе ГМБХ (Knorr-Bremse GMBH), иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп.бр. 08-136
31 јули 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3651.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Земјоделски комбинат Пелагонија Акционерско друштво Битола, ул. Борис Кидрич бр.3, 7000 Битола, Република Македонија и Агро индустриска компанија Еуро Ленд АД Скопје, с. Петровец, 1000 Скопје, Република Македонија, а поднесено од Земјоделски комбинат Пелагонија Акционерско друштво Битола, преку Адвокатско друштво Поленак од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 31.7.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Земјоделски комбинат Пелагонија Акционерско друштво Битола со главно седиште на ул. Борис Кидрич бр.3, 7000 Битола, Република Македонија и Агро индустриска компанија Еуро Ленд АД Скопје, со главно седиште на с. Петровец, 1000 Скопје, Република Македонија по основ на стекнување на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп.бр. 08-137
31 јули 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3652.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Агрокор д.д., Хрватска и Пословни систем Меркатор д.д., Словенија, а поднесено од Агрокор д.д., преку полномошници Леонид Ристев – адвокат, Горѓи Георгиевски – адвокат и Марија Филиповска – адвокат, сите од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 12.9.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Агрокор д.д. со главно седиште на Трг Дражена Петровиќа 3, Загреб, Хрватска и Пословни систем Меркатор д.д. со главно седиште на Дунајска цеста 107, Љубљана, Словенија, по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп.бр. 08-138
12 септември 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3653.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација со која Фаваз Абдулазиз Алхокаир & Ко, Саудиска Арабија ќе се стекне со контрола над франшизите за трговија на мало за следните брендови: „Aldo“, „Monsoon“, „Accessorize“, „Sergeant Major“ and „Costa Coffee“, во Србија, Босна и Херцеговина, Македонија и Црна Гора кои се оперирани од Delta Coffee д.о.о. Белград и Delta Fashion д.о.о. Белград, Србија и/или нивните подружници, а поднесено од Фаваз Абдулазиз Алхокаир & Ко, преку Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници од Скопје и Адвокатско Друштво Моравчевиќ, Војновиќ и Партнери од Белград, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 18.11.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која Фаваз Абдулазиз Алхокаир & Ко со главно седиште на Поштенско сандаче 359, Ријад, Саудиска Арабија стекнува контрола над франшизите за трговија на мало за следните брендови: „Aldo“, „Monsoon“, „Accessorize“, „Sergeant Major“ and „Costa Coffee“, во Србија, Босна и Херцеговина, Македонија и Црна Гора кои се оперирани од Delta Coffee д.о.о. Белград со главно седиште на Милентије Поповиќ 7В, Белград и Delta Fashion д.о.о. Белград со главно седиште на Милентије Поповиќ 7В, Белград, Србија и/или нивните подружници иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси (Службен весник на Република Македонија бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Уп.бр. 08-139
18 ноември 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3654.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/2010), а постапувајќи по известувањето за доделување на државна помош бр. 13-4747/2 поднесено од Министерството за економија на 9.8.2013, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 12.9.2013 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката содржана во дел II точка 1 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Отпочнување со изработка и воведување на систем за правилно следење на податоците од туризмот (Туристичка сателитска сметка) во износ од 700.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2. Мерката содржана во дел II точка 2 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Анализа на туристичките потреби и измена и дополна на законските и подзаконските акти во туризмот и угостителството во износ од 400.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

3. Мерката содржана во дел II точка 3 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Имплементација на Студијата за развој на туризмот во Шар планинскиот регион во износ од 300.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

4. Мерката содржана во дел II точка 4 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Проект „Поттикнување на развојот на алтернативни видови на туризам“, во износ од 500.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/2011).

5. Мерката содржана во дел II точка 5 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Проект за одбележување (сигнализација) на туристичките места во износ од 600.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

6. Мерката содржана во дел II точка 6 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Печатење на промотивни материјали од областа на туризмот во износ од 300.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

7. Мерката содржана во дел II точка 7 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Развој и вмрежување на информативни центри во Република Македонија во износ од 600.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

8. Мерката содржана во дел II точка 8 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Меѓународна и билатерална соработка во туризмот во износ од 370.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

9. Мерката содржана во дел II точка 9 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Едукација и тренинг обуки за туристички проекти во износ од 200.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

10. Мерката содржана во дел II точка 10 од Програмата за развој на туризмот за 2012 година под наслов Субвенции за разни туристички манифестации и форуми во износ од 1.200.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

Средствата за 2012 година кои Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ги доделува на определени туроператори и туристички агенции врз основа на Упатството за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет („Службен весник на Република Македонија“, бр. 21/2010, 02/2011, 14/2012, 53/2012) и за кое Комисијата за заштита на конкуренцијата веќе има донесено решение бр. 10-36 од 14.2.2011 година, претставуваат државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, чие доделување е дозволено согласно член 8 став (2) точка б) од истиот Закон.

Уп.бр. 10-140
12 септември 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3655.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“, бр. 145/2010), а постапувајќи по известувањето за доделување на државна помош бр. 13 - 4747/2 поднесено од Министерството за економија на 9.8.2013, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 12.9.2013 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Мерката содржана во дел II точка 1 од Програмата за развој на туризмот за 2013 година под наслов Обезбедување на туристички податоци за 2012 година и проекција за идни показатели (Туристичка сателитска сметка), со помош на Светската Туристичка Организација во износ од 200.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2. Мерката содржана во дел II точка 2 од Програмата за развој на туризмот за 2013 година под наслов Измени и дополнувања на законската регулатива за секто-

рот туризам и угостителство во износ од 150.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

3. Мерката содржана во дел II точка 3 од Програмата за развој на туризмот за 2013 година под наслов Функционирање на центар за обука со едукација и тренинзи во туризмот и угостителството за платформата „доживотно учење“, во износ од 900.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

4. Мерката содржана во дел II точка 4 од Програмата за развој на туризмот за 2013 година под наслов Проект за одбележување (сигнализација) на туристичките места во износ од 400.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

5. Мерката содржана во дел II точка 5 од Програмата за развој на туризмот за 2013 година под наслов Печатење на промотивни материјали во областа на туризмот во износ од 200.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

6. Мерката содржана во дел II точка 6 од Програмата за развој на туризмот за 2013 година под наслов Меѓународна и билатерална соработка во туризмот во износ од 2.054.000,00 денари не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

7. Мерката содржана во дел II точка 7 од Програмата за развој на туризмот за 2013 година под наслов Субвенции за разни туристички манифестации и форуми и субвенционирање на Националните ресторани – меани во износ од 800.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 141/2011).

Средствата за 2013 година кои Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ги доделува на определени туроператори и туристички агенции врз основа на Упатството за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2010, 02/2011, 14/2012, 53/2012), а за кое Комисијата за заштита на конкуренцијата има донесено решение бр. 10-36 од 14.2.2011 година, претставуваат државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, чие доделување е дозволено согласно член 8 став (2) точка б) од истиот Закон.

Уп.бр. 10-141
12 септември 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3656.

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу Аустриан Гаминг Индустрис ГМБХ со седиште на Виенер Штрассе 158, 2352 Гумполдскирхен, Австрија и Друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДОО, со седиште на граничен премин Богородица, Гевгелија, Република Македонија, а поднесено од Аустриан Гаминг Индустрис ГМБХ, преку Адвокат Дејан Кнезовиќ од Адвокатско Друштво Кнезовиќ и соработници, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 18.11.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Аустриан Гаминг Индустрис ГМБХ со седиште на Виенер Штрассе 158, 2352 Гумполдскирхен, Австрија и Друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДОО, со седиште на граничен премин Богородица, Гевгелија, Република Македонија, преку купопродажба на 100% удел од Аустриан Гаминг Индустрис ГМБХ во Друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДОО, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантна позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000006-3095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програна 72231300.

Уп.бр. 08-142
18 ноември 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3657.

Врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2010), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош на Маркерт Македонија ДООЕЛ Скопје бр.10-147 од 29.11.2013 година поднесено од Владата на Република Македонија, застапувана и претставувана од страна на Министерот без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции Веле Самак, на седницата одржана на 5.12.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр.10-147 од 29.11.2013 година, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Министерот без ресор задолжен за привлекување странски инвестиции М-р Веле Самак, за доделување на планирана регионална помош на Маркерт Македонија ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Филип Втори Македонски бр. 3 Соравија Центар 7ми кат, Скопје, Република Македонија, како корисник на државната помош, наменета за поддржување на реализација на инвестицискиот проект за изградба или лизинг на згради, погони и објекти за производство на електронски прекинувачи и апликации и други производи за други видови индустрија во индустриската Зона „Караслари“, Велес, утврди дека:

1. мерката - ослободување од персонален данок на доход по однос на плати за вработените;

2. мерката - ослободување од корпоративен данок на добивка;

3. мерката - создавање нови работни места поврзани со инвестицијата во висина од XXX ЕУР (XXX) во денарска противвредност за секое создадено еквивалентно полновременно работно место, со тоа што максималниот број на вработени за кои што може да се добие таква помош е XXX еквивалентни полно-времени работни места;

4. мерката - исплаќање на трошоците поврзани со обезбедување на градежно земјиште и инфраструктурни приклучоци на земјиштето во Зоната, во вид на електрична енергија, вода и комуналии и надоместоци кон општината за инфраструктурни приклучоци во Зоната во висина од XXX ЕУР (XXX) во денарска противвредност претставуваат државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквите мерки наменети за реализација на инвестицискиот проект претставуваат регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 11 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

5. мерката - рефундирање на реално настанати оправдани трошоци со цел обука, претставува државна помош во смисла на член 5 од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект претставува хоризонтална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 2 и точка 14 од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на истата е дозволено.

Уп.бр. 10-147

5 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3658.

Врз основа на член 10 и 15 од Законот за контрола на државната помош ("Службен весник на Република Македонија" бр.145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош согласно Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година поднесено од Министерството за животна средина и просторно планирање бр. 10-282/1 од 10.12.2013 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седницата одржана на 20.12.2013 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-282/1 од 10.12.2013 година, поднесено од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, како давател на државна помош, наменета за заштита на животната средина, утврди дека:

1. Мерката содржана во Член 4 точка 1 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Изработка на техничка документација и реализирање на проекти и активности за заштита, зачувување и подобрување на квалитетот на водите во износ од 31.000.000,00 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

2. Мерката содржана во Член 4 точка 2 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Реализирање на проекти и активности за заштита на природата и биолошката разновидност во износ од 5.000.000,00 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

3. Мерката содржана во Член 4 точка 3 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Реализирање на проекти и активности за подигање на јавната свест, едукација и обука во областа на животната средина во износ од 8.000.000,00 денари не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

4. Мерката содржана во Член 4 точка 4 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од 8.000.000,00 денари претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како хоризонтална помош во смисла на член 4 став (1) точка 14 од Законот за контрола на државната помош и како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола на државната помош ја доделува Министерството за животна средина и просторно планирање, при што доделувањето на истата е дозволено како помош за заштита на животна средина согласно член 8 став (2) точка д) од Законот за контрола на државната помош и член 15 и 17 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош (Службен весник на РМ бр. 157/07), само во случаевите кога станува збор за финансирање на студии, програми, проекти и други слични активности за користење на обновливи извори на енергија.

5. Мерката содржана во Член 4 точка 5 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Поддршка на проекти и активности на невладините организации формирани заради заштита на животната средина во износ од 8.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

6. Мерката содржана во Член 4 точка 6 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Кофинансирање на Проект за јакнење на институционални капацитети на ЕЛС преку изработка на општинските стратегии за животна средина и климатските промени во износ од 6.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

7. Мерката содржана во Член 4 точка 7 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Кофинансирање на тековни проекти од областа на животна средина во износ од 23.000.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

8. Мерката содржана во Член 4 точка 8 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Реализација на проекти и активности одобрени согласно Програмата за инвестирање за 2013 год во износ од 30.000.000,00 денари, е оценета со Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 10-124 од 26.12.2012 година.

9. Мерката содржана во Член 4 точка 9 од Програмата за инвестирање во животната средина за 2014 година под наслов Трошоци за спроведување на програмата во износ од 3.800.000,00 денари, не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

Уп.бр. 10-282/4

20 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.

3659.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 6 и член 28 од Законот за заштита на конкуренцијата ("Службен весник на Република Македонија" бр.145/10 и 136/11), постапувајќи по барање за поведување на постапка поднесено од страна на Фокуснет ДОО Штип застапувано од Зоран Гичев, адвокат од Штип против Македонски Телеком А.Д. Скопје заради утврдување на злоупотреба на доминантна позиција на пазарот, на седницата одржана на ден 5.12.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Барањето за поведување на постапка бр.17-35/1 од 12.3.2003 година поднесено до Монополската Управа на Република Македонија од страна на Фокуснет ДОО Штип против Македонски Телеком А.Д. Скопје заради постоење на злоупотреба на доминантна позиција на пазарот од член 25 став (8) точка 1) од Законот против ограничувањата на конкуренцијата ("Службен Весник на Република Македонија" бр.80/99, 29/02 и 37/04), се уважува.

2. Се утврдува дека Македонски Телеком А.Д. Скопје поседува доминантна позиција на пазарот како единствен јавен телекомуникациски оператор во Република Македонија и истиот во периодот од 1.9.2001 година до 18.12.2002 година, на подрачјето на градовите Велес, Куманово, Кочани и Прилеп, ги загрозил конкурентските можности на Фокуснет ДОО Штип на начин што го попречувал Фокуснет ДОО Штип во давањето на јавната телекомуникациска услуга – пренос на податоци преку јавна телекомуникациска мрежа на начин што е релевантен за конкуренцијата на пазарот на давање на јавната телекомуникациска услуга – пренос на податоци и покрај тоа што не постоеле сериозни причини што би го оправдале таквото однесување, што претставува злоупотреба од член 25 став (8) точка 1) од Законот против ограничувањата на конкуренцијата.

Бр. 08-358/2
5 декември 2012 година
Скопје

Претседател,
Благој Чурлинов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014116